

СЛУЖБЕН ВЕСНИК

на Република Северна Македонија

Број 65

29 март 2019, петок

година LXXV

www.slvesnik.com.mk

contact@slvesnik.com.mk



СОДРЖИНА

	Стр.		Стр.
919. Одлука за изменување на Одлуката за Седумнаесетта емисија на обврзници за денационализација.....	2	922. Одлука за издавање на лиценца за пробна работа за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија.....	49
920. Одлука за распределба на средства остварени по основ на надоместок за производство на енергија од фосилни горива како наменски дотации на општините за 2018 година.....	2	923. Одлука за издавање на лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија....	51
921. Правилник за изменување на Правилникот за образецот за финансиските извештаи со спецификација на трошоците за приходите и расходите на трансакциската сметка за изборна кампања.....	3	924. Правила за изменување и дополнување на Правилата за пазар на електрична енергија.....	53
		925. Правила за снабдување со топлинска енергија.....	53
		926. Тарифен систем за продажба на топлинска енергија.....	67
		Огласен дел.....	1-104

ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА

919.

Врз основа на член 2 став 3 од Законот за издавање на обврзници на Република Македонија за денационализација („Службен весник на Република Македонија“ бр.37/02, 89/08, 161/09, 6/12, 104/13, 33/15 и 161/17), Владата на Република Северна Македонија, на седницата, одржана на 26 март 2019 година, донесе

ОДЛУКА ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА СЕДМУНАЕСЕТТА ЕМИСИЈА НА ОБВРЗНИЦИ ЗА ДЕНАЦИОНАЛИЗАЦИЈА

Член 1

Во Одлуката за Седумнаесетта емисија на обврзници за денационализација („Службен весник на Република Македонија“ бр.86/18), во точката 3 зборовите: „31.1.2018 година“ се заменуваат со зборовите: „31.12.2017 година“.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 45-1886/1
26 март 2019 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Северна Македонија,
м-р **Радмила Шекеринска-Јанковска**, с.р.

920.

Врз основа на член 36 став 3 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 59/00, 12/03, 55/05, 37/06, 115/07, 19/08, 82/08, 10/10, 51/11, 15/13, 139/14, 196/15, 142/16 и 140/18) и член 2 од Уредбата за методологија за распределба на средствата остварени како приход од надоместокот за производство на енергија од фосилни горива („Службен весник на Република Македонија“ бр.12/08 и 22/11), Владата на Република Северна Македонија, на седницата одржана на 19 март 2019 година, донесе

ОДЛУКА ЗА РАСПРЕДЕЛБА НА СРЕДСТВА ОСТВАРЕНИ ПО ОСНОВ НА НАДОМЕСТОК ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА ЕНЕРГИЈА ОД ФОСИЛНИ ГОРИВА КАКО НАМЕНСКИ ДОТАЦИИ НА ОПШТИНИТЕ ЗА 2018 ГОДИНА

Член 1

Со оваа одлука се распределуваат средства остварени по основ на надоместок за производство на енергија од фосилни горива како наменски дотации на општините, во износ од 24.761.861,00 денари.

Член 2

Средствата од членот 1 на оваа одлука се распределуваат согласно критериумите утврдени во членовите 4, 5, 6 и 7 од Уредбата за методологија за распределба на средствата остварени како приход од надоместокот за производство на енергија од фосилни горива, на следните општини:

Општина	Износ во денари
Битола	14.359.462,00
Мопла	3.126.851,00
Новаци	6.566.387,00
Кичево	264.607,00
Газн Баба	118.251,00
Аеродром	36.009,00
Кисела Вода	18.227,00
Центар	66.683,00
Чаир	205.384,00

Член 3

Средствата од членот 1 на оваа одлука ќе се обезбедат од Буџетот на Република Македонија за 2019 година, како одобрен план во Раздел 121.01 – Министерство за животна средина и просторно планирање. програма 2– Заштита за животна средина, потпрограма 21 – Инвестиции во животна средина, категорија 48 - Капитални расходи, ставка 488 – Капитални дотации до ЕЛС.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 44-3953/1-18
19 март 2019 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Северна Македонија,
д-р **Кочо Ангџев**, с.р.

МИНИСТЕРСТВО ЗА ФИНАНСИИ**921.**

Врз основа на член 84-б став (4) од Изборниот законик („Службен весник на Република Македонија“ бр. 40/06, 136/08, 44/11, 51/11, 142/12, 31/13, 34/13, 14/14, 196/15, 35/16, 97/16, 99/16, 136/16, 142/16, 67/17, 125/17, 35/18, 99/18, 140/18, 208/18 и 27/19), министерот за финансии донесе

П РА В И Л Н И К

**ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА ОБРАЗЕЦОТ ЗА ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ СО
СПЕЦИФИКАЦИЈА НА ТРОШОЦИТЕ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАСХОДИТЕ НА ТРАНСАКЦИСКАТА
СМЕТКА ЗА ИЗБОРНА КАМПАЊА**

Член 1

Во Правилникот за образецот за финансиските извештаи со спецификација на трошоците за приходите и расходите на трансакциската сметка за изборна кампања („Службен весник на Република Македонија“ бр. 121/17), Прилогот се заменува со нов Прилог кој е составен дел на овој правилник.

Член 2

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 13-2305/3
28 март 2019 година
Скопје

Министер за финансии,
д-р **Драган Тевдовски**, с.р.

ПРИЛОГ

Финансиски извештај со спецификација на трошоците за приходите и расходите на трансакциската сметка за изборна кампања
за период од _____ до _____ 20 _____ година

Вид на финансиски извештај :

- ☐ Финансиски извештај од денот на отворање на трансакциската сметка до крајот на десеттиот ден од изборната кампања
- ☐ Финансиски извештај за втор круг на гласање
- ☐ Финансиски извештај за втора половина од изборната кампања
- ☐ Вкупен финансиски извештај за изборната кампања

Вид на избори: _____

Учесник во изборна кампања: _____

Интернет страница и адреса за е-пошта: _____

Единствен даночен број (ЕДБ) за изборна кампања: _____

Број на трансакциска сметка за изборна кампања: _____

Назив на носителот на платниот промет кај кого е отворена трансакциската сметка за изборна кампања: _____

1. ПРИХОДИ ОД ДОНАЦИИ ВО ПАРИ, СТВАРИ И УСЛУГИ

1.1. ПРИХОДИ ОД ДОНАЦИИ ВО ПАРИ, СТВАРИ И УСЛУГИ ОД ФИЗИЧКИ ЛИЦА

Ред. бр.	Име и презиме на донатор	Адреса на донатор	Име и презиме/Назив на трето лице (физичко или правно лице) кое ја платило услугата која ја искористил учесникот во изборната кампања	Донација во пари		Донација во ствари				Донација во услуги				Вкупна вредност на донација од донаторот	Забелешка
				Износ на донација	Датум на уплата на донацијата	Пазарна вредност	Фактурирана вредност	Вредност на донација	Датум на добивање на донацијата	Пазарна вредност	Фактурирана вредност	Вредност на донација	Датум на добивање на донацијата		
1	2	3	4	5	6	7	8	9=7 или 9=(7-8)	10	11	12	13=11 или 13=(11-12)	14	15=(5+9+13)	16
Вкупно:															
Вкупно донации во пари од физички лица (=5):															
Вкупно донации во ствари и услуги од физички лица (9+13):															
Вкупно донации во пари, ствари и услуги од физички лица (=15):															

1.2. ПРИХОДИ ОД ДОНАЦИИ ВО ПАРИ, СТВАРИ И УСЛУГИ ОД ПРАВНИ ЛИЦА

Ред. бр.	Назив на донатор	Седиште на донатор	Име и презиме/Назив на трето лице (физичко или правно лице) кое ја платило услугата која ја искористил учесникот во изборната кампања	Донација во пари		Донација во ствари				Донација во услуги				Вкупна вредност на донација од донаторот	Забелешка
				Вредност	Датум на уплата на донацијата	Пазарна вредност	Фактурирана вредност	Вредност	Датум на добивање на донацијата	Пазарна вредност	Фактурирана вредност	Вредност	Датум на добивање на донацијата		
1	2	3	4	5	6	7	8	9=7-8	10	11	12	13=11-12	14	15=(5+9+13)	16
Вкупно:															
Вкупно донации во пари од правни лица (=5)															
Вкупно донации во ствари и услуги од правни лица (9+13):															
Вкупно донации во пари, ствари и услуги од правни лица (=15):															

2. ПРИХОДИ ОД ЧЛЕНАРИНА

Ред.бр.	Приход од членарина	Назив на политичка партија	Број на основната трансакциска сметка на политичката партија	Датум на пренос	Износ на пренесена членарина
1	2	3	4	5	6
Вкупно:					

3. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА ПРЕНЕСЕНИ ОД ТРАНСАКЦИСКИТЕ СМЕТКИ НА ПОЛИТИЧКАТА ПАРТИЈА НА ТРАНСАКЦИСКАТА СМЕТКА ЗА ИЗБОРНА КАМПАЊА

Ред.бр.	Вид на трансакциска сметка од која се пренесуваат парични средства	Назив на политичка партија	Број на трансакциска сметка на политичката партија од која се пренесени парични средства	Датум на пренос на парични средства	Износ на пренесени парични средства
1	2	3	4	5	6
Вкупно:					

4. ПРЕСМЕТАНИ РАСХОДИ ПО ОСНОВ НА ОБВРСКИ ЗА ОБЈАВЕНО ПЛАТЕНО ПОЛИТИЧКО РЕКЛАМИРАЊЕ

Ред.бр.	Вид на услуга	Назив на давателот на услугата	Број на фактура	Датум на фактура	Вкупен износ на фактура
1	2	3	4	5	6
1.	Огласи и соопштенија (а+б+в+г)				
а)	Објавување во дневни весници и списанија (а.1.+а.2.+...)				
а.1.)					
а.2.)					
б)	Емитирање преку радио (б.1.+б.2.+...)				
б.1.)					
б.2.)					
в)	Емитирање на телевизија (в.1.+в.2.+...)				
в.1.)					
в.2.)					
г)	Објавување на интернет (г.1.+г.2.+...)				
г.1.)					
г.2.)					
2.	Политички изборни спотови, музички спотови што				

	функционираат како химни, преноси или снимки од митинзи, средби и други настани (a+b+v)				
a)	Емитирање преку радио (a.1.+a.2.+....)				
a.1.)					
a.2.)					
b)	Емитирање на телевизија (b.1.+b.2.+....)				
b.1.)					
b.2.)					
v)	Емитирање на интернет (v.1.+v.2.+....)				
v.1.)					
v.2.)					
3.	Банер (=a)				
a)	Објавување на банер (a.1.+a.2.+....)				
a.1.)					
a.2.)					
4.	Други неспомнати услуги за објавување на платено политичко рекламирање (4.1.+4.2.+....)				
4.1.	(a+b+....)				
a)					
b)					
4.2.	(a+b+....)				
a)					
b)					
Вкупно (1+2+3+4)					

5. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА ОБЕЗБЕДЕНИ ЗА ОБЈАВУВАЊЕ НА ПЛАТЕНО ПОЛИТИЧКО РЕКЛАМИРАЊЕ

Ред.бр.	Вид на услуга	Вкупен број на фактури	Вкупен износ на парични средства по фактури
1	2	3	4
1.	Објавување и емитување на огласи и соопштениеја во дневни весници и списанија и преку радио, телевизија и интернет		
2.	Емитување на политички изборни спотови, музички спотови што функционираат како химни, преноси или снимки од митинзи, средби и други настапи		
3.	Објавување на банер		
4.	Други неспоменати услуги за објавување на платено политичко рекламирање		
Вкупно:			

6. РАСХОДИ ПО ОСНОВ НА ПРИМЕНЕНИТЕ ДОНАЦИИ ВО НЕПАРИЧНИ СРЕДСТВА

Ред.бр.	Вид на расход	Датум на настанување на расходот	Износ на расход
1	2		3
Вкупно:			

7. ДОНАЦИИ ПРЕФРЛЕНИ ВО БУЏЕТОТ НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА

Ред.бр.	Име и презиме/Назив на донатор	Датум на уплата на донацијата	Износ на донација од донаторот	Датум на уплата на донацијата во Буџетот на Република Северна Македонија	Износ на уплата на донацијата во Буџетот на Република Северна Македонија
1	2	3	4	5	6
Вкупно:					

8. ПРЕНЕСЕНИ ПАРИЧНИ СРЕДСТВА НА ОСНОВНАТА ТРАНСАКЦИСКА СМЕТКА НА ПОЛИТИЧКАТА ПАРТИЈА ОД ТРАНСАКЦИСКАТА СМЕТКА ЗА ИЗБОРНА КАМПАЊА

Ред.бр.	Вид на парични средства кои се пренесуваат	Назив на политичка партија	Број на трансакциска сметка на политичката партија на која се врши преносот	Датум на пренос на парични средства	Износ на пренесени парични средства
1	2	3	4	5	6
Вкупно:					

9. РАСХОДИ

Ред.бр.	Позиција	Вкупен износ (4+5)	Платен износ	Неплатен износ
1	2	3	4	5
1.	Потрошени материјали			
2.	Материјални расходи			
3.	Комунални услуги и греене			
4.	Комуникациски услуги (ПТТ услуги и др.)			
5.	Превозни - транспортни услуги			
6.	Услуги за поправки и тековно одржување			
7.	Издатоци за реклама и пропаганда			
8.	Издатоци за репрезентација			
9.	Интелектуални услуги			
10.	Сметководствени услуги			
11.	Судски и правни услуги			
12.	Услуги за копирање, печатење и издавање			
13.	Услуги за статистички истражувања			
14.	Расходи за одржување на предизборни собири			
15.	Изнајмување на простор за време на изборна кампања			
16.	Провизија за платниот промет			
17.	Премии за осигурување			
18.	Други финансиски услуги			
19.	Дневници за службено патување и патни трошоци во земјата			
20.	Дневници за службено патување и патни трошоци во странство			
21.	Семинари и конференции			
22.	Членарина			
23.	Данок на личен доход			
24.	Набавка на опрема			
25.	Други расходи			

26.	ВКУПНИ РАСХОДИ КОИ ПРЕДИЗВИКУВААТ ОДЛИВ НА ПАРИ (збир од реден број 1 до реден број 25)			
1.	ВКУПНО ПЛАТЕНИ РАСХОДИ			
2.	ВКУПНО ПРЕСМЕТАНИ РАСХОДИ ПО ОСНОВ НА ПРЕЗЕМЕНИ, А НЕПЛАТЕНИ ОБВРСКИ			
3.	ВКУПНО РАСХОДИ (збир од реден број 1 и реден број 2)			

СПЕЦИФИКАЦИЈА НА ТРОШОЦИ

1. Потрошени материјали							
Ред. бр.	Вид на трошок	Назив на добавувачот	Вид и број на документ	Износ	Платен износ	Датум на плаќање	Неплатен износ
1	2	3	4	5	6	7	8 = (5-6)
1.1.	Материјали и сировини (a+b+....)						
а)							
б)							
1.2.	Гориво, мазиво и огрев (a+b+....)						
а)							
б)							
1.3.	Канцелариски материјал (a+b+....)						
а)							
б)							
1.4.	Вода (a+b+....)						
а)							
б)							
1.5.	Други материјали (1.5.1.+1.5.2.+.....)						
1.5.1.	(a+b+....)						
а)							
б)							
1.5.2.	(a+b+....)						
а)							
б)							
	Вкупно (1.1.+1.2.+1.3.+1.4.+1.5.)						

2. Материјални расходи							
Ред.бр.	Вид на трошок	Назив на добавувачот/вршителот на услугата	Вид и број на документ	Износ	Платен износ	Датум на плаќање	Неплатен износ
1	2	3	4	5	6	7	8 = (5-6)
2.1.	Административни такси						
2.2.	Издатоци за стручна литература, списанија и весници (a+b+....)						
a)							
б)							
2.3.	Регистрација на моторни и други возила (a+b+....)						
a)							
б)							
2.4.	Други материјални расходи (2.4.1.+2.4.2+....)						
2.4.1.	(a+b+....)						
a)							
б)							
2.4.2.	(a+b+....)						
a)							
б)							
	Вкупно (2.1.+2.2.+2.3.+2.4.)						

3. Комунални услуги и греење							
Ред.бр.	Вид на трошок	Назив на давателот на услугата	Вид и број на документ	Износ	Платен износ	Датум на плаќање	Неплатен износ
1	2	3	4	5	6	7	8 = (5-6)
3.1.	Изнесување и собирање на смет (a+b+....)						

[illegible]

4. Комуникациски услуги (ПТТ услуги и др.)							
Ред. бр.	Вид на трошок	Назив на давателот на услугата	Вид и број на документ	Износ	Платен износ	Датум на плаќање	Неплатен износ
1	2	3	4	5	6	7	8 = (5-6)
4.1.	Поштенски услуги (a+b+....)						
а)							
б)							
4.2.	Фиксна телефонија (a+b+....)						
а)							
б)							
4.3.	Мобилна телефонија (a+b+....)						
а)							
б)							
4.4.	Трошоци за интернет (a+b+....)						
а)							
б)							
	Вкупно (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)						

5. Превозни-транспортни услуги							
Ред. бр.	Вид на трошок	Назив на давателот на услугата	Вид и број на документ	Износ	Платен износ	Датум на плаќање	Неплатен износ
1	2	3	4	5	6	7	8 = (5-6)
5.1.	Транспортни услуги во патниот сообраќај (a+b+....)						
а)							
б)							
5.2.	Транспортни услуги во железничкиот сообраќај (a+b+....)						
а)							
б)							

[illegible]

6. Услуги за поправки и тековно одржување							
Ред. бр.	Вид на трошок	Назив на давателот на услугата	Вид и број на документ	Износ	Платен износ	Датум на плаќање	Неплатен износ
1	2	3	4	5	6	7	8 = (5-6)
6.1.	Услуги за тековно одржување (a+b+....)						
а)							
б)							
6.2.	Услуги за одржување на хардвер и софтвер (a+b+....)						
а)							
б)							
6.3.	Услуги за сервисирање и одржување на транспортни средства и патнички автомобили (a+b+....)						
а)							
б)							
6.4.	Услуги за заштита од агенции за обезбедување имоти и лица (a+b+....)						
а)							
б)							
6.5.	Останати трошоци за услуги за поправки, одржување и заштита на средствата (6.5.1.+6.5.2.+....)						
6.5.1.	(a+b+....)						
а)							
б)							
6.5.2.	(a+b+....)						
а)							
б)							
	Вкупно (6.1.+6.2.+6.3.+6.4.+6.5.)						

7. Издатоци за реклама и пропаганда							
Ред.бр.	Вид на трошок	Назив на давателот на услугата	Вид и број на документ	Износ	Платен износ	Датум на плаќање	Неплатен износ
1	2	3	4	5	6	7	8 = (5-6)
7.1.	Огласи и соопшенија (=а)						
а)	Изработка (а.1.+а.2.+...)						
а.1.)							
а.2.)							
7.2.	Политички изборни спотови, музички спотови што функционираат како химни, преноси или снимки од митинзи, средби и други настани (а+б)						
а)	Изработка на политички изборен спот (а.1.+а.2.+...)						
а.1.)							
а.2.)							
б)	Изработка на музички спот (б.1.+б.2.+...)						
б.1.)							
б.2.)							
7.3.	Банер (=а)						
а)	Идејно решение и изработка на банер (а.1.+а.2.+...)						
а.1.)							
а.2.)							
7.4.	Посебна интернет страница за изборна кампања (а+б+в)						
а)	Изработка на веб страницата						
б)	Закуп на домен						
в)	Трошоци за одржување на веб страницата						
7.5.	Изборни плакати (а+б+в)						
а)	Дизајн (а.1.+а.2.+...)						
а.1.)							
а.2.)							
б)	Печатење (б.1.+б.2.+...)						

[illegible]

[illegible]

8. Издатоци за репрезентација							
Ред.бр.	Вид на трошок	Назив на давателот на услугата	Вид и број на документ	Износ	Платен износ	Датум на плаќање	Неплатен износ
1	2	3	4	5	6	7	8 = (5-6)
8.1.	Трошоци направени во угостителски објекти за деловни средби со официјални гости (a+b+....)						
a)							
b)							

8.2.	Храна и пијалаци послужени на предизборни собири						
а)							
б)							
8.3.	Други трошоци за репрезентација (8.3.1+8.3.2+....)						
8.3.1.	(a+b+....)						
а)							
б)							
8.3.2.	(a+b+....)						
а)							
б)							
	Вкупно (8.1.+8.2.+8.3.)						

9. Интелектуални услуги							
Ред. бр.	Вид на трошок	Име и презиме/Назив на давателот на услугата	Вид и број на документ	Износ	Платен износ	Датум на плаќање	Неплатен износ
1	2	3	4	5	6	7	8 = (5-6)
9.1.	Авторски хонорари (a+b+....)						
а)							
б)							
9.2.	Договор на дело (a+b+....)						
а)							
б)							
9.3.	Консултантски и советодавни услуги (a+b+....)						
а)							
б)							

9.4.	Услуги на ревизија (а+б+....)								
а)									
б)									
9.5.	Услуги за вештачења (а+б+....)								
а)									
б)									
9.6.	Услуги за процена (а+б+....)								
а)									
б)									
9.7.	Услуги за превод (а+б+....)								
а)									
б)									
9.8.	Платен данок на личен доход за извршени услуги (а+б+....)								/
а)									
б)									
	Вкупно (9.1.+9.2.+9.3.+9.4.+9.5.+9.6.+9.7.+9.8.)								

10. Сметководствени услуги									
Ред.бр.	Вид на трошок	Назив на давателот на услугата	Вид и број на документ	Износ	Платен износ	Датум на плаќање	Неплатен износ		
1	2	3	4	5	6	7	8 = (5-6)		
10.1.	Сметководствени услуги								
	Вкупно = 10.1								

11. Судски и правни услуги							
Ред. бр.	Вид на трошок	Назив на давателот на услугата	Вид и број на документ	Износ	Платен износ	Датум на плаќање	Неплатен износ
1	2	3	4	5	6	7	8 = (5-6)
11.1.	Судски такси						
11.2.	Адвокатски услуги (a+b+....)						
а)							
б)							
11.3.	Нотарски услуги (a+b+....)						
а)							
б)							
	Вкупно (11.1.+11.2.+11.3.)						

12. Услуги за копирање, печатење и издавање							
Ред. бр.	Вид на трошок	Назив на давателот на услугата	Вид и број на документ	Износ	Платен износ	Датум на плаќање	Неплатен износ
1	2	3	4	5	6	7	8 = (5-6)
12.1.	Графички услуги (a+b+....)						
а)							
б)							
12.2.	Услуги за укоричување (a+b+....)						
а)							
б)							
12.3.	Услуги за умножување (a+b+....)						
а)							
б)							
12.4.	Други слични услуги (12.4.1.+12.4.2.+...)						
12.4.1.	(a+b+....)						
а)							
б)							
12.4.2.	(a+b+....)						
а)							
б)							
	Вкупно (12.1.+12.2.+12.3.+12.4.)						

13. Услуги за статистички истражувања							
Ред.бр.	Вид на трошок	Назив на давателот на услугата	Вид и број на документ	Износ	Платен износ	Датум на плаќање	Неплатен износ
1	2	3	4	5	6	7	8 = (5-6)
13.1.	Трошоци за спроведување на истражувања на јавното мислење он-лајн (a+b+....)						
а)							
б)							
13.2.	Трошоци за спроведување на истражувања на јавното мислење преку телефон (a+b+....)						
а)							
б)							
13.3.	Трошоци за спроведување на теренско истражување на јавното мислење (a+b+....)						
а)							
б)							
13.4.	Трошоци за спроведување на истражувања на јавното мислење на начини кои не се претходно наведени (13.4.1.+13.4.2.+....)						
13.4.1.	(a+b+....)						
а)							
б)							
13.4.2.	(a+b+....)						
а)							
б)							
	Вкупно (13.1.+13.2.+13.3.+13.4.)						

14. Расходи за одржување на предизборни собири							
Ред. бр.	Вид на трошок	Назив на давателот на услугата	Вид и број на документ	Износ	Платен износ	Датум на плаќање	Неплатен износ
1	2	3	4	5	6	7	8 = (5-6)
14.1.	Трошоци за изнајмување простор (a+b+....)						
а)							
б)							
14.2.	Трошоци за изнајмување опрема (a+b+....)						
а)							
б)							
14.3.	Останати трошоци во врска со одржувањето на предизборниот собир (14.3.1.+14.3.2.+...)						
14.3.1.	(a+b+....)						
а)							
б)							
14.3.2.	(a+b+....)						
а)							
б)							
	Вкупно (14.1.+14.2.+14.3.)						

15. Изнајмување на простор за време на изборна кампања						
Ред.бр.	Вид на трошок	Вид и број на документ	Износ	Платен износ	Датум на плаќање	Неплатен износ
1	2	3	4	5	6	7 = (4-5)
15.1.	Трошоци за изнајмување простор (a+b+....)					
а)						
б)						
15.2.	Данок на личен доход (a+b+....)					/
а)						
б)						
	Вкупно (15.1.+15.2.)					

16. Провизија за платниот промет						
Ред.бр.	Вид на трошок	Назив на носителот на платниот промет	Вид и број на документ	Износ	Платен износ	Неплатен износ
1	2	3	4	5	6	8 = (5-6)
16.1.	Провизии за извршен платен промет					
	Вкупно = 16.1.					

17. Премии за осигурување						
Ред.бр.	Вид на трошок	Назив на друштвото за осигурување	Вид и број на документ	Износ	Платен износ	Неплатен износ
1	2	3	4	5	6	8 = (5-6)
17.1.	Премии за осигурување на имот (a+b+....)					
а)						
б)						
17.2.	Премии за осигурување на лица (a+b+....)					
а)						
б)						
	Вкупно (17.1.+17.2.)					

18. Други финансиски услуги							
Ред. бр.	Вид на трошок	Назив на финансиската институција	Вид и број на документ	Износ	Платен износ	Датум на плаќање	Неплатен износ
1	2	3	4	5	6	7	8 = (5-6)
18.1.	Други неспомнати трошоци за услуги од финансиски институции (18.1.1.+18.1.2.+...)						
18.1.1.	(a+b+....)						
а)							
б)							
18.1.2.	(a+b+....)						
а)							
б)							
	Вкупно = 18.1.						

19. Дневници за службено патување и патни трошоци во земјата							
Ред. бр.	Вид на трошок	Назив на давателот на услугата	Вид и број на документ	Износ	Платен износ	Датум на плаќање	Неплатен износ
1	2	3	4	5	6	7	8 = (5-6)
19.1.	Дневници за службено патување (a+b+....)						
а)							
б)							
19.2.	Хотелски трошоци поврзани со службеното патување (a+b+....)						
а)							
б)							
19.3.	Превозни трошоци поврзани со службеното патување (a+b+....)						
а)							
б)							
	Вкупно (19.1.+19.2.+19.3.)						

20. Дневници за службено патување и патни трошоци во странство							
Ред. бр.	Вид на трошок	Назив на давателот на услугата	Вид и број на документ	Износ	Платен износ	Датум на плаќање	Неплатен износ
1	2	3	4	5	6	7	8 = (5-6)
20.1.	Дневници за службено патување (a+b+....)						
а)							
б)							
20.2.	Хотелски трошоци поврзани со службеното патување (a+b+....)						
а)							
б)							
20.3.	Превозни трошоци поврзани со службеното патување (a+b+....)						
а)							
б)							
	Вкупно (20.1.+20.2.+20.3.)						

21. Семинари и конференции							
Ред.бр.	Вид на трошок	Назив на организаторот на настанот	Вид и број на документ	Износ	Платен износ	Датум на плаќање	Неплатен износ
1	2	3	4	5	6	7	8 = (5-6)
21.1.	Учество на семинари во земјата (a+b+....)						
а)							
б)							
21.2.	Учество на семинари во странство (a+b+....)						
а)							
б)							
21.3.	Учество на конференции во земјата (a+b+....)						
а)							
б)							
21.4.	Учество на конференции во странство (a+b+....)						
а)							
б)							
21.5.	Расходи за учество на настани кои не се претходно споменати (21.5.1.+21.5.2.+....)						
21.5.1.	(a+b+....)						
а)							
б)							
21.5.2.	(a+b+....)						
а)							
б)							
	Вкупно (21.1.+21.2.+21.3.+21.4.+21.5.)						

22. Членарини							
Ред.бр.	Вид на трошок	Назив на правниот субјект	Вид и број на документ	Износ	Платен износ	Датум на плаќање	Неплатен износ
1	2	3	4	5	6	7	8 = (5-6)
22.1.	Платени членарини по основ на членство во правни субјекти во земјата (a+b+....)						
а)							
б)							
22.2.	Платени членарини по основ на членство во правни субјекти во странство (a+b+....)						
а)							
б)							
	Вкупно (22.1.+22.2.)						

23. Данок на личен доход						
Ред.бр.	Вид на трошок	Име и презиме	Вид и број на документ	Износ	Платен износ	Датум на плаќање
1	2	3	4	5	6	7
23.1.	Платен данок на личен доход за извршени услуги кој не е искажан во претходните позиции (a+b+...)					
а)						
б)						
	Вкупно = 23.1.					

24. Средства за опрема							
Ред.бр.	Вид на трошок	Назив на добавувачот	Вид и број на документ	Износ	Платен износ	Датум на плаќање	Неплатен износ
1	2	3	4	5	6	7	8 = (5-6)
24.1.	Средства за опрема (24.1.1.+24.1.2.+...)						
24.1.1.	(a+b+....)						
а)							
б)							
24.1.2.	(a+b+....)						
а)							
б)							
	Вкупно = 24.1.						

25. Други расходи							
Ред.бр.	Вид на трошок	Име и презиме/Назив на добавувачот на стока или давателот на услугата	Вид и број на документ	Износ	Платен износ	Датум на плаќање	Неплатен износ
1	2	3	4	5	6	7	8 = (5-6)
25.1.	Други (25.1.1.+25.1.2.+...)						
25.1.1.	(a+b+....)						
а)							
б)							
25.1.2.	(a+b+....)						
а)							
б)							
	Вкупно = 25.1						

10. ВКУПНИ ПРИХОДИ И ВКУПНИ РАСХОДИ

Ред.бр.	Позиција	Износ
1	2	3
1.	Приходи од донации во пари	
2.	Приходи од донации во ствари и услуги	
3.	Приходи од членарина	
4.	Парични средства пренесени од трансакциските сметки на политичката партија на трансакциската сметка за изборна кампања	
5.	Парични средства обезбедени за објавување на платено политичко рекламирање	
6.	Пресметани расходи по основ на обврски за објавено платено политичко рекламирање	
7.	Расходи по основ на примени донации во непарични средства	
8.	Донации префрлени во Буџетот на Република Северна Македонија	
9.	Пренесени парични средства на основната трансакциска сметка на политичката партија	
10.	Платени расходи	
11.	Пресметани расходи по основ на преземени, а неплатени обврски	
12.	ВКУПНИ ПРИХОДИ НА ТРАНСАКЦИСКАТА СМЕТКА ЗА ИЗБОРНА КАМПАЊА за период од _____ до _____ 20 _____ година = (1+3+4)	
13.	ВКУПНИ ПРИХОДИ ЗА ИЗБОРНА КАМПАЊА за период од _____ до _____ 20 _____ година = (1+2+3+4+5)	
14.	ВКУПНИ РАСХОДИ НА ТРАНСАКЦИСКАТА СМЕТКА ЗА ИЗБОРНА КАМПАЊА за период од _____ до _____ 20 _____ година = (8+9+10)	
15.	ВКУПНИ РАСХОДИ ЗА ИЗБОРНА КАМПАЊА за период од _____ до _____ 20 _____ година = (6+7+8+9+10+11)	
16.	ВКУПЕН ДОЗВОЛЕН ИЗНОС НА ТРОШЕЊЕ ПО ЗАПИШАН ИЗБИРАЧ за период од _____ до _____ 20 _____ година	
17.	ВКУПНИ ПРИХОДИ-ВКУПНИ РАСХОДИ НА ТРАНСАКЦИСКАТА СМЕТКА ЗА ИЗБОРНА КАМПАЊА за период од _____ до _____ 20 _____ година = (12-14)	
18.	ВКУПНИ ПРИХОДИ-ВКУПНИ РАСХОДИ ЗА ИЗБОРНА КАМПАЊА за период од _____ до _____ 20 _____ година = (13-15)	

Во _____

Учесник во изборна кампања,

На ден _____ година

(Потпис и печат)

УПАТСТВО ЗА НАЧИНОТ НА ПОПОЛНУВАЊЕ НА ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАСХОДИТЕ НА ТРАНСАКЦИСКАТА СМЕТКА ЗА ИЗБОРНА КАМПАЊА

При пополнување на Финансискиот извештај со спецификација на трошоците за приходите и расходите на трансакциската сметка за изборна кампања, податоците се впишуваат читливо и целосно со печатни букви и арапски цифри.

Податоците се впишуваат во точно означените полиња.

Износите се искажуваат во денари без дени.

Во позицијата „Финансиски извештај со спецификација на трошоците за приходите и расходите на трансакциската сметка за изборна кампања за период од _____ до _____ 20____ година“, се впишува периодот за кој се изготвува финансискиот извештај, односно вкупниот финансиски извештај.

Во позицијата „Вид на финансиски извештај: Ф ☐ нсиски извештај од денот на отворање на трансакциската сметка до крајот на десеттиот ден од изборната кампања; Финансиски извештај за втор круг на гласање; Финансиски извештај за втора половина од изборната кампања; ☐ ккупен финансиски извештај за изборната кампања“, во полето пред називот на Извештајот кој се изготвува се впишува знакот „x“. ☐

Во позицијата „Вид на избори“, се впишува видот на изборите за кој се изготвува Извештајот.

Во позицијата „Учесник во изборна кампања“, се впишува целосниот и скратениот назив на политичката партија или коалицијата, односно името и презимето на носителот на независна листа на група избирачи, кандидат и адресните податоци на политичката партија, коалиција или носителот на независна листа на група избирачи, кандидат.

Во позицијата „Интернет страница и адреса за е-пошта“, се впишува интернет страницата и електронската адреса на учесникот во изборната кампања, односно на политичката партија, коалиција и носителот на независна листа од група избирачи, кандидат.

Во позицијата „Единствен даночен број (ЕДБ) за изборна кампања“, се впишува даночниот број за изборна кампања.

Во позицијата „Број на трансакциска сметка за изборна кампања“, се впишува бројот на трансакциската сметка за изборната кампања отворена кај носител на платниот промет.

Во позицијата „Назив на носителот на платниот промет кај кого е отворена трансакциската сметка за изборна кампања“, се впишува целосниот назив на носителот на платниот промет кај кого е отворена трансакциската сметка.

Во точка 1.1. Приходи од донации во пари, ствари и услуги од физички лица, во табеларниот преглед, во колоната 1 се впишува редниот број на секоја донација, во колоната 2 се впишува целосното име и презиме на донаторот по азбучен ред, а во колоната 3 се впишуваат адресните податоци на донаторот. Во колоната 4 се впишува целосното име и презиме на физичкото лице или целосниот назив на правното лице т.е. третото лице кое ја платило услугата што ја искористил

учесникот во изборната кампања. Во колоните 5 и 6 се впишуваат износот на донацијата во вид на пари уплатена од донаторот и датумот на кој е уплатена донацијата на трансакциската сметка за изборна кампања. Во колоната 7 се впишува пазарната вредност на донацијата во ствари, односно пазарната цена на стоката која е продадена по цена пониска од пазарната цена, во колоната 8 се впишува фактурираната вредност на продадената стока по цена пониска од пазарната цена, во колоната 9 се пренесува износот од колоната 7 или разликата на износите од колоните 7 и 8 во случај кога донацијата во ствари е во вид на продажба на стоки по цени пониски од пазарните, а во колоната 10 се впишува датумот на добивање на донацијата во ствари. Во колоната 11 се впишува пазарната вредност на донацијата во услуги, и тоа на: донацијата во вид на давање бесплатни услуги, донацијата во вид на давање услуги на учесникот во изборна кампања за кои плаќа трето лице и донацијата во вид на давање на услуги по цени пониски од пазарните, во колоната 12 се впишува фактурираната вредност на примената донација во вид на давање услуги по цени пониски од пазарните, во колоната 13 се пренесуваат износите од колоната 11, освен во случај кога донацијата е во вид на давање на услуги по цени пониски од пазарните при што се впишува разликата меѓу износите од колоните 11 и 12. Во колоната 14 се впишува датумот на добивање на донацијата во услуги, а во колоната 15 се впишува вкупната вредност на сите донации добиени од донаторот во периодот за кој се подготвува Извештајот, како збир од вредноста на донациите од колоните 5, 9 и 13. Во колоната 16 се впишува забелешка доколку примената донација треба да се врати, односно доколку примената донација треба да се префрли во Буџетот на Република Северна Македонија согласно Изборниот законик.

Во позицијата „Вкупно“ за колоните 5, 9 и 13 во табеларниот преглед се впишува збирот на износите од соодветната колона.

Во позицијата „Вкупно донации во пари од физички лица“ се пренесува збирниот износ од колоната 5, во позицијата „Вкупно донации во ствари и услуги од физички лица“ се впишува збирот од вкупниот износ од колоните 9 и 13 и во позицијата „Вкупно донации во пари, ствари и услуги од физички лица“ се пренесува вкупниот износ од колоната 15 од табеларниот преглед.

Во случај кога од донаторот е добиен само определен вид на донација, во соодветните колони за износ или вредност се впишува бројот „0“, а во колоните за трето лице кое ја плаќа услугата, датум и забелешка се впишува знакот „/“.

Во точка 1.2. Приходи од донации во пари, ствари и услуги од правни лица, во табеларниот преглед за приходи од донации во пари, ствари и услуги од правни лица податоците се впишуваат согласно начинот на впишување на податоци во табеларниот преглед за приходи од донации во пари, ствари и услуги од физички лица уреден со ова Упатство, освен во колоната 2 во која се впишува целосниот назив на донаторот по азбучен ред и колоната 3 во која се впишуваат адресни податоци за седиштето на донаторот.

Во точка 2. Приходи од членарина, во табеларниот преглед, во колоната 1 се впишува реден број, во колоната 2 се впишува текстот „Наплатена членарина за _____ година“, при што се внесува и податок за годината за која е наплатена членарината чиј износ се пренесува на сметката за изборна кампања. Колоната 3 се пополнува во случај кога Извештајот се изготвува за коалиција за време на одржување на избори при што во колоната 3 се впишува називот на политичката

партија која пренесува парични средства од наплатена членарина на сметката за изборна кампања на коалицијата. Во колоната 4 се впишува бројот на основната трансакциска сметка на политичката партија од која се пренесуваат парични средства од наплатена членарина, во колоната 5 се впишува датумот на пренос на паричните средства на трансакциската сметка за изборна кампања и во колоната 6 се впишува износот на наплатена членарина кој се пренесува на сметката за изборна кампања. Во позицијата „Вкупно“, во колоната 6 се впишува збирот на износите од колоната 6.

Во точка 3. **Парични средства пренесени од трансакциските сметки на политичката партија на трансакциската сметка за изборна кампања**, во табеларниот преглед во колоната 1 се впишува реден број, во колоната 2 се впишува видот на трансакциската сметка на политичката партија, односно се впишува „основна трансакциска сметка“ или „трансакциска сметка за кредит“ во зависност од тоа од која трансакциска сметка на политичката партија се пренесуваат парични средства на трансакциската сметка за изборна кампања. Колоната 3 се пополнува во случај кога Извештајот се изготвува за коалиција за време на одржување на избори при што во колоната 3 се впишува називот на политичката партија која пренесува парични средства на трансакциската сметка за изборна кампања. Во колоната 4 се впишува бројот на трансакциската сметка на политичката партија од која се пренесуваат парични средства, во колоната 5 се впишува датумот на пренос на паричните средства на трансакциската сметка за изборна кампања и во колоната 6 се впишува пренесениот износ.

Во позицијата „Вкупно“, во колоната 6 се впишува збирот на износите од колоната 6.

Во точка 4. **Пресметани расходи по основ на обврски за објавено платено политичко рекламирање**, во табеларниот преглед во колоната 2 во редовите а1), б1), в1) или г1) се впишува називот на услугата од редот а), б), в) или г) кои согласно Изборниот законик се финансираат од Државната изборна комисија. Во колоната 3 во редовите а1), б1), в1) или г1) се впишува називот на давателот на услугата и истите се пополнуваат во зависност од бројот на даватели на услугата кон кои е пресметан расход по основ на обврска за услуга во периодот за кој се подготвува Извештајот. Во колоната 4 се впишува бројот на фактурата, во колоната 5 датумот на фактурата и во колоната 6 се впишува вкупниот износ на фактурата.

Во позицијата „Вкупно (1+2+3+4)“ во колоната 6 се впишува збирот на износите за позициите 1, 2, 3, 4 од колоната 6 од табеларниот преглед.

Во точка 5. **Парични средства обезбедени за објавување на платено политичко рекламирање**, во табеларниот преглед во колоната 3 се впишува вкупниот број на фактури за секоја од наведените услуги во колоната 2 и во колоната 4 се впишува вкупниот износ на парични средства по фактурите за секоја од услугите од колоната 2 за кои се обезбедени средства од Државната изборна комисија согласно Изборниот законик. Во позицијата „Вкупно“ во колоната 4 се пренесува износот од колоната 4.

Во точка 6. **Расходи по основ на примените донации во непарични средства**, во табеларниот преглед во колоната 2 се впишува видот на расходот за примените донации во ствари и услуги, во колоната 3 се впишува датумот на настанување на расходот и во колоната 4 се впишува износот на расходи по основ на примената донација во непарични средства. Во позицијата „Вкупно“ во колоната 4 се впишува збирот на износите од колоната 4.

Во точката 7. **Донации префрлени во Буџетот на Република Северна Македонија**, во табеларниот преглед се впишуваат податоци во случај кога учесникот во изборната кампања има обврска согласно Изборниот законик, разликата меѓу дозволената и донираната вредност како и донацијата на која неможе да и се утврди потеклото да ја префрли во Буџетот на Република Северна Македонија. Во колоната 1 се впишува редниот број на секоја уплатена донација во Буџетот на Република Северна Македонија, во колоната 2 се впишува целосното име и презиме на физичкото лице - донатор или целосниот назив на правното лице – донатор во случај кога износот на донацијата од донаторот е над законски пропишаниот износ или се впишува „неутврдено потекло“ во случај кога не може да се утврди потеклото на донацијата. Во колоната 3 се впишува датумот на кој е уплатена донацијата на трансакциската сметка за изборна кампања. Во колоната 4 се впишува износот на донација од донаторот. Во колоната 5 се впишува датумот на кој е извршен преносот на паричните средства во Буџетот на Република Северна Македонија и во колоната 6 се впишува пренесениот износ во Буџетот на Република Северна Македонија. Во позицијата „Вкупно“ во колоната 6 се впишува збирот на износите од колоната 6.

Во точката 8. **Пренесени парични средства на основната трансакциска сметка на политичката партија од трансакциската сметка за изборна кампања**, во табеларниот преглед, во колоната 1 се впишува редниот број, во колоната 2 се впишува видот на паричните средства кои се пренесуваат на основната трансакциска сметка на политичката партија. Колоната 3 се пополнува во случај кога Извештајот се изготвува за коалиција за време на одржување на избори при што во колоната 3 се впишува називот на политичката партија на чија основна трансакциска сметка се пренесуваат парични средства од сметката за изборна кампања. Во колоната 4 се впишува бројот на основната трансакциска сметка на политичката партија на која се пренесуваат средствата од сметката за изборна кампања, во колоната 5 се впишува датумот на пренос на паричните средства на основната трансакциска сметка и во колоната 6 се впишува износот на парични средства кој се пренесува на основната трансакциска сметка на политичката партија. Во позицијата „Вкупно“ во колоната 6 во табеларниот преглед се впишува збирот на износите од колоната 6.

Во точката 9. **Расходи**, во табеларниот преглед за расходи за секоја позиција од колоната 2 се впишува соодветниот вкупен износ на расход во колоната 3 преземен од колоната 5, односно колоната 4 од табеларниот преглед за спецификацијата на трошоци, во колоната 4 се впишува платениот износ на расход преземен од колоните 4, 5 или 6 од соодветниот табеларен преглед за спецификацијата на трошоци и во колоната 5 се впишува неплатениот износ, односно неплатената обврска по основ на определениот расход преземен од колоната 8, односно колоната 7 од соодветниот табеларен преглед за спецификација на трошоците.

Позицијата под реден број 1. Потрошени материјали, го вклучува износот за потрошени материјали и сировини, гориво, мазиво и огрев, канцелариски материјал, вода и други материјали.

Податоците во табеларниот преглед за спецификација на трошоци за оваа позиција се впишуваат според називите на колоните на табеларниот преглед, и тоа: во

колоната 2 во редовите а), б) итн. се впишува називот на потрошениот материјал. Во колоната 3 во редовите а), б) итн. се впишува називот на добавувачот и истите се пополнуваат во зависност од бројот на добавувачи кон кои трошокот е платен во периодот за кој се подготвува Извештајот. Во колоната 4 се впишува видот и бројот на сметководствениот документ, во колоната 5 се впишува износот кој треба да се плати според сметководствениот документ од колоната 4, во колоната 6 се впишува износот кој е платен врз основа на сметководствениот документ од колоната 4, во колоната 7 се впишува датумот на кој е извршено плаќањето и во колоната 8 се впишува неплатениот износ како разлика меѓу износите од колоните 5 и 6.

Позицијата под реден број 2. Материјални расходи, го вклучува износот на расходи за платени административни такси, издатоци за стручна литература, списанија и весници, расходи за регистрација на моторни и други возила и други материјални расходи неспоменати во претходните позиции.

Податоците во табеларниот преглед за спецификација на трошоци за оваа позиција се впишуваат според називите на колоните на табеларниот преглед, и тоа: во колоната 2 во редовите а), б) итн. се впишува називот на материјалниот расход. Во колоната 3 во редовите а), б) итн. се впишува називот на добавувачот, односно вршителот на услугата и истите се пополнуваат во зависност од бројот на добавувачи или даватели на услугата кон кои трошокот е платен во периодот за кој се подготвува Извештајот. Во колоната 4 се впишува видот и бројот на сметководствениот документ, во колоната 5 се впишува износот кој треба да се плати според сметководствениот документ од колоната 4, во колоната 6 се впишува износот кој е платен врз основа на сметководствениот документ од колоната 4, во колоната 7 се впишува датумот на кој е извршено плаќањето и во колоната 8 се впишува неплатениот износ како разлика меѓу износите од колоните 5 и 6.

Позицијата под реден број 3. Комунални услуги и греење, го вклучува износот на трошоци за изнесување и собирање на смет, трошоци за услуги за дератизација и дезинфекција, трошоци за гаражирање и паркирање на возила, трошоци за ојачарски услуги, трошоци за електрична и топлинска енергија и останати неспомнати трошоци за комунални услуги и греење.

Податоците во табеларниот преглед за спецификација на трошоци за оваа позиција се впишуваат според називите на колоните на табеларниот преглед, и тоа: во колоната 2 во редовите а), б) итн. се впишува називот на трошокот. Во колоната 3 во редовите а), б) итн. се впишува називот на давателот на услугата и истите се пополнуваат во зависност од бројот на даватели на услугата кон кои истата е платена во периодот за кој се подготвува Извештајот. Во колоната 4 се впишува видот и бројот на сметководствениот документ, во колоната 5 се впишува износот кој треба да се плати според сметководствениот документ од колоната 4, во колоната 6 се впишува износот кој е платен врз основа на сметководствениот документ од колоната 4, во колоната 7 се впишува датумот на кој е извршено плаќањето и во колоната 8 се впишува неплатениот износ како разлика меѓу износите од колоните 5 и 6.

Позицијата под реден број 4. Комуникациски услуги (ПТТ услуги и др.), го вклучува износот на трошоци за поштенски услуги, трошоци за фиксна телефонија,

трошоци за мобилна телефонија и трошоци за интернет.

Податоците во табеларниот преглед за спецификација на трошоци за оваа позиција се впишуваат според називите на колоните на табеларниот преглед, и тоа: во колоната 2 во редовите а), б) итн. се впишува називот на трошокот. Во колоната 3 во редовите а, б) итн. се впишува називот на давателот на услугата и истите се пополнуваат во зависност од бројот на даватели на услугата кон кои истата е платена во периодот за кој се подготвува Извештајот. Во колоната 4 се впишува видот и бројот на сметководствениот документ, во колоната 5 се впишува износот кој треба да се плати според сметководствениот документ од колоната 4, во колоната 6 се впишува износот кој е платен врз основа на сметководствениот документ од колоната 4, во колоната 7 се впишува датумот на кој е извршено плаќањето и во колоната 8 се впишува неплатениот износ како разлика меѓу износите од колоните 5 и 6.

Позицијата под реден број 5. Превозни - транспортни услуги, го вклучува износот на расходот за транспортни услуги во патниот, железничкиот, воздушниот и водниот сообраќај, трошоци за такси превоз, трошоци за услуги за специјален превоз, трошоци за услуги за достава и логистика и останати трошоци за транспорт.

Податоците во табеларниот преглед за спецификација на трошоци за оваа позиција се впишуваат според називите на колоните на табеларниот преглед, и тоа: во колоната 2 во редовите а), б) итн. се впишува називот на трошокот. Во колоната 3 во редовите а, б) итн. се впишува називот на давателот на услугата и истите се пополнуваат во зависност од бројот на даватели на услугата кон кои истата е платена во периодот за кој се подготвува Извештајот. Во колоната 4 се впишува видот и бројот на сметководствениот документ, во колоната 5 се впишува износот кој треба да се плати според сметководствениот документ од колоната 4, во колоната 6 се впишува износот кој е платен врз основа на сметководствениот документ од колоната 4, во колоната 7 се впишува датумот на кој е извршено плаќањето и во колоната 8 се впишува неплатениот износ како разлика меѓу износите од колоните 5 и 6.

Позицијата под реден број 6. Услуги за поправки и тековно одржување, го вклучува износот на трошоците за услуги за тековно одржување, трошоци за услуги за одржување на хардвер и софтвер, трошоци за услуги за сервисирање и одржување на транспортни средства и патнички автомобили, трошоци за услуги за заштита од агенции за обезбедување имоти и лица и останати трошоци за услуги за поправки, одржување и заштита на средствата.

Податоците во табеларниот преглед за спецификација на трошоци за оваа позиција се впишуваат според називите на колоните на табеларниот преглед, и тоа: во колоната 2 во редовите а), б) итн. се впишува називот на трошокот. Во колоната 3 во редовите а, б) итн. се впишува називот на давателот на услугата и истите се пополнуваат во зависност од бројот на даватели на услугата кон кои истата е платена во периодот за кој се подготвува Извештајот. Во колоната 4 се впишува видот и бројот на сметководствениот документ, во колоната 5 се впишува износот кој треба да се плати според сметководствениот документ од колоната 4, во колоната 6 се впишува износот кој е платен врз основа на сметководствениот документ од колоната 4, во колоната 7 се впишува датумот на кој е извршено

плаќањето и во колоната 8 се впишува неплатениот износ како разлика меѓу износите од колоните 5 и 6.

Позицијата под реден број 7. Издатоци за реклама и пропаганда, го вклучува износот на трошоци за изработка на: огласи, соопштенија, политички изборни спотови, музички спотови што функционираат како химни на учесниците во изборната кампања, трошоци за банери, посебна интернет страница за изборна кампања, изборни плакати, рекламни паноа, билборди, трошоците за изборна програма, трошоци за рекламен и пропаганден материјал и други неспоменати издатоци за реклама и пропаганда за време на изборна кампања.

Податоците во табеларниот преглед за спецификација на трошоци за оваа позиција се впишуваат според називите на колоните на табеларниот преглед, и тоа: во колоната 2 во редовите а), б) итн. се впишува називот на трошокот. Во колоната 3 во редовите а1), б1), в1), г1), итн. се впишува називот на давателот на услугата и истите се пополнуваат во зависност од бројот на даватели на услугата кон кои истата е платена во периодот за кој се подготвува Извештајот. Во колоната 4 се впишува видот и бројот на сметководствениот документ, во колоната 5 се впишува износот кој треба да се плати според сметководствениот документ од колоната 4, во колоната 6 се впишува износот кој е платен врз основа на сметководствениот документ од колоната 4, во колоната 7 се впишува датумот на кој е извршено плаќањето и во колоната 8 се впишува неплатениот износ како разлика меѓу износите од колоните 5 и 6.

Позицијата под реден број 8. Издатоци за репрезентација, го вклучува износот на направените трошоци во угостителски објекти за деловни средби со официјални гости, трошоците за храна и пијалоци послужени на предизборни собири и други трошоци за презентација кои претходно не се споменати.

Податоците во табеларниот преглед за спецификација на трошоци за оваа позиција се впишуваат според називите на колоните на табеларниот преглед, и тоа: во колоната 2 во редовите а), б) итн. се впишува називот на трошокот. Во колоната 3 во редовите а, б) итн. се впишува називот на давателот на услугата и истите се пополнуваат во зависност од бројот на даватели на услугата кон кои истата е платена во периодот за кој се подготвува Извештајот. Во колоната 4 се впишува видот и бројот на сметководствениот документ, во колоната 5 се впишува износот кој треба да се плати според сметководствениот документ од колоната 4, во колоната 6 се впишува износот кој е платен врз основа на сметководствениот документ од колоната 4, во колоната 7 се впишува датумот на кој е извршено плаќањето и во колоната 8 се впишува неплатениот износ како разлика меѓу износите од колоните 5 и 6.

Позицијата под реден број 9. Интелектуални услуги, го вклучува износот на трошоци за авторски хонорари, договор на дело, консултантски и советодавни услуги, услуги на ревизија, услуги за вештачења, услуги за процена, услуги за превод и платениот данок на личен доход за извршените услуги.

Податоците во табеларниот преглед за спецификација на трошоци за оваа позиција се впишуваат според називите на колоните на табеларниот преглед, и тоа: во колоната 2 во редовите а), б) итн. се впишува називот на трошокот. Во колоната 3 во

редовите а, б) итн. се впишува име и презиме/називот на давателот на услугата и истите се пополнуваат во зависност од бројот на даватели на услугата кон кои истата е платена во периодот за кој се подготвува Извештајот. Во колоната 4 се впишува видот и бројот на сметководствениот документ, во колоната 5 се впишува износот кој треба да се плати според сметководствениот документ од колоната 4, во колоната 6 се впишува износот кој е платен врз основа на сметководствениот документ од колоната 4, во колоната 7 се впишува датумот на кој е извршено плаќањето и во колоната 8 се впишува неплатениот износ како разлика меѓу износите од колоните 5 и 6. За трошокот „Платен данок на личен доход за извршени услуги“ не се пополнува колоната 8.

Позицијата под реден број 10. Сметководствени услуги, го вклучува износот на трошоците направени во врска со извршените сметководствените работи.

Податоците во табеларниот преглед за спецификација на трошоци за оваа позиција се впишуваат според називите на колоните на табеларниот преглед, и тоа: во колоната 3 се впишува називот на давателот на услугата. Во колоната 4 се впишува видот и бројот на сметководствениот документ, во колоната 5 се впишува износот кој треба да се плати според сметководствениот документ од колоната 4, во колоната 6 се впишува износот кој е платен врз основа на сметководствениот документ од колоната 4, во колоната 7 се впишува датумот на кој е извршено плаќањето и во колоната 8 се впишува неплатениот износ како разлика меѓу износите од колоните 5 и 6.

Позицијата под реден број 11. Судски и правни услуги, ги вклучува платените судски такси и износот на трошоци за адвокатски и нотарски услуги.

Податоците во табеларниот преглед за спецификација на трошоци за оваа позиција се впишуваат според називите на колоните на табеларниот преглед, и тоа: во колоната 2 во редовите а), б) итн. се впишува називот на трошокот. Во колоната 3 во редовите а, б) итн. се впишува називот на давателот на услугата и истите се пополнуваат во зависност од бројот на даватели на услугата кон кои истата е платена во периодот за кој се подготвува Извештајот. Во колоната 4 се впишува видот и бројот на сметководствениот документ, во колоната 5 се впишува износот кој треба да се плати според сметководствениот документ од колоната 4, во колоната 6 се впишува износот кој е платен врз основа на сметководствениот документ од колоната 4, во колоната 7 се впишува датумот на кој е извршено плаќањето и во колоната 8 се впишува неплатениот износ како разлика меѓу износите од колоните 5 и 6.

Позицијата под реден број 12. Услуги за копирање, печатење и издавање, го вклучува износот на графички услуги, услуги за укоричување, услуги за умножување и други слични услуги.

Податоците во табеларниот преглед за спецификација на трошоци за оваа позиција се впишуваат според називите на колоните на табеларниот преглед, и тоа: во колоната 2 во редовите а), б) итн. се впишува називот на трошокот. Во колоната 3 во редовите а, б) итн. се впишува називот на давателот на услугата и истите се пополнуваат во зависност од бројот на даватели на услугата кон кои истата е платена во периодот за кој се подготвува Извештајот. Во колоната 4 се впишува

видот и бројот на сметководствениот документ, во колоната 5 се впишува износот кој треба да се плати според сметководствениот документ од колоната 4, во колоната 6 се впишува износот кој е платен врз основа на сметководствениот документ од колоната 4, во колоната 7 се впишува датумот на кој е извршено плаќањето и во колоната 8 се впишува неплатениот износ како разлика меѓу износите од колоните 5 и 6.

Позицијата под реден број 13. Услуги за статистички истражувања, го вклучува износот на трошоци за спроведување на истражувања на јавното мислење он-лајн, телефонски, теренски и на други начини кои не се претходно наведени.

Податоците во табеларниот преглед за спецификација на трошоци за оваа позиција се впишуваат според називите на колоните на табеларниот преглед, и тоа: во колоната 2 во редовите а), б) итн. се впишува називот на трошокот. Во колоната 3 во редовите а, б) итн. се впишува називот на давателот на услугата и истите се пополнуваат во зависност од бројот на даватели на услугата кон кои истата е платена во периодот за кој се подготвува Извештајот. Во колоната 4 се впишува видот и бројот на сметководствениот документ, во колоната 5 се впишува износот кој треба да се плати според сметководствениот документ од колоната 4, во колоната 6 се впишува износот кој е платен врз основа на сметководствениот документ од колоната 4, во колоната 7 се впишува датумот на кој е извршено плаќањето и во колоната 8 се впишува неплатениот износ како разлика меѓу износите од колоните 5 и 6.

Позицијата под реден број 14. Расходи за одржување на предизборни собири, го вклучува износот на трошокот за изнајмување на просторот за одржување на собирот, трошокот за изнајмување на опремата која се користи за време на собирот и други неспомнати трошоци во врска со одржувањето на предизборниот собир.

Податоците во табеларниот преглед за спецификација на трошоци за оваа позиција се впишуваат според називите на колоните на табеларниот преглед, и тоа: во колоната 2 во редовите а), б) итн. се впишува називот на трошокот. Во колоната 3 во редовите а, б) итн. се впишува називот на давателот на услугата и истите се пополнуваат во зависност од бројот на даватели на услугата кон кои истата е платена во периодот за кој се подготвува Извештајот. Во колоната 4 се впишува видот и бројот на сметководствениот документ, во колоната 5 се впишува износот кој треба да се плати според сметководствениот документ од колоната 4, во колоната 6 се впишува износот кој е платен врз основа на сметководствениот документ од колоната 4, во колоната 7 се впишува датумот на кој е извршено плаќањето и во колоната 8 се впишува неплатениот износ како разлика меѓу износите од колоните 5 и 6.

Позицијата под реден број 15. Изнајмување на простор за време на изборна кампања, го вклучува износот на трошоците направени за изнајмување на деловен простор кој се користи за време на изборната кампања и платениот данок на личен доход по овој основ.

Податоците во табеларниот преглед за спецификација на трошоци за оваа позиција се впишуваат според називите на колоните на табеларниот преглед, и тоа: во колоната 2 во редовите а), б) итн. се впишува адреса и место (локација) на просторот

кој е предмет на закуп или подзакуп. Во колоната 3 се впишува видот и бројот на документот (пр. Договор за закуп итн.), во колоната 4 се впишува износот кој треба да се плати според документот од колоната 3, во колоната 5 се впишува износот кој е платен врз основа на документот од колоната 3, во колоната 6 се впишува датумот на кој е извршено плаќањето и во колоната 7 се впишува неплатениот износ како разлика меѓу износите од колоните 4 и 5. За трошокот „Платен данок на личен доход за извршени услуги“ не се пополнува колоната 7.

Позицијата под реден број 16. Провизија за платниот промет, го вклучува износот на платените провизии за извршен платен промет од трансакциската сметка за изборна кампања. Податоците во табеларниот преглед за спецификација на трошоци за оваа позиција се впишуваат според називите на колоните на табеларниот преглед, и тоа: во колоната 3 се впишува називот на носителот на платниот промет. Во колоната 4 се впишува видот и бројот на сметководствениот документ, во колоната 5 се впишува износот кој треба да се плати според сметководствениот документ од колоната 4, во колоната 6 се впишува износот кој е платен врз основа на сметководствениот документ од колоната 4, во колоната 7 се впишува датумот на кој е извршено плаќањето и во колоната 8 се впишува неплатениот износ како разлика меѓу износите од колоните 5 и 6.

Позицијата под реден број 17. Премии за осигурување, го вклучува износот на трошокот по основ на премиите за осигурување на имот и лица.

Податоците во табеларниот преглед за спецификација на трошоци за оваа позиција се впишуваат според називите на колоните на табеларниот преглед, и тоа: во колоната 2 во редовите а), б) итн. се впишува називот на трошокот. Во колоната 3 во редовите а, б) итн. се впишува називот на друштвото за осигурување и истите се пополнуваат во зависност од бројот на друштва за осигурување кон кои е платен трошокот во периодот за кој се подготвува Извештајот. Во колоната 4 се впишува видот и бројот на сметководствениот документ, во колоната 5 се впишува износот кој треба да се плати според сметководствениот документ од колоната 4, во колоната 6 се впишува износот кој е платен врз основа на сметководствениот документ од колоната 4, во колоната 7 се впишува датумот на кој е извршено плаќањето и во колоната 8 се впишува неплатениот износ како разлика меѓу износите од колоните 5 и 6.

Позицијата под реден број 18. Други финансиски услуги, го вклучува износот на трошоците кои не се споменати во претходните позиции, а се направени по основ на услуги примени од финансиски институции.

Податоците во табеларниот преглед за спецификација на трошоци за оваа позиција се впишуваат според називите на колоните на табеларниот преглед, и тоа: во колоната 2 во редовите а), б) итн. се впишува називот на трошокот. Во колоната 3 во редовите а, б) итн. се впишува називот на финансиската институција и истите се пополнуваат во зависност од бројот на финансиски институции кон кои трошокот е платен во периодот за кој се подготвува Извештајот. Во колоната 4 се впишува видот и бројот на сметководствениот документ, во колоната 5 се впишува износот кој треба да се плати според сметководствениот документ од колоната 4, во

колоната 6 се впишува износот кој е платен врз основа на сметководствениот документ од колоната 4, во колоната 7 се впишува датумот на кој е извршено плаќањето и во колоната 8 се впишува неплатениот износ како разлика меѓу износите од колоните 5 и 6.

Позицијата под реден број 19. Дневници за службено патување и патни трошоци во земјата, го вклучува износот на дневниците за извршено службено патување и направените хотелски и превозни трошоци поврзани со службеното патување во земјата.

Податоците во табеларниот преглед за спецификација на трошоци за оваа позиција се впишуваат според називите на колоните на табеларниот преглед, и тоа: во колоната 2 во редовите а), б) итн. се впишува називот на трошокот. Во колоната 3 во редовите а, б) итн. се впишува називот на давателот на услугата и истите се пополнуваат во зависност од бројот на даватели на услугата кон кои истата е платена во периодот за кој се подготвува Извештајот. Во колоната 4 се впишува видот и бројот на сметководствениот документ, во колоната 5 се впишува износот кој треба да се плати според сметководствениот документ од колоната 4, во колоната 6 се впишува износот кој е платен врз основа на сметководствениот документ од колоната 4, во колоната 7 се впишува датумот на кој е извршено плаќањето и во колоната 8 се впишува неплатениот износ како разлика меѓу износите од колоните 5 и 6.

Позицијата под реден број 20. Дневници за службено патување и патни трошоци во странство, го вклучува износот на дневниците за извршено службено патување и направените хотелски и превозни трошоци поврзани со службеното патување во странство.

Податоците во табеларниот преглед за спецификација на трошоци за оваа позиција се впишуваат според називите на колоните на табеларниот преглед, и тоа: во колоната 2 во редовите а), б) итн. се впишува називот на трошокот. Во колоната 3 во редовите а, б) итн. се впишува називот на давателот на услугата и истите се пополнуваат во зависност од бројот на даватели на услугата кон кои истата е платена во периодот за кој се подготвува Извештајот. Во колоната 4 се впишува видот и бројот на сметководствениот документ, во колоната 5 се впишува износот кој треба да се плати според сметководствениот документ од колоната 4, во колоната 6 се впишува износот кој е платен врз основа на сметководствениот документ од колоната 4, во колоната 7 се впишува датумот на кој е извршено плаќањето и во колоната 8 се впишува неплатениот износ како разлика меѓу износите од колоните 5 и 6.

Позицијата под реден број 21. Семинари и конференции, го вклучува износот на трошоците во врска со учество на семинари и конференции во земјата и во странство, како и расходи за учество на настани кои не се претходно споменати.

Податоците во табеларниот преглед за спецификација на трошоци за оваа позиција се впишуваат според називите на колоните на табеларниот преглед, и тоа: во колоната 2 во редовите а), б) итн. се впишува називот на трошокот. Во колоната 3 во редовите а, б) итн. се впишува називот на организаторот на настанот и истите се пополнуваат во зависност од бројот на даватели на услугата кон кои истата е

платена во периодот за кој се подготвува Извештајот. Во колоната 4 се впишува видот и бројот на сметководствениот документ, во колоната 5 се впишува износот кој треба да се плати според сметководствениот документ од колоната 4, во колоната 6 се впишува износот кој е платен врз основа на сметководствениот документ од колоната 4, во колоната 7 се впишува датумот на кој е извршено плаќањето и во колоната 8 се впишува неплатениот износ како разлика меѓу износите од колоните 5 и 6.

Позицијата под реден број 22. Членарини, го вклучува износот на трошоците во врска со платените членарини кон правни субјекти во земјата и во странство.

Податоците во табеларниот преглед за спецификација на трошоци за оваа позиција се впишуваат според називите на колоните на табеларниот преглед, и тоа: во колоната 2 во редовите а), б) итн. се впишува називот на трошокот. Во колоната 3 во редовите а, б) итн. се впишува називот на правниот субјект и истите се пополнуваат во зависност од бројот на правни субјекти кон кои е платена членарина во периодот за кој се подготвува Извештајот. Во колоната 4 се впишува видот и бројот на сметководствениот документ, во колоната 5 се впишува износот кој треба да се плати според сметководствениот документ од колоната 4, во колоната 6 се впишува износот кој е платен врз основа на сметководствениот документ од колоната 4, во колоната 7 се впишува датумот на кој е извршено плаќањето и во колоната 8 се впишува неплатениот износ како разлика меѓу износите од колоните 5 и 6.

Позицијата под реден број 23. Данок на личен доход, го вклучува износот на трошоците за платениот данок на личен доход за извршени услуги кој не е искажан во претходните позиции.

Податоците во табеларниот преглед за спецификација на трошоци за оваа позиција се впишуваат според називите на колоните на табеларниот преглед, и тоа: во колоната 2 во редовите а), б) итн. се впишува називот на трошокот, во колоната 3 се впишува име и презиме на давателот на услугата, во колоната 4 се впишува видот и бројот на документот, во колоната 5 се впишува износот кој треба да се плати според документот од колоната 4, во колоната 6 се впишува износот кој е платен врз основа на документот од колоната 4, во колоната 7 се впишува датумот на кој е извршено плаќањето.

Позицијата под реден број 24. Набавка на опрема, го вклучува износот на трошоците за купување на машини, уреди и постројки и друга опрема во врска со спроведувањето на изборната кампања.

Податоците во табеларниот преглед за спецификација на трошоци за оваа позиција се впишуваат според називите на колоните на табеларниот преглед, и тоа: во колоната 2 во редовите а), б) итн. се впишува називот на трошокот. Во колоната 3 во редовите а, б) итн. се впишува називот на добавувачот и истите се пополнуваат во зависност од бројот на добавувачи кон кои е платен трошокот во периодот за кој се подготвува Извештајот. Во колоната 4 се впишува видот и бројот на сметководствениот документ, во колоната 5 се впишува износот кој треба да се плати според сметководствениот документ од колоната 4, во колоната 6 се впишува износот кој е платен врз основа на сметководствениот документ од колоната 4, во колоната 7 се впишува датумот на кој е извршено плаќањето и во колоната 8 се впишува неплатениот износ како разлика меѓу износите од колоните 5 и 6.

Позицијата под реден број 25. Други расходи, го вклучува износот на други направени трошоци во врска со спроведување на изборната кампања кои не се спомнати во претходните позиции.

Податоците во табеларниот преглед за спецификација на трошоци за оваа позиција се впишуваат според називите на колоните на табеларниот преглед, и тоа: во колоната 2 во редовите а), б), итн. се впишува називот на трошокот. Во колоната 3 во редовите а, б), итн., се впишува име и презиме/називот на добавувачот на стока или давателот на услугата и истите се пополнуваат во зависност од бројот на добавувачи или даватели на услугата кон кои е платен трошокот во периодот за кој се подготвува Извештајот. Во колоната 4 се впишува видот и бројот на сметководствениот документ, во колоната 5 се впишува износот кој треба да се плати според сметководствениот документ од колоната 4, во колоната 6 се впишува износот кој е платен врз основа на сметководствениот документ од колоната 4, во колоната 7 се впишува датумот на кој е извршено плаќањето и во колоната 8 се впишува неплатениот износ како разлика меѓу износите од колоните 5 и 6.

Позицијата под реден број 26. Вкупно расходи кои предизвикуваат одлив на пари, го вклучува збирот на износите на позициите од реден број 1 до реден број 25 од табеларниот преглед.

Во позицијата „1. Вкупно платени расходи“ се пренесува збирниот износ од колоната 4, во позицијата „2. Вкупно пресметани расходи по основ на преземени, а неплатени обврски“ се впишува збирниот износ од колоната 5 и во точката „3. Вкупно расходи“ се впишува збирот на износите од точките 1 и 2.

Во точка 10. **Вкупни приходи и вкупни расходи,** во табеларниот преглед во колоната 3 се впишува износот за соодветната позиција од колоната 2, и тоа: за позицијата „1. Приходи од донации во пари“, се впишува збирот на износите од позицијата „Вкупно донации во пари од физички лица“ и позицијата „Вкупно донации во пари од правни лица“ од табеларните прегледи од точка 1. „Приходи од донации во пари, ствари и услуги“, за позицијата „2. Приходи од донации во ствари и услуги“ се впишува збирот на износите од позицијата „Вкупно донации во ствари и услуги од физички лица“ и позицијата „Вкупно донации во ствари и услуги од правни лица“ од табеларните прегледи од точка 1 „Приходи од донации во пари, ствари и услуги“, за позицијата „3. Приходи од членарина“ се впишува вкупниот износ на приходи од наплатена членарина пренесен на трансакциската сметка за изборна кампања за периодот за кој се подготвува Извештајот преземен од колоната 6 за позицијата „Вкупно“ од табеларниот преглед за приходи од членарина; за позицијата „4. Парични средства пренесени од трансакциските сметки на политичката партија на трансакциската сметка за изборна кампања“, се впишува вкупниот износ на пренесени парични средства од основната трансакциска сметка и/или од трансакциската сметка за кредит на политичката партија преземен од колоната 6 од табеларниот преглед за парични средства пренесени од трансакциските сметки на политичката партија на трансакциската сметка за изборна кампања од Извештајот; за позицијата „5. Парични средства обезбедени за објавување на платено политичко рекламирање“, се впишува вкупниот износ преземен од

колоната 4 за позицијата „Вкупно“ од табеларниот преглед за парични средства обезбедени за објавување на платено политичко рекламирање; за позицијата „6.Пресметани расходи по основ на обврски за објавено платено политичко рекламирање“, се впишува вкупниот износ преземен од колоната 6 за позицијата „Вкупно“ од табеларниот преглед за пресметани расходи по основ на обврски за објавено платено политичко рекламирање на учесникот во изборна кампања кај радиодифузерите, печатените медиуми и електронските медиуми (портали); за позицијата „7. Расходи по основ на примените донации во непарични средства“, се впишува вкупниот износ преземен од колоната 4 за позицијата „Вкупно“ од табеларниот преглед за расходи по основ на примените донации во непарични средства; за позицијата „8. Донации префрлени во Буџетот на Република Северна Македонија“, се впишува износот преземен од колоната 6 за позицијата „Вкупно“ од табеларниот преглед за донации во пари префрлени во Буџетот на Република Северна Македонија; за позицијата „9.Пренесени парични средства на основната трансакциска сметка на политичката партија“, се впишува износот преземен од колоната 6 за позицијата „Вкупно“ од табеларниот преглед за парични средства кои се префрлени на основната трансакциска сметка на политичката партија; за позицијата „10.Платени расходи“, се пренесува износот од позицијата „1. Вкупно платени расходи“ од табеларниот преглед за расходи; за позицијата „11.Пресметани расходи по основ на преземени, а неплатени обврски“, се пренесува износот од позицијата „2. Вкупно расходи по основ на преземени, а неплатени обврски“ од табеларниот преглед за расходи; за позицијата „12. Вкупни приходи на трансакциската сметка за изборна кампања за период од ___ до ___ 20 ___ година“, се впишува збирот од износите од позициите: 1. Приходи од донации во пари, 3. Приходи од членарина и 4.Парични средства пренесени од трансакциските сметки на политичката партија на трансакциската сметка за изборна кампања; во позицијата „13. Вкупни приходи за изборна кампања за период од ___ до ___ 20 ___ година“, се впишува збирот од износите од позициите: 1. Приходи од донации во пари, 2. Приходи од донации во ствари и услуги, 3. Приходи од членарина, 4.Парични средства пренесени од трансакциските сметки на политичката партија на трансакциската сметка за изборна кампања и 5. Парични средства обезбедени за објавување на платено политичко рекламирање; во позицијата „14. Вкупни расходи на трансакциската сметка за изборна кампања за период од ___ до ___ 20 ___ година“, се впишува збирот од износите од позициите: 8.Донации префрлени во Буџетот на Република Северна Македонија, 9.Пренесени парични средства на основната трансакциска сметка на политичката партија и 10.Платени расходи; во позицијата „15. Вкупни расходи за изборна кампања за период од ___ до ___ 20 ___ година“, се впишува збирот од износите од позициите: 6.Пресметани расходи по основ на обврски за објавено платено политичко рекламирање, 7. Расходи по основ на примените донации во непарични средства, 8.Донации префрлени во Буџетот на Република Северна Македонија, 9.Пренесени парични средства на основната трансакциска сметка на политичката партија, 10.Платени расходи и 11 Пресметани расходи по основ на преземени, а неплатени обврски; во позицијата „16. Вкупен дозволен износ на трошење по запишан избирач за период од ___ до ___ 20 ___ година“, се впишува потрошениот износ по запишан избирач во изборната единица, односно општината за која учесникот за изборна кампања има поднесено листа на кандидати, односно листа на кандидат во првиот

и вториот круг на гласање за периодот за кој е составен Извештајот; во позицијата „17. Вкупни приходи - Вкупни расходи на трансакциската сметка за изборна кампања за период од ____ до ____ 20__ година“, се впишува разликата меѓу износот на вкупните приходи на трансакциската сметка за изборна кампања од позиција 12 и износот на вкупните расходи на трансакциската сметка за изборна кампања од позиција 14 за периодот за кој се подготвува Извештајот. Доколку вкупните расходи се поголеми од износот на вкупните приходи тогаш пред износот се става негативен предзнак; во позицијата 18. Вкупни приходи - Вкупни расходи за изборна кампања за период од ____ до ____ 20__ година, се впишува разликата меѓу износот на вкупните приходи за изборна кампања од позиција 13 и износот на вкупните расходи од позиција 15 за периодот за кој се подготвува Извештајот. Доколку вкупните расходи се поголеми од износот на вкупните приходи тогаш пред износот се става негативен предзнак.

На крајот на Образецот се впишува датум и место на пополнување на Образецот и своерачен потпис и печат на овластеното лице на учесникот во изборна кампања.

**РЕГУЛАТОРНА КОМИСИЈА ЗА
ЕНЕРГЕТИКА И ВОДНИ УСЛУГИ НА
РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА
922.**

Врз основа на член 24, став (1), точка 1), алинеја 17 и член 43 од Законот за енергетика („Службен весник на Република Македонија“ бр. 96/18), како и член 16 од Правилникот за лиценци („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 51/19 и 54/19), Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија постапувајќи по барањето за издавање на лиценца за пробна работа за производство на електрична енергија, УП1 бр.12-05/19 од 08.03.2019 година на Друштво за изградба и оперирање со хидроцентрали НОРД ЕНЕРГИ ГРОУП, NORD ENERGI GROUP ДООЕЛ експорт-импорт Тетово, на седницата одржана на ден 22 март 2019 година, донесе

**О Д Л У К А
ЗА ИЗДАВАЊЕ НА ЛИЦЕНЦА ЗА ПРОБНА РАБОТА
ЗА ВРШЕЊЕ НА ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ ПРОИЗВОДСТВО НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА**

1. На Друштво за изградба и оперирање со хидроцентрали НОРД ЕНЕРГИ ГРОУП, NORD ENERGI GROUP ДООЕЛ експорт-импорт Тетово, се издава лиценца за пробна работа за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија од мала хидроелектроцентрали МХЕЦ “ТАБРОВСКА” со реф. бр. 103.

2. Лиценцата за пробна работа за производство на електрична енергија е Прилог 1 на оваа Одлука.

3. Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија согласно член 44 од Законот за енергетика и ќе донесе Одлука за издавање на лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија, откако инвеститорот од ставот 1 на овој член ќе достави потребна документација за ставање во употреба на малата хидроцентрали МХЕЦ “ТАБРОВСКА” со реф. бр. 103.

4. Оваа Одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Северна Македонија“ и на веб страната на Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија.

УП1 бр. 12-05/19
22 март 2019 година
Скопје

Претседател,
Марко Бислимоски, с.р.

Прилог 1

**Л И Ц Е Н Ц А
ЗА ПРОБНА РАБОТА ЗА ВРШЕЊЕ НА ЕНЕРГЕТСКА
ДЕЈНОСТ ПРОИЗВОДСТВО НА ЕЛЕКТРИЧНА
ЕНЕРГИЈА**

1. Назив и седиште на носителот на лиценцата за пробна работа

Друштво за изградба и оперирање со хидроцентрали НОРД ЕНЕРГИ ГРОУП, NORD ENERGI GROUP ДООЕЛ експорт-импорт Тетово, со седиште на ул. Борис Кидрич бр.1 Тетово

2. Енергетската дејност за која се издава лиценцата за пробна работа

Производство на електрична енергија

3. Евидентен број на лиценцата за пробна работа
ЕЕ - ПРОИЗ – 351 - 2019

4. Датум на издавање на лиценцата за пробна работа

22 март 2019 година

5. Датум на важење на лиценцата за пробна работа

22 декември.2019 година

6. Единствен матичен број 6658628

7. Единствен даночен број 4028010514114

8. Подрачје на кое се врши енергетската дејност

Носителот на лиценцата ја врши енергетската дејност производство на електрична енергија од мала хидроелектроцентрали МХЕЦ “ТАБРОВСКА” со реф. бр 103, во општина Теарце.

9. Производни капацитети со кои се врши енергетската дејност

Носителот на лиценцата за пробна работа за енергетската дејност производство на електрична енергија, дејноста ќе ја врши во периодот наведен во лиценцата со технички карактеристики на малата хидроелектроцентрали МХЕЦ “ТАБРОВСКА” со реф. бр 103 наведени во Прилог 2, којшто е составен дел од оваа лиценца.

10. Права, обврски и одговорности на носителот на лиценцата за пробна работа

Носителот на лиценцата е должен да:

- постапува согласно член 70 од Законот за енергетика,
- обезбеди сигурно, безбедно, континуирано и квалитетно производство и испорака на електрична енергија до точката на прием во електродистрибутивниот систем,
- ги почитува Правилата за пазар на електрична енергија, Мрежните правила за дистрибуција на електрична енергија, правилниците и другите прописи кои ги пропишува или одобрува Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија во согласност со Законот за енергетика,
- ги почитува законите, другите прописи и општи акти кои се однесуваат на заштита на конкуренцијата, заштита на потрошувачите, заштита на животната средина, заштита на работниците, заштита на техничките средства и опрема.

11. Обврска за одвоена сметководствена евиденција

Носителот на лиценцата е должен да:

- води одвоено сметководство за секоја поединечна енергетска дејност што ја врши или други дејности кои ги извршува;

- изготви и објави финансиски и други извештаи, во согласност со прописите и правилата за финансиско известување и ревизија.

12. Обврска за доставување на Годишен извештај за работењето

Носителот на лиценцата е должен до Регулаторната комисија за енергетика најдоцна до 31 март во тековната година да достави годишен извештај за работењето, вклучувајќи го и извештајот за финансиското и деловното работење во претходната година.

Годишниот извештај со сите прилози задолжително се доставува и во електронска форма.

Годишниот извештај треба да содржи податоци за:

- 1) опис и обем на вршењето на енергетската дејност во текот на годината,
- 2) годишна завршна сметка со сите прилози,
- 3) преземени мерки во текот на извештајната година за:

- заштита на објектите и опремата од надворешни влијанија и хаварии и осигурување на објектите и опремата за вршење на енергетска дејност,
- безбедност и здравје при работа,
- кадровска екипираност, обука и стручно усовршување на вработените,
- заштита на животната средина, животот и здравјето на луѓето,
- извршување на мониторинг на работењето,
- вршење на дејноста во услови на кризна состојба, промена на условите на светскиот пазар, како и воена и вонредна состојба,

- 4) извршување на годишната програма за ремонти,
- 5) реализирање на планот за работа кој што се однесува на соодветната година,
- 6) извршени инспекциски надзори и контроли од страна на надлежни инспекциски и други државни органи, со приложени фотокопии на записниците, извештаите и решенијата од извршените надзори и контроли.

13. Обврска за доставување на други извештаи, податоци и информации во врска со вршењето на енергетската дејност

Носителот на лиценцата е должен до Регулаторната комисија за енергетика да:

- доставува податоци и информации согласно Правилникот за следење на функционирањето на енергетските пазари;
- доставува известување за сите околности, настани и промени кои што имаат или би можеле да имаат влијание врз вршењето на енергетската дејност производство на електрична енергија.

Носителот на лиценцата е должен да им ги обезбеди на операторот на електропреносниот систем, операторот на пазарот на електрична енергија, операторот на електродистрибутивниот систем, сите потребни податоци и информации кои се неопходни за извршувањето на нивните обврски од лиценците, во согласност со Мрежните правила за пренос на електрична енергија, Мрежните правила за дистрибуција на електрична енергија и Правилата за пазар на електрична енергија.

Носителот на лиценцата е должен да доставува извештаи за опремата, постројките, плановите за одржување и планираната расположивост до операторот

на електродистрибутивниот систем а во согласност со Мрежните правила за дистрибуција на електрична енергија.

14. Квалитет на услугата

Носителот на лиценцата е должен да обезбеди технички средства и други услови кои ќе овозможат постојан квалитет на произведената електрична енергија, согласно Мрежните правила за дистрибуција на електрична енергија.

Носителот на лиценцата е должен да врши постојан мониторинг на параметрите кои го определуваат квалитетот на произведената електрична енергија и по барање на Регулаторната комисија за енергетика, да доставува писмен извештај за движењето на сите параметри кои што го определуваат квалитетот на произведената електрична енергија во определен временски период.

15. Доверливост на информациите

Носителот на лиценцата е должен во согласност со закон, да обезбеди и да гарантира доверливост на деловните податоци и информации кои при вршењето на енергетската дејност производство на електрична енергија.

16. Мерење на произведената електрична енергија и моќност

Мерење на произведената, односно испорачаната електрична енергија во дистрибутивниот систем се врши во пресметковното мерно место во постапка и начин утврден согласно Мрежните правила за дистрибуција на електрична енергија.

17. Обврска за овозможување на пристап до производните единици и непосреден увид во документацијата

Носителот на лиценцата е должен да овозможи непосреден увид од страна на Регулаторната комисија во вршењето на дејноста за која е издадена лиценцата, увид во целокупната документација на носителот на лиценцата, објектите, деловните простории, простори, инсталациите, како и на средствата и опремата потребни за вршење на дејноста, во согласност со Законот за енергетика и Правилникот за лиценци.

18. Изменување и дополнување на лиценцата

Изменувањето и дополнувањето на оваа лиценца ќе се врши во согласност со одредбите од Законот за енергетика и од Правилникот за лиценци.

19. Мерки во случај на неисполнување на обврските од страна на носителот на лиценцата

Доколку носителот на лиценцата не ги исполнува обврските содржани во оваа лиценца, Регулаторната комисија за енергетика ќе преземе мерки согласно Законот за енергетика и Правилникот за лиценци.

Прилог 2. Податоци за мала хидроелектроцентрала:

1. име на мала хидроелектроцентрала – МХЕЦ ГАБРОВСКА со реф. бр. 103;

2. општи податоци:

- година на почеток на градба - 2018 година,
- година на завршеток на градба - 2019 година,

- година на почеток на работа - 2019 година,
- проценет животен век на хидроелектрична централа - 40 години.

3. податоци за турбина:

- тип и производител и номинални податоци – вертикална Пелтон,

- Номинални податоци:

- Моќност: 1783 kW,

- Номинален проток: 0,615 m³/s,

- Номинален нето пад: 328,64 m,

- Номинална брзина: 1000⁻¹

4. Податоци за генератор:

- тип и производител и номинални податоци – Синхрон, трофазен, Марели Мотори Италија;

- Номинални податоци:

- Привидна моќност: 2250 kVA,

- Моќност активна: 1800 kW,

- Фреквенција: 50Hz

- Номинален напон: 0.69 kV,

- Номинална брзина: 1000⁻¹

- Номинален фактор на моќност: 0,8

5. Податоци за трансформатор – Марели, Италија:

- Производител – Марели, Италија

- Номинални податоци:

- Привидна моќност: 2250 kVA,

- Номинален напон: 10,5(21)/0,69 kV/kV;

4. Оваа Одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а се објавува во „Службен весник на Република Северна Македонија“ и на веб страницата на Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија.

УП1 бр. 12-110/18

22 март 2019 година

Скопје

Претседател,

Марко Бислимоски, с.р.

Прилог 1

ЛИЦЕНЦА ЗА ВРШЕЊЕ НА ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ ПРОИЗВОДСТВО НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА

1. Назив и седиште на носителот на лиценцата
Друштво за производство, трговија и услуги МХЕ ПАДАЛИШКА ДОО Скопје, со седиште на булевар Свети Климент Охридски бр. 3, Скопје

2. Вид на енергетска дејност

Производство на електрична енергија

3. Евидентен број на лиценцата

ЕЕ-ПРОИЗ-339-2019

4. Датум на издавање на лиценцата

22 март 2019 година

5. Датум на важење на лиценцата

07 мај 2038 година

6. Единствен матичен број 6974023

7. Единствен даночен број 4080014546020

8. Подрачје на кое се врши енергетската дејност

Носителот на лиценцата ја врши енергетската дејност производство на електрична енергија од мала хидроелектроцентрала МХЕЦ “Падалишка Река” со реф. бр 14, во КО Падалиште, општина Гостивар.

9. Производни капацитети со кои се врши енергетската дејност

Носителот на лиценцата ја врши енергетската дејност производство на електрична енергија во мала хидроелектроцентрала МХЕЦ “Падалишка Река” со реф. бр 14, со технички карактеристики наведени во Прилог 2, којшто е составен дел на оваа лиценца.

10. Права, обврски и одговорности на носителот на лиценцата

Носителот на лиценцата е должен да:

- постапува согласно член 70 од Законот за енергетика,

- обезбеди сигурно, безбедно, континуирано и квалитетно производство и испорака на електрична енергија до точката на прием во електродистрибутивниот систем,

- ги почитува Правилата за пазар на електрична енергија, Мрежните правила за дистрибуција на електрична енергија, правилниците и другите прописи кои

923.

Врз основа на член 24, став (1), точка 1), алинеја 17 и член 44, став (2) од Законот за енергетика („Службен весник на Република Македонија“ бр. 96/18), како и член 15 од Правилникот за лиценци („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.51/19 и 54/19), Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија постапувајќи по барањето за издавање на лиценца за производство на електрична енергија, УП1 бр. 12-110/18 од 13.3.2019 година на Друштвото за производство, трговија и услуги МХЕ ПАДАЛИШКА ДОО Скопје, на седницата одржана на 22 март 2019 година донесе

ОДЛУКА

ЗА ИЗДАВАЊЕ НА ЛИЦЕНЦА ЗА ВРШЕЊЕ НА ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ ПРОИЗВОДСТВО НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА

1. На Друштвото за производство, трговија и услуги МХЕ ПАДАЛИШКА ДОО Скопје се издава лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија од мала хидроелектроцентрала МХЕЦ “Падалишка Река” со реф. бр 14.

2. Лиценцата за вршење на производство на електрична енергија е Прилог 1 на оваа Одлука.

3. Со влегување во сила на оваа Одлука престануваат да важат Одлуката за издавање на привремена лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија УП1 бр.12-110/18 од 29.10.2018 година („Службен весник на Република Македонија“ бр. 201/18) и Одлуката за издавање на лиценца за пробна работа за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија УП1 бр.12-110/18 од 4.1.2019 година („Службен весник на Република Македонија“ бр. 8/19).

ги пропишува или одобрува Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија во согласност со Законот за енергетика,

- ги почитува законите, другите прописи и општи акти кои се однесуваат на заштита на конкуренцијата, заштита на потрошувачите, заштита на животната средина, заштита на работниците, заштита на техничките средства и опрема;

Доколку носителот на лиценцата се стекне со статус на повластен производител на електрична енергија којшто користи повластена тарифа, е должен и да:

- се придржува кон Уредбата за мерките за поддршка на производството на електрична енергија од обновливи извори на енергија,

- се придржува кон Договорот склучен со операторот на пазарот на електрична енергија, за откуп на произведената електрична енергија по повластена тарифа;

- ја продава произведената електрична енергија единствено на операторот на пазарот на електрична енергија,

- обезбеди електрична енергија за сопствена потрошувачка од своите капацитети или од пазарот на електрична енергија, а доколку во рамките на електроцентралата постојат и други генераторски единици произведената електрична енергија од дополнителните генераторски единици може да се користи за сопствена потрошувачка, но не смее да се испорачува во електроенергетскиот систем,

- доставува податоци и информации, расположливост на производниот капацитет и планови за производство на електрична енергија до операторот на пазарот на електрична енергија.

11. Обврска за одвоена сметководствена евиденција

Носителот на лиценцата е должен да:

- води одвоено сметководство за секоја поединечна енергетска дејност што ја врши или други дејности кои ги извршува,

- изготви и објави финансиски и други извештаи, во согласност со прописите и правилата за финансиско известување и ревизија.

12. Обврска за доставување на Годишен извештај за работењето

Носителот на лиценцата е должен до Регулаторната комисија за енергетика најдоцна до 31 март во тековната година да достави годишен извештај за работењето, вклучувајќи го и извештајот за финансиското и деловното работење во претходната година.

Годишниот извештај со сите прилози задолжително се доставува и во електронска форма.

Годишниот извештај треба да содржи податоци за:

- 1) опис и обем на вршењето на енергетската дејност во текот на годината,

- 2) годишна завршна сметка со сите прилози,

- 3) преземени мерки во текот на извештајната година за:

- заштита на објектите и опремата од надворешни влијанија и хаварии и осигурување на објектите и опремата за вршење на енергетска дејност,

- безбедност и здравје при работа,

- кадровска екипираност, обука и стручно усовршување на вработените,

- заштита на животната средина, животот и здравјето на луѓето,

- извршување на мониторинг на работењето,

- вршење на дејноста во услови на кризна состојба, промена на условите на светскиот пазар, како и воена и вонредна состојба,

- 4) извршување на годишната програма за ремонти,

- 5) реализирање на планот за работа кој што се однесува на соодветната година,

- 6) извршени инспекциски надзори и контроли од страна на надлежни инспекциски и други државни органи, со приложени фотокопии на записниците, извештаите и решенијата од извршените надзори и контроли.

13. Обврска за доставување на други извештаи, податоци и информации во врска со вршењето на енергетската дејност

Носителот на лиценцата е должен до Регулаторната комисија за енергетика да:

- доставува податоци и информации согласно Правилникот за следење на функционирањето на енергетските пазари;

- доставува известување за сите околности, настани и промени кои што имаат или би можеле да имаат влијание врз вршењето на енергетската дејност производство на електрична енергија.

Носителот на лиценцата е должен да им ги обезбеди на операторот на електропреносниот систем, операторот на пазарот на електрична енергија, операторот на електродистрибутивниот систем, сите потребни податоци и информации кои се неопходни за извршувањето на нивните обврски од лиценците, во согласност со Мрежните правила за пренос на електрична енергија, Мрежните правила за дистрибуција на електрична енергија и Правилата за пазар на електрична енергија.

Носителот на лиценцата е должен да доставува извештаи за опремата, постројките, плановите за одржување и планираната расположливост до операторот на електродистрибутивниот систем а во согласност со Мрежните правила за дистрибуција на електрична енергија.

14. Квалитет на услугата

Носителот на лиценцата е должен да обезбеди технички средства и други услови кои ќе овозможат постојан квалитет на произведената електрична енергија, согласно Мрежните правила за дистрибуција на електрична енергија.

Носителот на лиценцата е должен да врши постојан мониторинг на параметрите кои го определуваат квалитетот на произведената електрична енергија и по барање на Регулаторната комисија за енергетика, да доставува писмен извештај за движењето на сите параметри кои што го определуваат квалитетот на произведената електрична енергија во определен временски период.

15. Доверливост на информациите

Носителот на лиценцата е должен во согласност со закон, да обезбеди и да гарантира доверливост на деловните податоци и информации кои при вршењето на енергетската дејност производство на електрична енергија.

16. Мерење на произведената електрична енергија и моќност

Мерење на произведената, односно испорачаната електрична енергија во дистрибутивниот систем се врши во пресметковното мерно место во постапка и начин утврден согласно Мрежните правила за дистрибуција на електрична енергија.

17. Обврска за овозможување на пристап до производните единици и непосреден увид во документацијата

Носителот на лиценцата е должен да овозможи непосреден увид од страна на Регулаторната комисија во вршењето на дејноста за која е издадена лиценцата, увид во целокупната документација на носителот на лиценцата, објектите, деловните простории, простори, инсталациите, како и на средствата и опремата потребни за вршење на дејноста, во согласност со Законот за енергетика и Правилникот за лиценци.

18. Изменување и дополнување на лиценцата

Изменувањето и дополнувањето на оваа лиценца ќе се врши во согласност со одредбите од Законот за енергетика и од Правилникот за лиценци.

19. Мерки во случај на неисполнување на обврските од страна на носителот на лиценцата

Доколку носителот на лиценцата не ги исполнува обврските содржани во оваа лиценца, Регулаторната комисија за енергетика ќе преземе мерки согласно Законот за енергетика и Правилникот за лиценци.

Прилог 2. Податоци за мала хидроелектроцентрала:

1. име на мала хидроелектроцентрала –МХЕЦ “Палишка Река” со реф. бр 14;

2. општи податоци:

- година на почеток на градба - 2017 година,
- година на завршеток на градба - 2019 година,
- година на почеток на работа - 2019 година.

3. податоци за турбина:

- тип и производител:– Хоризонтална Пелтон,
- Номинални податоци:
- Моќност: 497 kW,

- Номинален проток: 0,35 m³/s,

- Номинален нето пад: 152,66m,

- Номинална брзина: 750⁻¹

4. Податоци за генератор:

- Тип и производител– Синхрон, Марели Мотори, Италија со хоризонтално вратило;

- Номинални податоци:

- Привидна моќност: 600 kVA,

- Моќност активна: 480 kW,

- Фреквенција: 50Hz

- Номинален напон: 10/0,4 kV,

- Номинална брзина: 750⁻¹

- Номинален фактор на моќност: 0,8

5. Податоци за трансформатор – Тесар Италија:

- Производител – Тесар Италија,

- Номинални податоци:

- Привидна моќност: 630 kVA,

- Номинален напон: 10/0,4 kV/kV.

924.

Врз основа на член 24, став (1), точка 1), алинеја 10 од Законот за енергетика („Службен весник на Република Македонија“ бр. 96/18), Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија на седницата одржана на ден 27 март 2019 година донесе

**П Р А В И Л А
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА
ПРАВИЛАТА ЗА ПАЗАР НА ЕЛЕКТРИЧНА
ЕНЕРГИЈА**

Член 1

Во Правилата за пазар на електрична енергија („Службен весник на Република Македонија“ бр.38/14, 42/14, 57/14, 194/14, 190/16, 80/17, 172/17, 197/17, 115/18 и 241/18), членот 135, се менува и гласи:

„Член 135

(1) Прилог 3, Методологија за пресметка на активирана балансна енергија и Прилог 4, Методологија за пресметка на порамнување на отстапувања на балансно одговорните страни, ќе се применуваат од 1 јули 2019 година.

(2) Во периодот од 1 април 2019 година до 30 јуни 2019 година, ОПЕЕ е должен, по претходно добивање на податоци од ОЕПС и ОДС, да врши пресметка на надоместокот за отстапувањата и истите да ги доставува до балансно одговорните страни.

(3) Од 1 јули 2019 година нема да се применува Прилог 1, Методологија за пресметка на надоместокот за услугите за урамнотежување.“

Член 2

Овие Правила за изменување и дополнување на Правилата за пазар на електрична енергија влегуваат во сила со денот на донесување, а се објавуваат во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 01-602/1

27 март 2019 година

Скопје

Претседател,

Марко Бислимоски, с.р.

925.

Врз основа на член 24, став (1), точка 1), алинеја 15 и член 30 од Законот за енергетика („Службен весник на Република Македонија“ бр. 96/18), Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија, на седницата одржана на 28 март 2019 година, донесе

**П Р А В И Л А
ЗА СНАБДУВАЊЕ СО ТОПЛИНСКА ЕНЕРГИЈА**

I. ОПШТИ ОДРЕДБИ**Предмет на уредување****Член 1**

Со Правилата за снабдување со топлинска енергија (во понатамошниот текст: Правила) се уредуваат општите услови и начинот на снабдување со топлинска

енергија како и меѓусебните права, обврски и одговорности на снабдувачот со топлинска енергија (во понатамошниот текст: снабдувач), потрошувачите на топлинска енергија (во понатамошниот текст: потрошувачи) и операторот на системот за дистрибуција на топлинска енергија (во понатамошниот текст: операторот на системот за дистрибуција), а особено:

1) условите, начинот и рокот на склучување на договорот за продажба на топлинска енергија во согласност со закон и друг пропис,

2) начинот на пресметка, фактурирање и наплата на испорачаната топлинска енергија,

3) потрошувачите на кои не може да им се прекине испораката и начинот на обезбедување на гаранции за намирување на трошоците за потрошената топлинска енергија од страна на овие потрошувачи,

4) начинот и постапката за промена на снабдувачот по избор на потрошувачот и правото на потрошувачот без надоместок да го промени снабдувачот,

5) квалитетот на услугите што ги обезбедува снабдувачот,

6) минималните услови и начин за организациона поставеност и техничка опременост за обезбедување на комуникација со потрошувачите заради обезбедување на пропишаниот квалитет на услугите што ги обезбедува снабдувачот,

7) обврските на снабдувачот кон различните категории на потрошувачи и специфичноста на секоја категорија на потрошувачи во однос на нивната финансиска и преговарачка способност,

8) начинот и постапките за комуникација и размена на информации помеѓу снабдувачот и операторите на соодветните системи заради обезбедување на пропишаниот квалитет на топлинска енергија и услугите што ги обезбедуваат операторите,

9) условите и постапката за исклучување на потрошувачите од дистрибутивните системи во случај кога потрошувачите не ги исполнуваат обврските утврдени со закон, друг пропис и/или договор,

10) начинот, формата и рокот за поднесување на извештаи коишто снабдувачот ги доставува до Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија (во понатамошниот текст: Регулаторна комисија за енергетика),

11) потребните информации што снабдувачите навремено им ги обезбедуваат на потрошувачите во нивните фактури, како и информациите што треба да бидат јавно достапни, а се од интерес за сите потрошувачи,

12) условите и начинот за снабдување на ранливи потрошувачи, и

13) посебните мерки за заштита на потрошувачите.

Основни цели на снабдувањето со топлинска енергија

Член 2

Овие Правила имаат за цел да обезбедат:

- 1) сигурност,
- 2) недискриминаторност,
- 3) квалитет,
- 4) транспарентност,
- 5) јавност,

- 6) заштита на потрошувачот,
- 7) ефикасност и
- 8) економичност.

Дефиниции

Член 3

(1) Дефинициите за одделни изрази содржани во Законот за енергетика, се применуваат и во овие Правила.

(2) Одделни изрази употребени во овие Правила го имаат следното значење:

1) „грејна површина“ е површина на грејниот простор на потрошувачот согласно имотен лист. Затворена тераса не влегува во грејна површина само ако нема инсталирано грејни тела и има преграда кон целината на станот,

2) „заедничка инсталација на објектот“ е севкупност од циркулациони пумпи, цевководи, вентили и служи доведената топлинска енергија до топлинските станици да се дистрибуира до грејната инсталација на потрошувачот и да овозможи затоплување на поединиците имоти. Границата помеѓу топлинската потстанција и потрошувачот при директен систем на греење е мешачкиот дел, а при индиректен систем на греење е топлиноизменуваачот,

3) „грејна инсталација на потрошувачот“ ја сочинуваат грејни тела на потрошувачот и припадните приклучни цевки и арматура кои се надоврзуваат на заедничката инсталација на објектот,

4) „домаќинство“ е потрошувач приклучен на системот за дистрибуција на топлинска енергија којшто набавува топлинска енергија за сопствена потрошувачка во домаќинството, но не и за трговски или професионални цели,

5) „дистрибуција на топлинска енергија“ е пренесување на топла вода или пареа преку системот за дистрибуција на топлинска енергија и управување со системот за дистрибуција на топлинска енергија на определено подрачје заради испорака на топлинска енергија на купувачите, не вклучувајќи снабдување со топлинска енергија,

6) „енергетски биланс за топлинска енергија“ е еднаквост на топлинските загуби и доведената топлинска енергија до секоја просторија во објектот според барањето во термотехничкиот проект при што во затоплуваните простории се постигнуваат проектните температури (во понатамошниот текст: енергетски биланс),

7) „индивидуален мерен уред“ е мерен уред кој ја мери потрошената топлинска енергија за секој посебен дел од објектот,

8) „мерен уред“ е уред за мерење на испорачаната топлинска енергија до потрошувачите од системот за дистрибуција на топлинска енергија,

9) „мерно место“ е место каде е лоциран мерниот уред за испорачаната топлинска енергија,

10) „нарушен енергетски биланс“ е состојба кога во објектот има потрошувачи кои ја редуцирале потрошувачката на топлинска енергија поради што температурите кај истите се пониски од проектните и има зголемени топлински загуби кај потрошувачите во однос на термотехничкиот проект, а кои не можат во целост да се надоместат со температурниот режим на испораката на топлинска подстанција,

11) „оператор на систем за дистрибуција на топлинска енергија“ е друштво коешто врши дистрибуција на топлинска енергија и управува со системот за дистрибуција на топлинска енергија, и е одговорно за работењето на системот за дистрибуција, неговото одржување, развој и за обезбедување долгорочна способност на системот за задоволување на разумните потреби за дистрибуција на топлинска енергија, не вклучувајќи го снабдувањето со топлинска енергија,

12) „потрошувач на топлинска енергија“ е субјект кој набавената топлинска енергија ја користи за сопствена употреба, вклучувајќи го и операторот на системот за дистрибуција кога купува топлинска енергија заради покривање на загубите во својот систем,

13) „производител на топлинска енергија“ е носител на лиценца кој врши енергетска дејност производство на топлинска енергија за греење без обврска да го почитува температурниот режим за работа на топланите на регулираниот производител на топлинска енергија,

14) „распределувач на топлинска енергија“ е уред чие мерење служи за локално распределување на топлинската енергија помеѓу различните потрошувачи во еден објект во кој има само еден мерен уред за топлинска енергија,

15) „регулиран производител на топлинска енергија“ е производител на топлинска енергија кој има обврска да обезбедува топлинска енергија за потребите на потрошувачите и системски услуги за потребите на операторот на системот за дистрибуција на кој што производителот е приклучен, по регулирани услови, цени и тарифи,

16) „снабдување со топлинска енергија“ е продажба на топлинска енергија на потрошувачите,

17) „снабдувач на топлинска енергија“ е носител на лиценца за снабдување со топлинска енергија кој ги снабдува потрошувачите со топлинска енергија,

18) „систем за дистрибуција на топлинска енергија за греење“ е енергетски систем за дистрибуција на топлинска енергија на определено подрачје или на дел од подрачјето на единица на локалната самоуправа,

19) „топлиноносител“ е водата со која се пренесува топлинската енергија за греење од производителот на топлинска енергија до потрошувачот за греење,

20) „топлинска подстанција“ е дел од системот кој се надоврзува на системот за дистрибуција и служи за регулација на влезните параметри на топлиноносителот во објектот на потрошувачот и мерење на испорачаната топлинска енергија.

II. УСЛОВИ, НАЧИН И РОК НА СКЛУЧУВАЊЕ НА ДОГОВОР ЗА ПРОДАЖБА НА ТОПЛИНСКА ЕНЕРГИЈА

Член 4

(1) Снабдувачот склучува договор со операторот на системот за дистрибуција за набавка на топлинска енергија за потребите на своите потрошувачи, како и договор за користење на системот за дистрибуција по цени и тарифи одобрени и претходно објавени од Регулаторната комисија за енергетика.

(2) Договорот од ставот (1) на овој член ги одобрува Регулаторната комисија за енергетика и со нив подеално се уредуваат меѓусебните односи на снабдувачот

и операторот на системот за дистрибуција, а се засновани на Мрежните правила за дистрибуција на топлинска енергија (во понатамошниот текст: Мрежни правила за дистрибуција) и овие Правила.

(3) Купената топлинска енергија се дистрибуира од влезот во системот за дистрибуција до топлинските подстанции од страна на операторот на системот за дистрибуција, за потребите на снабдувачот.

(4) Со Договорот за дистрибуција на топлинската енергија се утврдуваат меѓусебните права и обврски помеѓу снабдувачот и операторот на системот за дистрибуција, од влезот во системот за дистрибуција до топлинските станици во објектите, критериумите за квантитет и квалитет на испорачаната енергија во топлинските станици како и начинот на санкционирање на неиспораката или некавалитетната испорака на топлинската енергија.

(5) Снабдувачот има право да врши увид и контрола во соодветната документација кај производителот и операторот на системот за дистрибуција во која се евидентира квантитетот и квалитетот на испорачаната енергија.

Договор за снабдување со топлинска енергија

Член 5

(1) Договор за снабдување со топлинска енергија помеѓу снабдувачот и потрошувачот (во понатамошниот текст: Договор за снабдување) е договор склучен во писмена форма помеѓу снабдувачот и потрошувачот, со кој снабдувачот се обврзува на потрошувачот да му ги испорача на местото на испорака потребните или договорените количини на топлинска енергија со пропишан или договорен квалитет, а потрошувачот се обврзува на снабдувачот да му ја плати преземената топлинска енергија, по договорена или по цена утврдена во согласност со пропис.

(2) Договорот за снабдување склучен помеѓу снабдувачот и потрошувачот е во согласност со Законот за енергетика, други закони и прописи и овие Правила.

(3) Ако одделни односи помеѓу потрошувачот и снабдувачот не се уредени со Договорот за снабдување или кога одделни одредби од договорот за снабдување не се во согласност со овие Правила, во односите помеѓу снабдувачот и потрошувачот соодветно се применуваат одредбите од овие Правила, Законот за енергетика и други закони и прописи.

Должности на снабдувачот

Член 6

Снабдувачот обезбедува:

1) сигурно, континуирано и квалитетно снабдување со топлинска енергија (во понатамошниот текст: снабдување) во согласност со овие Правила, договорите за снабдување склучени со потрошувачите и издадената лиценца,

2) недискриминаторно исполнување на обврските кон потрошувачот во однос на сигурноста и обемот на снабдувањето,

3) информации за потрошувачите во согласност со член 18 од овие Правила,

4) информации за општите услови за снабдување и основните елементи на договорот за снабдување,

5) навремено плаќање на надоместокот за испорачаната топлинска енергија,

6) јасно и прецизно презентирање на измерените количини на топлинска енергија во фактурата, на начин разбирлив и достапен за потрошувачот,

7) изработка на фактури и нивно доставување до потрошувачите на начин утврден со договорот за снабдување,

8) избор на повеќе можни начини за доставување на фактурите без дополнителен трошок за потрошувачот,

9) избор на повеќе начини на плаќање, за коишто треба да бидат прикажани и трошоците на потрошувачот за спроведување на избраниот начин на плаќање,

10) водење и ажурирање на документација во врска со фактурирањето и наплатата на фактурите, како и друга документација поврзана со договорот предвидена со овие Правила,

11) заштита на потрошувачите приклучени на системот за дистрибуција,

12) редовни и точни известувања за реалната потрошувачка и трошоците за топлинска енергија, што му овозможуваат на потрошувачот управување со својата потрошувачка,

13) непречен развој на пазарот за енергетски услуги, преземањето на други мерки за енергетска ефикасност и извршувањето на енергетските услуги,

14) промена на снабдувач на транспарентен и недискриминаторен начин, без трошоци за потрошувачот, во рок не подолг од три недели од денот кога потрошувачот доставил барање за снабдување до новиот снабдувач,

15) при секоја промена на снабдувач, потрошувачот да добие конечно затворање на сметката во рок од шест недели од настанувањето на промената на снабдувачот,

16) ефикасно постапување по барања, претставки и приговори од потрошувачите, вклучително и писмено образложение за преземените мерки по барањата односно претставките,

17) објавување на општите статистички податоци поврзани со неговите потрошувачи, земајќи ја предвид заштитата на доверливите податоци,

18) потпишан договор за снабдување со потрошувачите,

19) податоци до Регулаторната комисија за енергетика и годишни извештаи за продадената топлинска енергија, според условите утврдени во лиценцата,

20) доставување на годишните извештаи до Министерството за економија и градоначалниците на единиците на локалната самоуправа на чии што подрачја ја врши дејноста.

Елементи на договорот за снабдување

Член 7

(1) Договорот за снабдување од член 5 став (1) од овие Правила, особено содржи:

- 1) податоци за договорните страни,
- 2) предмет на договорот,
- 3) адреса за доставување на фактурите,
- 4) матичен број на потрошувачот,

5) жиро сметка за правни лица или трансакциона сметка за физичко лице,

6) податоци од решението за согласност за приклучување на потрошувачите (моќност, енергија и други податоци),

7) начин, рокови и постапка за меѓусебно информирање за состојби и настани, како и промени кај договорните страни кои што влијаат врз исполнувањето на договорните обврски,

8) податоци за пресметковното мерно место,

9) количина и динамика на испорака на топлинска енергија и моќност,

10) квалитет на услугата од снабдувачот,

11) начин и услови за испорака на топлинска енергија,

12) категорија на потрошувачот согласно Тарифниот систем за продажба на топлинска енергија,

13) начин на постапување со приговорите на потрошувачите којшто треба да биде во интерес на потрошувачите и кој што треба да биде транспарентен, едноставен и да не предизвикува прекумерни трошоци за потрошувачот,

14) цени за пресметковни елементи и нивна примена,

15) договорни казни и казнена камата,

16) место на испорака на топлинска енергија,

17) начин на плаќање на испорачаната топлинска енергија,

18) одговорност за штета и висина на договорени казни (пенали) за случаи на неизвршување или нередовно извршување на одредбите од договорот,

19) случаи во кои договорната казна не се плаќа, односно штетата не се надоместува,

20) времетраење, начин и услови за раскинување на договорот,

21) ограничување на испораката на топлинска енергија во услови на виша сила,

22) начин и постапка за решавање на спорови, која што треба да биде спроведена чесно и без одлагања, по правило во рок не подолг од три месеци, и

23) начин и постапка за надоместување на штетите и/или компензација на потрошувачите.

(2) Со потпишувањето на договорот од став (1) на овој член, договорните страни се должни во целост да ги почитуваат одредбите од овие Правила, Мрежните правила за дистрибуција и Тарифниот систем за продажба на топлинска енергија.

(3) Потрошувачот е должен во писмена форма да го известува снабдувачот за секоја промена на податоците од договорот за продажба на топлинска енергија на потрошувачите.

(4) Регулаторната комисија за енергетика го одобрува договорот за снабдување со топлинска енергија.

Права и обврски на потрошувачот

Член 8

Согласно Законот за енергетика, други прописи и овие Правила, права и обврски на потрошувачите се:

1) да склучи договор за снабдување со топлинска енергија со снабдувачот,

2) чесен и рамноправен третман при снабдувањето со топлинска енергија од страна на снабдувачот и отворен пристап на информациите со кои располага снаб-

дувачот, а се однесуваат на снабдувањето со топлинска енергија, не вклучувајќи ги доверливите информации и податоци,

3) редовно плаќање на сметките согласно Тарифниот систем,

4) поднесување на приговор до снабдувачот за неисполнување на обврските преземени со Договорот за снабдување со топлинска енергија.

Член 9

(1) Потрошувачите се должни да ја пријават секоја промена во снабдувањето со топлинска енергија, односно да се одјават кај снабдувачот како потрошувач на топлинска енергија.

(2) Потрошувачите што не склучиле Договор за снабдување со снабдувачот од било кои причини, а користат топлинска енергија, се смета дека се во потрошувачки однос со снабдувачот, под исти услови како и потрошувачите што склучиле Договор за снабдување.

(3) Обврска за плаќање на надоместокот за топлинска енергија за потрошувачите настанува со денот на отпочнување на користење на топлинска енергија.

(4) Потрошувачите кои не се пријавиле уредно и благовремено од било која причина кај снабдувачот, а се затекнати дека бесправно користат топлинска енергија во грејна сезона, ќе бидат задолжени со надоместок за топлинска енергија за период од една грејна сезона наназад, а најмалку за период од почетокот на тековната грејна сезона. За ваквата ситуација снабдувачот ги известува останатите потрошувачи на мерното место и заедницата на сопственици.

(5) Потрошувачите кои не се одјавиле кај снабдувачот ќе бидат задолжувани се додека истото не го сторат.

(6) Задолжението со надоместок за топлинска енергија од став (4) и став (5) од овој член се врши по цена која важела во периодот на настанот.

Член 10

(1) Потрошувачот, управителот, односно заедницата на сопственици, имаат обврска во периодот од 15 мај до 15 септември во тековната година да извршат проверка на исправноста на грејната и заедничката инсталација во објектот, за да може да се обезбеди непречена испорака на топлинска енергија во грејниот период.

(2) Управителот односно заедницата на сопственици мора да обезбеди слободен пристап и основни хигиенско-технички услови до топлинската потстанција континуирано во целиот греен период и во периодот на ремонт.

(3) Управителот, односно заедницата на сопственици, поднесува писмено барање до снабдувачот за промена на режимот и нивото на испорака на топлинска енергија на мерното место, определен согласно член 45 од овие Правила.

(4) Во случај кога од иста топлинска подстанција се снабдуваат делови од објектот со различни управители или заедници на сопственици, барањето за промена на режимот и нивото на испорака на топлинска енергија на мерното место, определен согласно член 45 од овие Правила се врши со писмена согласност од сите управители или заедници на сопственици.

(5) Управителот или заедница на сопственици постапуваат во согласност со одредбите од Законот за домување и надлежностите кои што ги имаат добиено од сопствениците на посебните делови.

Член 11

Потрошувачот има обврска:

1) да ги почитува обврските преземени со Договорот за снабдување,

2) со користењето на своите енергетски објекти, уреди или инсталации да не го загрозува животот и здравјето на луѓето,

3) без согласност на снабдувачот да не изврши приклучување на својот објект, уред или инсталација на топлофикациониот систем, односно преку своите објекти, уреди или инсталации да не овозможи приклучување на друг потрошувач,

4) да овозможи правилно евидентирање на потрошената топлинска енергија и да не ја користи енергијата без мерни уреди, надвор од мерните уреди или со мерни уреди кои не се составен дел од Договорот за снабдување, и

5) да се придржува кон пропишаните мерки за функционирање на енергетскиот систем во воена и вонредна состојба.

Член 12

(1) Потрошувачот покрај обврските утврдени во член 11 од овие Правила, има обврска и:

1) да не ја попречува испораката на топлинска енергија на други потрошувачи,

2) да ја намали моќноста, односно количеството на потрошувачка на топлинска енергија на договорената вредност по опомена на снабдувачот во определениот рок,

3) да се придржува кон пропишаните мерки за намалување на потрошувачката, во случај на недостиг на енергија,

4) да ја плати испорачаната топлинска енергија, согласно со овие услови, договорот за снабдување со топлинска енергија и законот,

5) да им дозволи и овозможи пристап на овластените лица на снабдувачот до сите делови на приклучокот, до заштитните и мерните уреди и до енергетските објекти, уреди и инсталации за кои постои сомневање дека се причина за појавените пречки во испораката,

6) да не врши измена на грејната инсталација на објектот без соодветно техничко решение, верификувано од овластено лице,

7) да ја одржува техничката и функционална исправност на грејната инсталација на објектот и грејната инсталација на потрошувачот,

8) да му овозможи слободен пристап на снабдувачот до заедничката инсталација на потрошувачот.

(2) Ако потрошувачот не се придржува кон должностите утврдени во став (1) од овој член, снабдувачот по претходно предупредување, може пред надлежните органи да поведе постапка согласно закон.

Приклучување на нови објекти

Член 13

(1) Снабдувањето со топлинска енергија на нови објекти се врши во согласност со Решението за приклучување на системот за дистрибуција на топлинска

енергија издадено од операторот на системот за дистрибуција и Изјавата за одобрување на термоенергетски прием на објектот издадена од снабдувачот.

(2) Во станбени, станбено-деловни, деловно-станбени и деловни објекти кои што се приклучуваат за прв пат на системот за дистрибуција на топлинска енергија и каде распределбата на надоместокот се врши преку еден мерен уред на влез во топлинска подстанција може да се врши поединечно исклучување на посебен дел од објектот, на барање на сопственикот.

(3) Сопственикот на посебниот дел од објектот од став (2) од овој член, кој ќе се исклучи од системот за дистрибуција на топлинска енергија се задолжува со надоместокот за ангажирана топлинска моќност (фиксен дел) од надоместокот за топлинска енергија, кој се определува согласно Тарифниот систем за продажба на топлинска енергија.

(4) Сопственикот од став (3) од овој член нема обврска да го плаќа надоместокот за ангажирана топлинска моќност (фиксен дел) од надоместокот за топлинска енергија доколку се исполнат следните услови и постапка:

1) да изготви елаборат за енергетска ефикасност, со кој се потврдува дека алтернативниот систем за греење кој што ќе се користи по исклучувањето е енергетски поефикасен, еколошки поприфатлив и значително го намалува користењето на примарна енергија потребна за испорака на единица топлинска енергија во споредба со системот за централно греење, земајќи ја предвид енергијата потребна за екстракција, конверзија, транспорт и дистрибуција,

2) барателот ангажира инженер со овластување за проектирање од областа на енергетската ефикасност за изготвување на елаборатот за енергетска ефикасност,

3) барателот му го доставува на снабдувачот елаборатот за енергетска ефикасност со барање за негово одобрување и реализирање,

4) Доколку снабдувачот го одбие барањето, потрошувачот има право да поднесе приговор до Регулаторната комисија за енергетика,

5) барателот пристапува кон изведба на работите во елаборатот за енергетска ефикасност по добиеното одобрување од снабдувачот,

6) барателот ангажира енергетски контролор кој што ќе потврди дека изведениот систем за греење е реализиран согласно елаборатот за енергетска ефикасност, по завршување на изведбата,

7) барателот по писмен пат го информира снабдувачот за изведбата,

8) снабдувачот по писмен пат го информира барателот дали го прифатил неговото барање за ослободување од плаќање на ангажирана топлинска моќност (фиксен дел) од надоместокот за топлинска енергија,

9) доколку снабдувачот не го прифати барањето за ослободување од обврската за плаќање на надоместокот за ангажирана топлинска моќност (фиксен дел) од надоместокот за топлинска енергија, барателот има право да поднесе приговор до Регулаторната комисија за енергетика.

III. НАЧИН НА ПРЕСМЕТКА, ФАКТУРИРАЊЕ И НАПЛАТА НА ИСПОРАЧАНАТА ТОПЛИНСКА ЕНЕРГИЈА И УСЛУГИТЕ ЗА КОРИСТЕЊЕ НА СИСТЕМОТ ЗА ДИСТРИБУЦИЈА

Цена и надоместок за испорачана топлинска енергија

Член 14

Цената на топлинска енергија се формира според Правилникот за начин и услови за регулирање на цени за топлинска енергија за греење и Тарифниот систем за продажба на топлинска енергија.

Член 15

Надоместокот за испорачаната топлинска енергија за потрошувачите се пресметува според потрошената топлинска енергија распределена согласно со Тарифниот систем за продажба на топлинска енергија.

Доставување на фактурата

Член 16

(1) Ако поинаку не е уредено со Договорот за снабдување, снабдувачот ја доставува фактурата за топлинска енергија до потрошувачот во рок не подолг од 10 дена од денот на приемот на податоците од мерните уреди добиени од операторот.

(2) Потрошувачот на начин и во рок предвиден со Договорот за снабдување ќе го извести снабдувачот за начинот на кој бара да му бидат доставувани фактурите, како и за секоја промена на адресата на која се доставуваат фактурите.

(3) Фактурата што се доставува по електронска пошта треба да биде изготвена така што ќе биде оневозможено менување на нејзината содржина.

(4) Ако потрошувачот не ја добие фактурата до 20-от ден по истекот на календарскиот месец за кој се однесува фактурата, го известува снабдувачот на начин уреден во договорот за снабдување и бара повторно доставување на фактурата.

(5) Снабдувачот му ја доставува фактурата од став (4) на овој член на потрошувачот во рок од два работни дена од денот на приемот на барањето.

Информации содржани во фактурата

Член 17

Фактурата за топлинска енергија треба да биде јасна, читлива и разбирлива и особено треба да содржи:

1) податоци за снабдувачот и тоа име и седиште на снабдувачот, начин за остварување на контакти со одговорните служби на снабдувачот каде што потрошувачот може да поставува прашања и да укажува на проблематичните елементи во фактурата, доцнењето во приемот на фактурата, како и на своите можни потешкотии во врска со плаќањето на фактурата,

2) податоци за потрошувачот, и тоа адреса на која што се доставува фактурата и адреса на која што се врши снабдувањето, односно во која се врши снабдувањето (доколку е различна од адресата на која што се доставува фактурата),

- 3) адреса и идентификациски код на пресметковно-то мерно место,
- 4) број на фактурата,
- 5) дата на пресметувањето и рок до кој треба да се плати фактурата,
- 6) состојба на мерниот уред на почетокот и на крајот на календарскиот месец, како и датумот на последното отчитување за секој мерен уред одделно,
- 7) периодот во кој била потрошена количината на топлинска енергија која што е прикажана во фактурата,
- 8) цени за соодветните тарифни елементи,
- 9) данок на додадена вредност,
- 10) контакт адреса за пријавување на дефекти, намалена испорака или прекин во испораката на топлинска енергија,
- 11) јасно видлива опомена за доспеани неплатени фактури, од претходните пресметковни периоди со наведување на нивниот референтен број, датум на доспевање и вкупен износ со пресметана казнена камата до денот на изготвување на фактурата и начин на нивно плаќање и
- 12) назив и податоци за контакт со соодветниот оператор кај којшто е приклучен потрошувачот.

Информации за потрошувачите

Член 18

Снабдувачот најмалку два пати годишно во фактурата, или на друг начин уреден со договорот, го информира потрошувачот и за:

- 1) споредба, по можност прикажана графички, на потрошената топлинска енергија во тековната година со потрошената топлинска енергија во истиот период од претходната година, сведено на степен ден за потрошувачите кои што имаат индивидуален мерен уред или распределители, како и споредба на специфична потрошувачка на мерно место за останатите потрошувачи,
- 2) споредба на потрошената топлинска енергија од потрошувачот, сведена на степен ден, односно специфичната потрошувачка на мерно место со потрошувачката на референтни потрошувачи согласно класите за енергетска ефикасност на објекти дефинирани во законот за енергетска ефикасност, и
- 3) податоци за контакт со организации за заштита на потрошувачите, органи и институции во областа на енергетиката, каде што потрошувачот може да добие информации за мерки за енергетска ефикасност и заштеда на енергија.

Рок за плаќање на фактурата

Член 19

- (1) Ако поинаку не е уредено со договорот за снабдување, потрошувачот ја плаќа фактурата во рок од 20 дена од денот на завршувањето на календарскиот месец.
- (2) Нема да се смета дека потрошувачот доцни со плаќањето во случај кога не ја примил фактурата, а за тоа го известил снабдувачот во рок предвиден во членот 16 став (4) од овие Правила.
- (3) Плаќањето на износот за календарскиот месец на којшто се однесува доставената фактура не го ослободува потрошувачот од обврската за плаќање на неп-

латените фактури од претходните календарски месеци, вклучително и казнена камата утврдена со закон или со договорот за снабдување во износи наведени во фактурата.

(4) Потрошувачот има обврска да го плати износот на доспеаната фактура и неплатените фактури од претходните календарски месеци наведени во фактурата за последниот календарски месец.

Член 20

(1) Снабдувачот им овозможува на потрошувачите повеќе од еден начин за плаќање на фактурата, коишто се во согласност со законски дозволените начини на плаќање и нема да предизвикуваат дополнителен товар за потрошувачот.

(2) Пред склучувањето на договорот за снабдување, снабдувачот на потрошувачот му дава прецизни и недвосмислени информации за предностите и недостатоците на секој од понудените начини на плаќање и во зависност од интересите на потрошувачот, му го предлага најповолниот од понудените начини на плаќање.

Постапка за приговор по фактура

Член 21

(1) Потрошувачот може во рок од 15 дена сметано од денот на доставувањето на фактура, но не подолго од триесет дена по истекот на месецот за кој се однесува фактурата за потрошена енергија да поднесе приговор во писмена форма до снабдувачот.

(2) Снабдувачот е должен во рок од петнаесет дена сметано од денот на приемот на приговорот да се изјасни по приговорот во писмена форма.

(3) Приговорот не го одлага плаќањето на фактурата. Доколку се заклучи дека приговорот е основан ќе се постапи согласно став (4) од овој член.

(4) Ако се утврди дека испорачаната топлинска енергија не е точно измерена, односно пресметана, снабдувачот е должен да му го вкалкулира на потрошувачот прекумерно пресметаниот и платениот износ во наредниот пресметковен период, освен ако снабдувачот нема побарувања од потрошувачот по било кој друг основ.

IV. УСЛОВИ И НАЧИН НА ОБЕШТЕТУВАЊЕ НА ПОТРОШУВАЧОТ ВО СЛУЧАЈ НА НАМАЛЕНА ИСПОРАКА ИЛИ ПРЕКИН

Член 22

Потрошувачот има право на надомест на штета од снабдувачот заради намалена испорака или прекин во испораката на топлинска енергија предизвикана од страна на операторот на системот за дистрибуција, согласно договорот за снабдување со топлинска енергија.

Член 23

Потрошувачот е должен за штетата настаната заради намалена испорака или прекин на испорака на топлинска енергија и за штетата настаната на неговите уреди и инсталации веднаш да го известат снабдувачот и операторот на системот за дистрибуција и да поднесе барање за надомест на штетата во кое треба да ја опише настанатата штета.

Член 24

Начинот на обештетување на потрошувачите во случај на намалена испорака или прекин во испораката со топлинска енергија ќе биде уреден во договорот за снабдување склучен помеѓу субјектите на пазарот со топлинска енергија.

V. ПОТРОШУВАЧИ НА КОИ НЕ МОЖЕ ДА ИМ СЕ ПРЕКИНЕ ИСПОРАКАТА И НАЧИН НА ОБЕЗБЕДУВАЊЕ НА ГАРАНЦИИ ЗА НАМИРУВАЊЕ НА ТРОШОЦИТЕ ЗА ПОТРОШЕНАТА ТОПЛИНСКА ЕНЕРГИЈА ОД СТРАНА НА ОВИЕ КОРИСНИЦИ

Потрошувачи на кои не може да им се прекине испораката на топлинска енергија

Член 25

(1) Снабдувањето не им се прекинува поради доцнење на плаќањето на фактурите во рокот утврден со договорот за снабдување на потрошувачите кои имаат објекти и инсталации во кои со прекинет би се довеле во опасност животот и здравјето на луѓето, сигурноста на објектите и постројките, како и објектите кои се од посебна важност за одвивање на нормалниот живот на граѓаните и вршење на јавните услуги, како што се:

1) болници, клиники, специјални здравствени установи (станици за итна помош и друга итна интервенција, стационари, заводи за трансфузија на крв - земање и преработка на крв, центри за дијализа, здравствени домови),

1) установи за згрижување на стари и изнемоштени лица,

2) детски градинки, и

3) зоолошки градини.

(2) Со договорот за снабдување на потрошувачите чии објекти се наведени во ставот (1) од овој член се утврдуваат инструментите и начинот на доставување гаранција за обезбедување на плаќањето за преземената топлинска енергија во тие објекти (задолжница, нотарски заверена меница со клаузула за извршеност, банкарска гаранција и други инструменти на плаќање прифатени од снабдувачот, односно од операторот на системот за дистрибуција) во износ од просечната месечна потрошувачка на топлинска енергија во претходната година, за два месеци однапред.

(3) Снабдувачот може да побара од оператор на системот за дистрибуција да ја прекине испораката на топлинска енергија за потребите на објектите од ставот (1) од овој член поради неплаќање на сметките, односно фактурите, за тие објекти, доколку потрошувачот во рок не подолг од 45 дена од денот на настанување на обврската за плаќање на фактурата не обезбеди една од гаранциите определени во ставот (2) од овој член.

VI. ЗАШТИТА НА РАНЛИВИ ПОТРОШУВАЧИ

Ранлив потрошувач

Член 26

(1) Ранлив потрошувач на топлинска енергија претставува домаќинство снабдувано од снабдувачот во којшто живее лице на кое поради неговата социјална сос-

тојба и/или здравствена состојба снабдувањето со топлинска енергија му се обезбедува по посебни услови и начин утврдени во овие Правила.

(2) Снабдувачот обезбедува посебна заштита на потрошувачите од категоријата на ранливи потрошувачи.

(3) Потрошувачите кои спаѓаат во категоријата ранливи потрошувачи се утврдуваат со Програмата за заштита на ранливи потрошувачи на енергија.

Евиденција на ранливи потрошувачи

Член 27

(1) Снабдувачот води евиденција на домаќинствата коишто се стекнале со статус на ранлив потрошувач.

(2) За упис во евиденцијата од став (1) од овој член домаќинството доставува:

1) барање за упис во евиденцијата на домаќинствата коишто се стекнале со статус на ранлив потрошувач,

2) фактура за топлинска енергија за месецот што му претходи на денот на кој се доставува барањето, која гласи на име на ранливиот потрошувач или член на неговото семејство/домаќинство, од којашто може да се утврди дека барателот е приклучен на системот за дистрибуција на топлинска енергија и

3) уверение од центарот за социјална работа на подрачјето каде што се наоѓа станбениот објект во кој живее домаќинството кое што бара да биде запишано во евиденцијата од став (1) од овој член со кое се докажува дека спаѓа во категоријата на ранливи потрошувачи од член 26 став (3) од овие Правила.

(3) Снабдувачот во рок од три работни дена по приемот на уредно барање врши упис на потрошувачот во евиденцијата на ранливи потрошувачи.

(4) Евиденцијата од став (1) од овој член содржи:

1) податоци за станбениот објект во кој живее домаќинството (адреса, вид на станбен објект и начин на затоплување),

2) општи податоци за пресметковното мерно место,

3) податоци за лицето кое спаѓа во категоријата на ранливи потрошувачи од член 26, став (3) од овие Правила,

4) податоци за користење на средства од Програмата за субвенционирање на потрошувачката за енергија.

Обврски на снабдувачот кон ранливите потрошувачи

Член 28

(1) Заради обезбедување на непрекината и квалитетна испорака на енергија до ранливите потрошувачи снабдувачот обезбедува:

1) информирање на ранливите потрошувачи за нивното право да побараат користење на една или повеќе од мерките за заштита.

2) известување за планираното исклучување поради неплатена фактура најмалку 40 дена пред исклучувањето,

3) неисклучување на ранлив потрошувач поради неплатени фактури за испорачана топлинска енергија во месеците декември, јануари и февруари,

4) неисклучување на ранлив потрошувач поради неплатена фактура за испорачана енергија ако од рокот на доспеаност за плаќање на фактурите не се поминати повеќе од 60 дена, и

5) можност за одложено плаќање или плаќање на рати на доспеаниот долг, при што исплатата на долгот се врши на најмалку шест еднакви месечни рати, за што склучува спогодба со ранливиот потрошувач.

(2) За користење на една од мерките од став (1) од овој член ранливиот потрошувач запишан во евиденцијата од член 26 од овие Правила доставува барање до снабдувачот. Кон барањето се доставува:

1) уверение дека потрошувачот е запишан во евиденцијата на ранливи потрошувачи што ја води центарот за социјални работи,

2) платена фактура за енергија за месецот што му претходи на денот на кој се доставува барањето која гласи на име на ранливиот потрошувач или член на неговото семејство/домаќинство, од којашто може да се утврди дека барателот е приклучен на системот за дистрибуција на топлинска енергија, и

3) доказ за исплата на надоместокот за субвенција за потрошена енергија, ако барателот е корисник на Програмата за субвенционирање на потрошувачката за енергија.

(3) Покрај мерките од став (1) од овој член, снабдувачот на барање од ранливиот потрошувач, од операторот на системот за дистрибуција обезбедува:

1) ослободување од обврска за плаќање на надоместок за повторно приклучување,

2) ослободување од обврска за плаќање на трошоци за вонредна верификација на мерната опрема,

3) приоритет во одлучувањето по барањата за надоместок на штета поради прекин во испораката и испорака на енергија со послаб квалитет од пропишаниот.

(4) За вршење на работите од став (3), точки 1), 2) и 3) од овој член, операторот на системот за дистрибуција има право на надоместок на трошоците во согласност со Програмата за заштита на ранливи потрошувачи.

VII. НАЧИН И ПОСТАПКА ЗА ПРОМЕНА НА СНАБДУВАЧОТ ПО ИЗБОР НА ПОТРОШУВАЧОТ И ПРАВО НА ПОТРОШУВАЧОТ БЕЗ НАДОМЕСТОК ДА ГО ПРОМЕНИ СНАБДУВАЧОТ

Член 29

(1) Индивидуален потрошувач или потрошувачите од повеќестамбени објекти имаат право да го изберат и променат својот снабдувач без надоместок, во согласност со овие правила.

(2) Индивидуален потрошувач или потрошувачите од повеќестамбени објекти кои одлучиле да го променат својот снабдувач, се должни да поднесат барање до снабдувачот кој го избрале да ги снабдува, во писмена форма, на образец пропишан од страна на снабдувачот.

(3) Истовремено, индивидуален потрошувач или потрошувачите од повеќестамбени објекти се должни за својата намера да го променат снабдувачот, да го известат и снабдувачот кој до тогаш ги снабдувал.

(4) Барањето за склучување на договор за снабдување со топлинска енергија со новиот снабдувач, како и барањето за раскинување на договорот со постојниот

снабдувач, индивидуален потрошувач или потрошувачите од повеќестамбени објекти мораат да го поднесат најкасно 45 дена пред бараниот ден за промена на снабдувачот.

Член 30

(1) Новиот снабдувач кој добил барање за склучување на договор за снабдување со топлинска енергија од страна на потрошувачот, е должен во рок од 15 дена од денот на добивањето на барањето на идниот потрошувач да му достави понуда за снабдување со топлинска енергија.

(2) Понудата од став (1) на овој член, треба да содржи податоци за цената на топлинска енергија, надоместоците кои се плаќаат на снабдувачот и операторот на соодветниот систем и други надоместоци во согласност со закон и друг пропис.

(3) Со понудата од став (1) на овој член се доставува и предлог договор за снабдување со топлинска енергија.

Член 31

(1) Снабдувачот кој добил барање за раскинување на договорот за снабдување со топлинска енергија поради промена на друг снабдувач од страна на потрошувачот кој го снабдува, е должен во рок од 15 дена од денот на добивањето на барањето, да ги достави сите податоци потребни за раскинување на договорот до операторот на системот за дистрибуција и новиот снабдувач.

(2) Податоците од став (1) на овој член се однесуваат на категоријата на потрошувачот, карактеристиките на мерниот уред на потрошувачот, месечна и годишна потрошувачка и други податоци кои може да ги побара операторот на системот за дистрибуција.

Член 32

(1) Новиот снабдувач е должен предлог договорот за снабдување со топлинска енергија, освен комерцијалните податоци, да ги достави на операторот на системот за дистрибуција, најдоцна 15 дена пред почетокот на примена на договорот.

(2) Операторот на системот за дистрибуција е должен во рок од 10 дена од денот на приемот на предлог договор за снабдување, да даде писмена согласност за усогласеноста на тој договор со договорот за приклучување, како и со договорот за користење на системот за дистрибуција или во истиот рок да го извести новиот снабдувач за потребните промени во договорот за кој се бара согласност.

(3) За потврдена согласност на новиот договор за снабдување со договор за приклучување, односно договорот за користење на системот за дистрибуција, операторот е должен да го извести стариот снабдувач, како и за тоа дека му престанува обврската за снабдување со денот на примената на новиот договор.

(4) По добивање на согласноста од операторот на системот за дистрибуција, новиот снабдувач е должен да го извести стариот снабдувач за склучувањето на договорот за снабдување со топлинска енергија со потрошувачот.

Член 33

(1) Стариот снабдувач, односно снабдувачот чиј договор за снабдување е во постапка на раскинување, не може да поставува посебни услови (надвор од пропишаните со договорот) за раскинување на договорот, вклучувајќи неплатени обврски и должен е да продолжи да го снабдува потрошувачот се до завршување на постапката за промена на снабдувач, за што ќе биде известен од страна на операторот на системот за дистрибуција.

(2) Одредбата од став (1) на овој член не се применува во случај кога стариот снабдувач има поднесено барање до операторот на системот за дистрибуција за исклучување на потрошувачот поради неплаќање на сметката или фактурата во пропишаните рокови.

(3) Новиот снабдувач и потрошувачот можат да се договорат новиот снабдувач да ги преземе неисполнените обврски на потрошувачот кон постојниот снабдувач, а потрошувачот и новиот снабдувач ќе се договорат за начинот на надоместување на преземените обврски. Новиот и постојниот снабдувач ќе склучат договор за начинот и роковите во кои што на постојниот снабдувач ќе му бидат исплатени обврските од потрошувачот.

(4) Доколку со договорот од ставот (3) од овој член не се опфатени обврските на потрошувачот кон постојниот снабдувач, или не е постигнат ваков договор, постојниот снабдувач ќе му издаде фактура на потрошувачот за снабдување со топлинска енергија до датумот и времето на отчитувањето определен со членот 34 став (1) од овие Правила.

(5) Ако потрошувачот има неизмирени обврски кон постојниот снабдувач и не е постигнат договор од ставот (3) од овој член, постојниот снабдувач може да ги оствари своите побарувања пред надлежниот суд.

Член 34

(1) Операторот на системот за дистрибуција е должен да изврши отчитување на мерниот уред на мерното место и податоците да ги достави до стариот и новиот снабдувач како и до потрошувачот.

(2) Податоците од став (1) на овој член, операторот на системот за дистрибуција ги доставува на образец кој е усогласен со снабдувачот.

(3) Со денот на примена на новиот договор за снабдување со топлинска енергија, стариот снабдувач нема повеќе право на увид на мерните податоци на потрошувачот.

Член 35

(1) Потрошувачот може да го промени снабдувачот само со денот на завршувањето /почетокот на пресметковниот период, кога обврзувачки се врши отчитување на мерниот уред (по завршување на месецот) на потрошувачот кој го менува снабдувачот.

(2) Денот на отчитување на мерниот уред воедно е и ден на почеток на примена на новиот договор за снабдување, односно отчитаната состојба истовремено претставува крајна состојба кон стариот снабдувач и почетна состојба согласно новиот договор за снабдување.

(3) Веднаш по склучувањето на новиот договор за снабдување, стариот снабдувач и новиот снабдувач се должни да го известат операторот на системот за дистрибуција на топлинска енергија за настанатите промени.

Член 36

(1) Во случај кога договорот за снабдување престанал да важи со истекот на рокот за кој е склучен, а потрошувачот и постојниот снабдувач склучуваат нов договор за снабдување, постојниот снабдувач е должен во рок од 10 дена пред истекот на рокот на важење на договорот, да достави до операторот на системот за дистрибуција нов договор за снабдување.

(2) Ако потрошувачот сака да го промени постојниот снабдувач треба да започне постапка за промена на снабдувач согласно член 29 од овие Правила.

VIII. КВАЛИТЕТ НА ИСПОРАЧАНА ТОПЛИНСКА ЕНЕРГИЈА

Член 37

Под квалитет на испорачана топлинска енергија се подразбира исполнување на стандарди и критериуми кои се однесуваат на:

1) квалитет на топлиноносителот (температура, проток, енергија),

2) сигурност / континуитет во испораката на топлинска енергија.

Квалитет на топлиноносителот

Член 38

(1) Општ стандард за квалитет на топлиноносителот, преставува обезбедување на номинални вредности на температурата и протокот на топлиноносителот.

(2) Квалитетот на топлиноносителот се контролира со мерење на:

1) температура на топлиноносителот на влез во топлинската подстанција на објектот,

2) температура на топлиноносителот на влез во грејната инсталација на објектот,

3) температура на топлиноносителот на излез од грејната инсталација на објектот,

4) протокот на топлиноносителот и

5) испорачана топлинска енергија во зависност од надворешната температура.

(3) Операторот на системот за дистрибуција е должен на барање на снабдувачот, да го измери квалитетот на испорачаната топлинска енергија во топлинската подстанција, пропишан во Мрежните правила за дистрибуција на топлинска енергија и за резултатите од извршеното мерење да ги извести снабдувачот во писмена форма.

Сигурност/континуитет во испораката на топлинска енергија

Член 39

(1) Операторот на системот за дистрибуција има обврска:

1) да води евиденција за сите прекини во испораката на топлинска енергија и да формира соодветна база на податоци,

2) да води евиденција за индикаторите на квалитетот во снабдувањето (температура, проток, енергија) и да формира соодветна база на податоци.

(2) Податоците од став (1) на овој член систематски се собираат и обработуваат согласно одредбите за квалитетот на топлинска енергија дефинирани во Мрежните правила за дистрибуција на топлинска енергија.

(3) Операторот на системот за дистрибуција мора да гарантира испорака на топлинска енергија во топлинската подстанција, согласно критериумите за оценка на квалитетот на топлинска енергија и утврдените стандарди во Мрежните правила за дистрибуција на топлинска енергија.

Член 40

(1) Показатели на сигурноста во снабдувањето со топлинска енергија се вкупниот број на сите прекини и времето на траење на сите прекини во испораката со топлинска енергија на едно мерно место во една календарска година. По воведувањето на системите за собирање, обработка и складирање на податоците за пореметувањата во снабдувањето со топлинска енергија во соодветните мрежни правила ќе се утврди:

1) дозволениот вкупен број на сите прекини во снабдувањето со топлинска енергија,

2) дозволеното вкупно време на траење на прекините во снабдувањето со топлинска енергија.

(2) Во вкупните прекини на едно пресметковно мерно место не се земаат во предвид прекини кои настанале поради исклучувања во постапка за одстранување на дефект на делови од мрежата.

(3) Времето на траење на прекините се смета од моментот на прекин на испораката на топлинска енергија.

Член 41

(1) Ако потрошувачот поднесе писмен приговор за квалитетот на топлинска енергија до снабдувачот и/или операторот на системот за дистрибуција, снабдувачот во рок од 5 дена од денот на поднесувањето на приговорот, треба да спроведе мерења и да изготви писмен извештај за резултатите од мерењето на квалитетот на топлинска енергија на мерно место.

(2) Извештајот од став (1) на овој член, операторот на системот за дистрибуција во рок од 10 дена од денот на поднесување на приговорот го доставува до снабдувачот, кој е должен да го извести потрошувачот.

Член 42

(1) Потрошувачите кои се незадоволни од квалитетот на испораката на топлинска енергија, можат да поднесат писмено барање до снабдувачот, за проверка на квалитетот.

(2) Снабдувачот е должен по стекнување на условите за контрола да ги провери наводите од рекламацијата, и писмено да го извести потрошувачот.

(3) По рекламација на поединечни потрошувачи, во објекти каде што распределбата на енергијата се врши според грејна површина, квалитетот на испорачаната топлинска енергија се утврдува според Правилник за квалитет на испорачаната топлинска енергија, кој го донесува снабдувачот по претходно одобрување од страна на Регулаторната комисија за енергетика.

(4) Доколку потрошувачот не е задоволен од писменото известување од снабдувачот во однос на квалитетот на испорачаната топлинска енергија, може да поднесе приговор до Регулаторната комисија за енергетика.

IX. КВАЛИТЕТ НА УСЛУГИТЕ ШТО ГИ ОБЕЗБЕДУВА СНАБДУВАЧОТ

Квалитет на услугата

Член 43

(1) Во текот на грејната сезона снабдувачот има обврска да обезбеди минимална температура од $20+1^{\circ}\text{C}$ во грејните простории во времето од 06:00 до 22:00 часот во текот на денот при потполно отворени радијаторски вентили.

(2) Снабдувачот гарантира договорен квалитет на испораката на топлинска енергија единствено во објекти во кои внатрешната грејна инсталација е технички и функционална исправна и во кои не е нарушен енергетскиот биланс.

Грејни инсталации и постројки

Член 44

(1) Грејна инсталација и постројки на објектот се:

1) водот од приклучната шахта до топлинската подстанција,

2) топлинската подстанција,

3) мерен уред на влез во топлинска подстанција,

4) грејната инсталација на објектот и

5) други топлински уреди.

(2) Грејна инсталација и уреди на потрошувачот се:

1) грејната инсталација на потрошувачот,

2) индивидуален мерен уред или распределувач на надоместокот за топлинска енергија, и

3) други топлински уреди кои се дел од грејната инсталација.

(3) Грејните инсталации, постројките и уредите мора да бидат проектирани, изградени и одржувани според постојните технички прописи и при тоа да не предизвикуваат нарушувања при испораката, користењето на топлинската енергија, одржувањето на опремата, регулацијата и мерењето на топлинската енергија.

(4) Операторот на системот за дистрибуција и снабдувачот имаат право да вршат контрола на грејната инсталација во сите посебни делови на објектот, согласно закон.

Грејна сезона

Член 45

(1) Снабдувањето на потрошувачите по правило се врши во периодот од 15 октомври во тековната, до 15 април во наредната календарска година.

(2) По исклучок од став (1) на овој член, снабдувањето со топлинска енергија на потрошувачите може да почне и пред 15 октомври, но не и пред 1 октомври, доколку прогнозираната средна надворешна температура за наредниот ден е еднаква или помала од 120°C , според податоците од Управата за хидрометеоролошки работи на Република Северна Македонија.

(3) По исклучок од став (1) на овој член, снабдувањето со топлинска енергија на потрошувачите може да се врши и по 15 април, но не подоцна од 30 април, доколку прогнозираната средна надворешна температура за наредниот ден е еднаква или помала од 120C, според податоците од Управата за Хидрометеоролошки работи на Република Северна Македонија.

(4) Конечната одлука за испорака на топлинска енергија во деновите пред 15 октомври и по 15 април ја донесува Регулаторната комисија за енергетика, согласно известувањето од страна на регулираниот производител на топлинска енергија за исполнување на условите од ставовите (1), (2) и (3) од овој член.

Член 46

За време на грејната сезона, снабдувачот е должен да му овозможи на потрошувачот континуирано снабдување со топлинска енергија, согласно Мрежните правила за дистрибуција на топлинска енергија.

Член 47

(1) Операторот на системот за дистрибуција му испорачува на потрошувачот топлинска енергија со договорен квалитет, одобрен од страна на снабдувачот.

(2) Во текот на грејната сезона снабдувачот е должен во грејните простории во времето од 06:00 до 22:00 часот во текот на денот при потполно отворени радијаторски вентили да обезбеди температура на греење од 20+10C, доколку се запазени условите од член 43.

(3) Снабдувачот во текот на грејната сезона при високи надворешни температури на воздухот, може да ја прекине испораката на топлинска енергија во времето од 06:00 до 22:00 часот, но притоа е должен да обезбеди температура од 20+10C во внатрешните простории на потрошувачот, доколку се запазени условите од член 43.

(4) При ниски надворешни температури на воздухот снабдувачот може да го продолжи периодот на греење со цел заштита на енергетските објекти на системот за далечинско греење и постигнување на пропишаната температура во внатрешните простории, а притоа рационално да се однесува кон потрошувачката на енергијата. Детално уредување на режимот на работа на топлофикациониот систем и на топланите е пропишано во Анекс 3 од Мрежните правила за дистрибуција на топлинска енергија.

X. МИНИМАЛНИ УСЛОВИ И НАЧИН ЗА ОРГАНИЗАЦИОНА ПОСТАВЕНОСТ И ТЕХНИЧКА ОПРЕМЕНОСТ ЗА ОБЕЗБЕДУВАЊЕ НА КОМУНИКАЦИЈА СО ПОТРОШУВАЧИТЕ ЗАРАДИ ОБЕЗБЕДУВАЊЕ НА ПРОПИШАНИОТ КВАЛИТЕТ НА УСЛУГИТЕ ШТО ГИ ОБЕЗБЕДУВА СНАБДУВАЧОТ

Обврска на снабдувачот за воспоставување на соодветна комуникација со операторот на системот за дистрибуција

Член 48

(1) Снабдувачот е должен да обезбеди служба за грижа, поддршка и советување на потрошувачите како и за давање на информации за нивните права и обврски кон снабдувачот и операторот на системот за дистрибуција.

(2) Во рамките на службата од став (1) на овој член снабдувачот е должен да формира повикувачки центар, како и соодветна веб страна на која потрошувачите ќе можат да ги добијат известувањата и услугите од став (1), како и да достават известување за прекините во снабдувањето со топлинска енергија кои понатака снабдувачот ќе ги проследи до операторот на системот за дистрибуција.

(3) Снабдувачот е должен да обезбеди служба за автоматска обработка на податоците од сметките за топлинска енергија и електронска архива на сметките за топлинска енергија,

(4) Снабдувачот е должен да му овозможи на потрошувачот да ги провери своите плаќања кон снабдувачот директно на шалтер како и да добие писмен извод од листата на платени и неплатени сметки.

(5) Снабдувачот е должен да му обезбеди на потрошувачот по електронски пат со интернет врска да ја проверува состојбата со наплатата на сметките за топлинска енергија, како и други информации кои согласно овие правила треба да ги обезбеди за потрошувачот.

XI. НАЧИН И ПОСТАПКИ ЗА КОМУНИКАЦИЈА И РАЗМЕНА НА ИНФОРМАЦИИ ПОМЕЃУ СНАБДУВАЧОТ И ОПЕРАТОРОТ НА СИСТЕМОТ ЗА ДИСТРИБУЦИЈА ЗАРАДИ ОБЕЗБЕДУВАЊЕ НА ПРОПИШАН КВАЛИТЕТ НА ТОПЛИНСКА ЕНЕРГИЈА И УСЛУГИТЕ ШТО ГИ ОБЕЗБЕДУВА ОПЕРАТОРОТ

Член 49

(1) Операторот на системот за дистрибуција и снабдувачите се должни меѓусебно да разменуваат информации сврзани за исполнување на обврските од договорот.

(2) Операторот на системот за дистрибуција е должен во писмена форма да го извести снабдувачот за секоја промена на приклучокот (зголемена моќност, изменет приклучок, итн.) во рок од 15 дена од настанувањето на промената.

Член 50

Операторот на системот за дистрибуција е должен да го информира снабдувачот со топлинска енергија во случај на пречки при дистрибуција со топлинска енергија.

Член 51

Операторот на системот за дистрибуција во случаи кои се одредени во Законот за енергетика се должни за планираните прекини навремено писмено да ги известат потрошувачите на начин согласно Мрежните правила за дистрибуција на топлинска енергија.

Член 52

Операторот на системот за дистрибуција преку средствата за јавно информирање и на друг соодветен начин се должни да ги информираат потрошувачите за постоење на виша сила или кризна состојба.

Член 53

Операторот на системот за дистрибуција кога е неопходно заради безбедност или заради други оправдани причини да ја прекине испораката на топлинска

енергија, мора да ги информира сите потрошувачи каде има прекин во испораката, како и да ги информира за причините на настанот и за рокот во кој ќе продолжи испораката на топлинска енергија.

ХП. УСЛОВИ И ПОСТАПКА ЗА ИСКЛУЧУВАЊЕ НА ПОТРОШУВАЧИТЕ

Исклучување по барање на потрошувачите во објекти

Член 54

(1) Во станбени, станбено-деловни, деловно-станбени и деловни објекти каде распределбата на надоместокот се врши преку еден мерен уред на влез во топлинска подстанција може да се врши поединечно исклучување на посебен дел од објектот по барање на сопственикот доколку се исполнети следните услови и постапка:

1) сопственикот на посебниот дел од објектот кој што бара да се исклучи е потребно да обезбеди писмена согласност за исклучување од системот за топлинска енергија од мнозинство од вкупниот број на сопственици на посебни делови од објектот,

2) по добивање на писмената согласност од став (1), точка 1) од овој член, сопственикот на посебниот дел од објектот кој што бара да се исклучи е потребно да изготви елаборат за енергетска ефикасност, со кој се потврдува дека алтернативниот систем за греење кој што ќе се користи по исклучувањето е енергетски поефикасен, еколошки поприфатлив и значително го намалува користењето на примарна енергија потребна за испорака на единица топлинска енергија во споредба со системот за централно греење, земајќи ја предвид енергијата потребна за екстракција, конверзија, транспорт и дистрибуција,

3) барателот ангажира инженер со овластување за проектирање од областа на енергетската ефикасност за изготвување на елаборатот за енергетска ефикасност,

4) барателот му го доставува на снабдувачот елаборатот за енергетска ефикасност со барање за негово одобрување и реализирање. Доколку снабдувачот го одбие Барањето, потрошувачот има право да поднесе приговор до Регулаторната комисија за енергетика,

5) барателот пристапува кон изведба на работите во елаборатот за енергетска ефикасност по добиеното одобрување од снабдувачот,

6) барателот ангажира енергетски контролор кој што ќе потврди дека изведениот систем за греење е реализиран согласно елаборатот за енергетска ефикасност, по завршување на изведбата,

7) барателот по писмен пат го информира снабдувачот за спроведената постапка за исклучување од системот за централно греење и ја приложува целокупната документација од спроведената постапка,

8) снабдувачот по писмен пат го информира Барателот дали го прифатил неговото барање за исклучување од системот за дистрибуција на топлинска енергија,

9) доколку снабдувачот не го прифати барањето за исклучување, потрошувачот има право да поднесе приговор до Регулаторната комисија за енергетика.

(2) Сопственикот на посебен дел во станбени, станбено-деловни, деловно-станбени и деловни објекти каде распределбата на надоместокот се врши преку еден

мерен уред, а во кој што сопственикот не живее или не го користи за деловни потреби, има обврска да го плаќа надоместокот за ангажирана топлинска моќност (фиксен дел) од надоместокот за топлинска енергија, кој се определува согласно Тарифниот систем за продажба на топлинска енергија.

(3) Сопственикот кој живее или го користи објектот од став (2) од овој член, а кој е исклучен од системот за централно греење, е обврзан тоа да го докаже со приложување на валиден документ (лична карта и имотен лист), и нема обврска да го плаќа надоместокот за ангажирана топлинска моќност (фиксен дел) од надоместокот за топлинска енергија, кој се определува согласно Тарифниот систем за продажба на топлинска енергија.

Член 55

(1) Потрошувачот кој што живее во индивидуален објект и кој од било кои причини не сака да користи топлинска енергија може да се исклучи од системот за дистрибуција без спроведување на постапката од член 54 од овие Правила.

(2) Потрошувачот од став (1) од овој член има обврска да го одјави користењето на топлинска енергија, со писмено барање (образец) за исклучување насловено до снабдувачот.

(3) Потрошувачот од став (1) од овој член е прописно исклучен кога грејната инсталација е физички одвоена од системот за дистрибуција и пломбирана.

(4) Исклучување и приклучување на затоплуваниот простор на потрошувачот може да се изврши во било кое време, по барање на потрошувачот во рок не подолг од 30 дена од поднесување на барањето.

(5) По барањето на потрошувачот од став (3) на овој член, снабдувачот е должен да постапи по барањето, а доколку снабдувачот не го испочитува крајниот рок, потрошувачот нема да биде задолжуван за периодот во кој се греел по вина на снабдувачот.

Право на снабдувачот за исклучување

Член 56

Снабдувачот по претходно предупредување, може да ги исклучи од понатамошно користење на топлинска енергија оние потрошувачи каде што ќе се утврди дека енергетските објекти, уреди и инсталации не ги исполнуваат условите пропишани со стандардите, техничките нормативи и нормите на квалитет за непречена испорака на топлинска енергија, за што веднаш писмено ќе го извести потрошувачот.

Прекин на испорака

Член 57

Прекин на испораката на топлинска енергија, односно намалена испорака може да настане поради:

- 1) виша сила, и
- 2) други околности кои не зависат од снабдувачот и потрошувачот.

Член 58

(1) Под виша сила се подразбира настан независен од делувањето на снабдувачот, кои не можело да се предвидат ниту спречат, а поради кои исполнувањето

на обврските од Договорот за снабдување станало отежнато или невозможно, вклучувајќи но не ограничувајќи се на природни настани, општествени настани/штрајк, немири, војни и слично.

(2) Под други околности, во смисла на овие услови, се подразбираат дефекти на уредите и постројките до кои не е дојдено по вина на снабдувачот, односно потрошувачот.

Член 59

Снабдувачот се ослободува од обврската за снабдување со топлинска енергија за времетраењето на вишата сила и другите околности, се до отстранување на дефектите кои се последица на овие настани.

Член 60

(1) Операторот на системот за дистрибуција е должен на потрошувачот, на кој му била прекината испораката на топлинска енергија, во смисла на член 56 од овие Правила, повторно да го приклучи на системот за дистрибуција на топлинска енергија кога ќе констатира дека се отстранети причините поради кои е прекината испораката на топлинската енергија.

(2) Трошоците за повторно приклучување на потрошувачи од став (1) се на товар на потрошувачот.

ХИИ.НАЧИН, ФОРМА И РОКОВИ ЗА ПОДНЕСУВАЊЕ НА ИЗВЕШТАИТЕ КОИ ШТО СНАБДУВАЧОТ Е ДОЛЖЕН ДА ГИ ДОСТАВИ ДО РЕГУЛАТОРНАТА КОМИСИЈА ЗА ЕНЕРГЕТИКА

Член 61

(1) Снабдувачот е должен да доставува до Регулаторната комисија за енергетика, по нејзино барање и во определен рок, информации и извештаи за своите деловни активности.

(2) Снабдувачот е должен да го достави до Регулаторната комисија за енергетика Годишниот договорот со операторот на системот за дистрибуција, за набавка на топлинска енергија за потребите на своите потрошувачи како и Договор за користење на системот за дистрибуција.

(3) Снабдувачот е должен да го достави до Регулаторната комисија за енергетика образецот за Договор за снабдување кој ќе биде понуден на потрошувачите, заради разгледување и одобрување на истиот.

Член 62

(1) Ако мерниот уред се наоѓа на имот на потрошувачот, потрошувачот е должен да му овозможи на овластено лице на операторот на системот за дистрибуција право на пристап на имот или објект каде се наоѓа мерниот уред заради:

- 1) читање на мерните уреди,
- 2) контрола, вградување, надзор, замена и одржување на опремата на мерното место,
- 3) исклучување на потрошувач кога постапува спротивно со условите за користење на системот за дистрибуција пропишани во мрежните правила за дистрибуција и

4) исклучување на потрошувачот по барање на снабдувачот, во согласност со одредбите од овие Правила.

(2) Ако кај потрошувачот е оневозможен пристапот на операторот на системот за дистрибуција за да се врши отчитување на мерните уреди за топлинска енергија, потрошувачот е должен по претходно доставено барање во писмена форма од операторот на системот за дистрибуција, да ги отчита и достави состојбите и овозможи контрола на мерниот уред во рок определен во барањето.

(3) Ако потрошувач спречува пристап до мерните уреди за топлинска енергија и не постапи по барањето од став (2) на овој член, операторот на системот за дистрибуција има право да покрене прекршочна постапка согласно Законот за енергетика.

(4) Во рок од 8 дена пред преземање на дејствијата од став (3) на овој член, операторот на системот за дистрибуција треба да достави писмено известување до потрошувачот за намерата.

XV. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

Член 63

Снабдувачот и потрошувачот се должни своите меѓусебни односи по основ на Договорот за снабдување со топлинска енергија да ги усогласат со одредбите од овие Правила, до 31.07.2019 година.

Член 64

(1) Потрошувачот кој презема топлинска енергија од системот за дистрибуција без поставено мерило во топлинската потстанција, на барање на операторот на системот за дистрибуција потребно е во рок од 60 дена да овозможи услови за поставување на мерен уред на топлинска енергија во топлинската подстанција.

(2) Набавката, поставувањето и одржувањето на мерниот уред е на трошок на операторот на системот за дистрибуција.

(3) Доколку потрошувачот не постапи по барањето на операторот на системот за дистрибуција во наведениот рок од став (1) на овој член, операторот на системот за дистрибуција има право да го исклучи потрошувачот од системот за дистрибуција на топлинска енергија.

Член 65

(1) Со денот на отпочнување на примената на овие Правила престануваат да важат Правилата за снабдување со топлинска енергија („Службен весник на Република Македонија“ бр.97/12, 109/13, 126/15 и 127/15).

(2) Овие Правила влегуваат во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“, а почнуваат да се применуваат од 1 април 2019 година.

Бр. 01-614/1
28 март 2019 година
Скопје

Претседател,
Марко Бислимоски, с.р.

926.

Врз основа на член 24, став (1), точка 1, алинеја 7 и член 29 став (1) од Законот за енергетика („Службен весник на РМ“ бр.96/18), Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија на седницата одржана на 28 март 2019 година, донесе

ТАРИФЕН СИСТЕМ ЗА ПРОДАЖБА НА ТОПЛИНСКА ЕНЕРГИЈА

I. ОПШТИ ОДРЕДБИ

Предмет на уредување

Член 1

Со овој Тарифен систем за продажба на топлинска енергија (во понатамошниот текст: Тарифен систем) се определува начинот на формирање на тарифите за регулираните услуги определени со примена на Правилникот за регулирање на цени за топлинска енергија и системски услуги, а особено се уредуваат:

- 1) критериуми за определување на категории на потрошувачи,
- 2) пресметковни елементи за утврдување на надоместок за топлинска енергија помеѓу вршителот на енергетската дејност регулирано производство, дистрибуција на топлинска енергија и снабдување со топлинска енергија,
- 3) пресметковни елементи за утврдување на надоместокот за топлинска енергија и ангажираната топлинска моќност помеѓу вршителот на енергетската дејност снабдување со топлинска енергија (во понатамошниот текст: снабдувач) и потрошувачите на топлинска енергија (во понатамошниот текст: потрошувач),
- 4) основи и начин на формирање на тарифни ставови и нивна примена врз пресметковните елементи,
- 5) распределба на надомест на мерно место.

Дефиниции

Член 2

Одделните изрази употребени во овој Тарифен систем го имаат следното значење:

- 1) „ангажирана топлинска моќност“ е топлинска моќност што е ангажирана на ниво на мерно место која се определува по пат на пресметка дефинирана во овој Тарифен систем,
- 2) „делбена единица“ е податок врз основа на кој се врши распределбата на надоместокот на ниво на мерно место (грејна површина, ангажирана моќност, импулс/единица од распределувач на топлинска енергија, топлинска енергија од индивидуален мерен уред),
- 3) „категиорија на потрошувачи домаќинство“ е потрошувач што набавува топлинска енергија за потребите во домаќинството, но не и за потребите на комерцијалните дејности,
- 4) „категиорија на потрошувачи образование“ е потрошувач што набавува топлинска енергија за потребите во основните и средните училишта и градинките,
- 5) „категиорија на потрошувачи останати“ се потрошувачи кои што не припаѓаат на категориите потрошувачи домаќинство или образование,
- 6) „грејна инсталација на потрошувач“ е дел од системот која се надоврзува на топлинската станица, односно грејната инсталација на објектот и служи за оддавање на топлинската енергија кај потрошувачот,

- 7) „оператор на систем за дистрибуција на топлинска енергија“ е друштво кое што врши дејност дистрибуција на топлинска енергија и управува со системот за дистрибуција на топлинска енергија и е одговорен за работењето на системот за дистрибуција, неговото одржување, развој и за обезбедување долгорочна способност на системот за задоволување на разумните потреби за дистрибуција на топлинска енергија, не вклучувајќи го снабдување со топлинска енергија,
- 8) „инсталирана топлинска моќност“ е топлинска моќност на грејните тела кои се инсталирани на ниво на мерно место, односно потрошувач во согласност со термотехничкиот проект,
- 9) „корисник на системот за дистрибуција“ е физичко или правно лице кое го користи системот за дистрибуција заради преземање и предавање на топлинска енергија за греење,
- 10) „метод на распределба“ начин на распределба на надоместокот на мерно место кај потрошувачите на мерното место и истиот може да се распредели по грејна површина, анагажирана моќност, единици од распределувач на топлинска енергија, топлинска енергија од мерен уред,
- 11) „мерно место“ е место каде е лоциран мерниот уред за топлинска енергија,
- 12) „мерило на топлинска енергија“ е мерен уред за мерење на испорачаната топлинска енергија на мерното место,
- 13) „производител на топлинска енергија“ е сопственик или има право на користење и управува со работата на постројка за производство на топлинска енергија, носител на лиценца за вршење на енергетска дејност производство на топлинска енергија, врши продажба на топлинска енергија на операторот на системот за дистрибуција на топлинска енергија на кој е приклучен
- 14) „приклучок на системот за дистрибуција“ е функционална врска на цевководи, опрема и уреди со која објектите и инсталациите на корисникот се поврзуваат на системот за дистрибуција,
- 15) „потрошена топлинска енергија“ е испорачана топлинска енергија регистрирана на мерилото на топлинска енергија, односно пресметана топлинска енергија во случаите определени со овој тарифен систем, и е основа за пресметка на надоместокот за топлинска енергија,
- 16) „потрошувач на топлинска енергија“ е субјект кој што набавената топлинска енергија ја користи за сопствена потрошувачка, вклучувајќи го и операторот за дистрибуција кога купува топлинска енергија заради покривање на загубите во соодветниот систем и производителите на топлинска енергија за сопствена потрошувачка,
- 17) „распределба на надоместокот за топлинска енергија“ е утврдување на надомест за топлинска енергија на ниво на потрошувач за мерни места каде што за повеќе потрошувачи мерењето се врши преку еден мерен уред за топлинска енергија,
- 18) „распределувач на надоместокот за топлинска енергија“ е уред кој служи за одредување на локалното распределување на топлинската енергија измерена на мерно место каде што за повеќе потрошувачи мерењето се врши преку еден заеднички мерен уред,
- 19) „регулиран производител на топлинска енергија“ е вршител на регулирана енергетска дејност производство на топлинска енергија и има обврска за обезбедување на јавна услуга производство на топлинска енергија за потребите на потрошувачите и за обезбедување на енергија за покривање на загубите во системот, системска резерва и системски услуги за одржување на потребни работни параметри во рамките на системот за топлинска енергија на којшто е приклучен,
- 20) „снабдувач на топлинска енергија“ е вршител на регулирана енергетска дејност снабдување со топлинска енергија и има обврска континуирано и квалитетно да ги снабдува потрошувачите со топлинска енергија во согласност со правилата за снабдување со топлинска енергија,
- 21) „систем за топлинска енергија за греење“ е целина од енергетски објекти, постројки, уреди и инсталации меѓусебно поврзани така што претставуваат единствен технички систем за производство, дистрибуција и снабдување со топлинска енергија за греење,
- 22) „систем за дистрибуција на топлинска енергија“ е енергетски систем за дистрибуција на

топлинска енергија на определено подрачје или дел од подрачје на единица на локалната самоуправа,

- 23) „тарифен модел“ е модел за пресметка на тарифни ставови,
- 24) „тарифен елемент“ е пресметковен елемент по кој што се определува надоместокот за топлинска енергија и за кој што се утврдуваат тарифни ставови,
- 25) „тарифен став“ е цена на услугата што ја обезбедуваат вршителите на регулирани енергетски дејности која во денари ја изразува вредноста на поединечниот тарифен елемент во рамките на определена тарифна категорија, одобрен со Одлука од страна на Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија,
- 26) „топлинска подстанција“ - дел од системот кој се надоврзува на системот за дистрибуција и служи за регулација на влезните параметри на топлата вода во објектот на корисникот и мерење на испорачаната топлинска енергија.

Категории на потрошувачи

Член 3

- (1) Потрошувачите се распределуваат во следниве категории на потрошувачи:
 - 1) домаќинства,
 - 2) образование, и
 - 3) останати.
- (2) Во категоријата на потрошувачи „домаќинства“ се потрошувачи кои топлинската енергија ја користат за греење на станбениот простор наменет исклучиво за домување.
- (3) Во категоријата на потрошувачи „образование“ се потрошувачи кои топлинската енергија ја користат за греење на просториите во основните и средните училишта, како и градинките.
- (4) Во категоријата на потрошувачи останати се сите останати потрошувачи кои не припаѓаат на категоријата домаќинства и категоријата образование.
- (5) Релативниот однос на тарифните ставови помеѓу категориите на потрошувачи се утврдува да изнесува:

Домаќинства : Образование : Останати = 1,0 : 1,0 : 1,4

Член 4

По исклучок на член 3 од овој Тарифен систем, во услови на исклучителни и специфични случаи и состојби, ограниченост на можностите за примена на тарифните категории и нивниот релативен однос, Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија (во понатамашниот текст: Регулаторна комисија за енергетика) може да примени различни категории на потрошувачи и односи на тарифни ставови.

Тарифни елементи

Член 5

Тарифни елементи врз основа на кои што се определува надоместокот за топлинска енергија се:

- 1) ангажирана топлинска моќност (kW), и
- 2) потрошена топлинска енергија (kWh).

Тарифни ставови

Член 6

- (1) Тарифни ставови врз основа на кои што се наплатува надоместокот за топлинска енергија се:
 - 1) тарифа за ангажирана топлинска моќност (денари/kW/год) и

- 2) тарифа за потрошена топлинска енергија (денари/kWh).
- (2) Тарифните ставови се дефинираат за следните два режима на работа:
 - 1) редовна испорака на топлинска енергија и
 - 2) пробно греење
- (3) Тарифните ставови се дефинираат одделно за регулиран производител, оператор на системот за дистрибуција на топлинска енергија (во понатамошниот текст: оператор на системот за дистрибуција), снабдувач со топлинска енергија (во понатамошниот текст: снабдувач) и потрошувач на топлинска енергија (во понатамошниот текст: потрошувач).
- (4) Регулаторната комисија за енергетика ги утврдува тарифните ставови во согласност со Правилникот за регулирање на цени за топлинска енергија и системски услуги.
- (5) Тарифните ставови за пробно греење се еднакви со тарифните ставови на снабдувачот за редовна испорака на топлинска енергија.

Трошоци за исклучување и повторно приклучување на потрошувачите од/на грејната инсталација на објектот

Член 7

- (1) Потрошувачите кои бараат да се исклучат или приклучат од/на грејната инсталација на објектот, ги имаат следните трошоци:
 - 1) фиксни трошоци по интервенција (денари),
 - 2) трошоци за материјал и работна рака за исклучување по грејно тело (денари),
 - 3) трошоци за материјал и работна рака за приклучување по грејно тело (денари),
 - 4) трошоци за испуштање на ХПВ во сезона - топла вода (денари/м³),
 - 5) трошоци за испуштање на ХПВ во сезона - ладна вода (денари/м³).
- (2) Регулаторната комисија за енергетика ги одобрува актите на снабдувачот со кој што се утврдуваат трошоците од став 1 на овој член, кои снабдувачот е обврзан да ги објави на својата веб страна.
- (3) Трошоците за потрошувачите кои присилно се исклучени од/на грејната инсталација на објектот, а при исклучувањето не се наплатени трошоците за исклучување, при повторно приклучување, потрошувачите се задолжуваат со трошоците за исклучување и приклучување.

Трошоци за вршење на други услуги од страна на снабдувачот по барање на потрошувач

Член 8

Регулаторната комисија за енергетика ги одобрува актите на снабдувачот со кој што се наплатуваат следниве услуги:

- 1) контрола на инсталираната моќност (денари/потрошувач),
- 2) контрола на грејната површина (денари/потрошувач),
- 3) контрола на исклучените потрошувачи (денари/потрошувач),
- 4) отчитување на распределувачите (денари/распределувач) и
- 5) распределба на надоместокот за топлинска енергија на ниво на потрошувач (денари/потрошувач).

II. ДЕФИНИРАЊЕ НА ТАРИФНИ СТАВОВИ

Вкупен надомест

Член 9

- (1) Вкупниот надоместок за произведена топлинска енергија на Регулираниот производител, надоместокот за системски услуги и системска резерва, надоместокот за превземената топлинска енергија од производители на топлинска енергија, надоместокот за услугата дистрибуција на топлинска енергија и надоместокот за услугата снабдување со топлинска енергија, се определени согласно Правилникот за регулирање на цени за топлинска енергија и системски услуги.
- (2) Овие надоместоци претставуваат основа за дефинирање на тарифните ставови кои се предмет на овој Тарифен систем.

1. Тарифни ставови на ниво на регулиран производител

Вкупен надомест за произведена топлинска енергија

Член 10

Вкупниот надоместок за произведена топлинска енергија на Регулираниот производител се состои од надоместок за системски услуги и системска резерва и надоместок за произведена топлинска енергија:

$$N_{rpr} = N_{rprs} + N_{rprr}$$

- N_{rpr} - вкупен надоместок за произведена топлинска енергија на ниво на регулиран производител, [денари]
- N_{rprs} - надоместок за системски услуги и системска резерва на регулиран производител, [денари]
- N_{rprr} - надоместок за произведена топлинска енергија. [денари]

Надоместокот за системски услуги и системска резерва

Член 11

- (1) Надоместокот за системски услуги и системска резерва на регулираниот производител се определува на годишно ниво од страна на Регулаторната комисија за енергетика, во согласност со Правилникот за регулирање на цени за топлинска енергија и системски услуги.
- (2) Надоместок за системски услуги и системска резерва, регулираниот производител го фактурира на операторот на системот за дистрибуција на 12 месечни рати.

$$N_{rprsm} = \frac{N_{rprs}}{12}$$

- N_{rprsm} - месечен надоместокот за системски услуги и системска резерва на регулираниот производител кој врши енергетска дејност регулирано производство на топлинска енергија за греење, [ден/месец]
- N_{rprs} - годишен надоместок за системски услуги и системска резерва на регулиран производител. [ден/година]

Надоместокот за произведена топлинска енергија на регулираниот производител

Член 12

- (1) Надоместокот за произведена топлинска енергија на регулираниот производител се определува на годишно ниво од страна на Регулаторната комисија за енергетика, во согласност со Правилникот за регулирање на цени за топлинска енергија и системски услуги.

- (2) Надоместокот за произведена топлинска енергија регулираниот производител го фактурира на операторот на системот за дистрибуција преку тарифниот став за топлинска енергија изразен во денари/kWh.

Тарифен став за произведена топлинска енергија на регулираниот производител

Член 13

Тарифниот став за произведена топлинска енергија (денари/kWh) на ниво на Регулиран производител, се одредува на следниов начин:

$$C_{rppt} = \frac{N_{rppt}}{E_{rpr}}$$

C_{rppt}	- тарифен став за произведена топлинска енергија на ниво на регулиран производител,	[денари/kWh]
N_{rppt}	- надоместок за произведена топлинска енергија од регулиран производител,	[денари]
E_{rpr}	- произведена топлинска енергија од регулиран производител.	[kWh]

2. Тарифни ставови на ниво на дистрибутер

Надоместок за услуга дистрибуција на топлинска енергија

Член 14

- (1) Надоместокот за услугата дистрибуција на топлинска енергија на операторот на системот за дистрибуција се определува на годишно ниво од страна на Регулаторната комисија за енергетика, во согласност со Правилникот за регулирање на цени за топлинска енергија и системски услуги.
- (2) Надоместокот за услугата дистрибуција на топлинска енергија на ниво на дистрибутер, од став 1 на овој член, операторот на системот за дистрибуција го фактурира на снабдувачот на 12 месечни рати.

$$N_{odsm} = \frac{N_{ods}}{12}$$

N_{odsm}	- месечен надоместок за услугата дистрибуција на топлинска енергија	[ден/месец]
N_{ods}	- годишен надоместок за услугата дистрибуција на топлинска енергија	[ден/година]

Цена за произведена топлинска енергија од други производители на топлинска енергија

Член 15

- (1) Операторот на системот за дистрибуција на топлинска енергија е должен да ја откупува топлинската енергија испорачана од производителите на топлинска енергија во системот за дистрибуција, доколку цената на топлинската енергија понудена од производителот е пониска од регулираната цена за топлинската енергија од регулираниот производител.
- (2) Начинот на определување на цената по која операторот на системот за дистрибуција на топлинска енергија ја откупува топлинската енергија произведена од производители на топлинска енергија се уредува со Правилникот за регулирање на цени за топлинска енергија и системски услуги.

**Тарифен став по кој операторот на системот за дистрибуција ја продава
топлинската енергија на снабдувачите**

Член 16

- (1) Тарифниот став по кој операторот на системот за дистрибуција на топлинска енергија ја продава топлинската енергија на снабдувачите се пресметува на следниот начин:

$$C_{dtv} = \frac{NAD_{te} + L_{te}}{Q_{isp}}$$

- C_{dtv} - тарифен став по кој операторот на системот за дистрибуција ја продава топлинската енергија на снабдувачите, [денари/kWh]
 NAD_{te} - надоместок за набавка на топлинска енергија, [денари]
 L_{te} - надоместок за покривање на загубите во системот за дистрибуција, [денари]
 Q_{isp} - испорачани количини на топлинска енергија на излез од системот за дистрибуција. [kWh]

- (2) Тарифниот став по кој што операторот на системот за дистрибуција ја продава топлинска енергија на снабдувачите се определува согласно надоместокот за набавка на топлинска енергија, надоместокот за покривање на загубите во системот за дистрибуција како и испорачаните количини на топлинска енергија на излез од системот за дистрибуција.
- (3) Надоместокот за набавка на топлинска енергија и надоместокот за покривање на загубите во системот за дистрибуција се утврдуваат согласно Правилникот за утврдување цените на топлинска енергија и системски услуги.
- (4) Просечната цена по која што операторот на системот за дистрибуција ја набавува топлинската енергија од регулираниот производител на топлинска енергија и производителите на топлинска енергија се пресметува како пондерирана цена одредена врз основа на процентуалните удели на енергијата од регулираниот производител и енергијата од другите производители.

Надоместок за испорачана топлинска енергија на ниво на мерно место

Член 17

Надоместокот за испорачаната топлинска енергија кој операторот на системот за дистрибуција го фактурира на снабдувачите се пресметува на следниот начин:

$$N_{te} = C_{dsv} \cdot Q_{isp}$$

- N_{te} - надоместок за испорачана топлинска енергија на ниво на мерно место [денари]
 C_{dsv} - тарифен став по кој операторот на системот за дистрибуција ја продава топлинската енергија на снабдувачите [денари/kWh]
 Q_{isp} - збир на испорачана топлинска енергија на сите мерни места [kWh]

Вкупен надоместок кој операторот на системот за дистрибуција го фактурира на снабдувачите

Член 18

Вкупниот надоместок кој операторот на системот за дистрибуција го фактурира на снабдувачите се пресметува на следниот начин:

$$N_{dvk} = N_{rprs} + N_{te} + N_{ods}$$

N_{dvk}	- вкупен надоместок кој операторот на системот за дистрибуција го фактурира на снабдувачот	[денари]
N_{rprs}	- надоместокот за системски услуги и системска резерва	[денари]
N_{te}	- надоместокот за испорачана топлинска енергија на ниво на мерно место	[денари]
N_{ods}	- надоместок за услуга дистрибуција на топлинска енергија	[денари]

Надоместок за услуга снабдување со топлинска енергија

Член 19

Надоместокот за услугата снабдување со топлинска енергија на снабдувачот се определува на годишно ниво од страна на Регулаторната комисија за енергетика, во согласност со Правилникот за регулирање на цени за топлинска енергија и системски услуги.

Вкупен надоместок кој снабдувачот го фактурира на потрошувачите

Член 20

Вкупниот надоместок кој снабдувачот го фактурира на потрошувачите се пресметува на следниот начин:

$$N_{svk} = N_{rprs} + N_{te} + N_{ods} + N_s$$

N_{svk}	- вкупен надоместок кој снабдувачот го фактурира на потрошувачите,	[денари]
N_{rprs}	- надоместокот за системски услуги и системска резерва,	[денари]
N_{te}	- надоместокот за испорачана топлинска енергија на ниво на мерно место,	[денари]
N_{ods}	- надоместок за услуга дистрибуција на топлинска енергија,	[денари]
N_s	- надоместок за услуга снабдување со топлинска енергија.	[денари]

3. Тарифни ставови на ниво на мерно место

Вкупен надоместок за топлинска енергија од сите мерни места

Член 21

Вкупниот надоместок за топлинска енергија од сите мерни места е еднаков на вкупниот надоместок кој снабдувачот го фактурира на потрошувачите:

$$\sum N_{mm} = N_{svk}$$

$\sum N_{mm}$	- вкупен надоместок за топлинска енергија од сите мерни места	[денари]
---------------	---	----------

Член 22

Вкупниот надоместок за топлинска енергија од сите мерни места се состои од два дела:

- 1) надоместок за ангажирана топлинска моќност и
- 2) надоместок за потрошена топлинска енергија.

$$\sum N_{mm} = \sum N_{mmam} + \sum N_{mmte}$$

$$\sum N_{mmam} = N_{rprs} + N_{ods} + N_s$$

$$\sum N_{mmte} = N_{te}$$

- $\sum N_{mmam}$ - вкупен надоместок за ангажирана топлинска моќност од сите мерни места, [денари]
- $\sum N_{mmte}$ - вкупен надоместок за топлинска енергија од сите мерни места [денари]

Тарифен став за ангажирана топлинска моќност на ниво на мерно место

Член 23

- (1) Со релативниот однос на тарифните ставови помеѓу категориите на потрошувачи, согласно член 3 став (5) од овој Тарифен систем, се утврдува:
 - 1) тарифен став за ангажирана топлинска моќност [денари/kW] на ниво на мерно место за категоријата домаќинства,
 - 2) тарифен став за ангажирана топлинска моќност [денари/kW] на ниво на мерно место за категоријата образование, и
 - 3) тарифен став за ангажирана топлинска моќност [денари/kW] на ниво на мерно место за категоријата останати.
- (2) Тарифните ставови за ангажирана топлинска моќност [денари/kW] на ниво на мерно место од став (1) на овој член, се пресметуваат на следниов начин:

$$\sum N_{mmam} = C_{mmamd} \cdot \sum W_{mmd} + C_{mmamb} \cdot \sum W_{mmb} + C_{mmamo} \cdot \sum W_{mmo}$$

$$C_{mmamd} = \frac{\sum N_{mmam}}{\sum W_{mmd} + 1,0 \cdot \sum W_{mmb} + 1,4 \sum W_{mmo}}$$

$$C_{mmamb} = 1,0 \cdot C_{mmamd}$$

$$C_{mmamo} = 1,4 \cdot C_{mmamd}$$

- C_{mmamd} - тарифен став за ангажирана топлинска моќност за категорија домаќинства на ниво на мерно место, [денари/kW]
- C_{mmamb} - тарифен став за ангажирана топлинска моќност за категорија образование на ниво на мерно место, [денари/kW]

C_{mmamd}	- тарифен став за ангажирана топлинска моќност за категорија останати на ниво на мерно место,	[денари/kW]
$\sum W_{mmd}$	- вкупно ангажирана топлинска моќност од категорија домаќинства од сите мерни места,	[kW]
$\sum W_{mmb}$	- вкупно ангажирана топлинска моќност од категорија образование од сите мерни места,	[kW]
$\sum W_{mmo}$	- вкупно ангажирана топлинска моќност од категорија останати од сите мерни места.	[kW]

Тарифен став за потрошена топлинска енергија на ниво на мерно место

Член 24

- (1) Со релативниот однос на тарифните ставови помеѓу категориите на потрошувачи, согласно член 3 став (5) од овој Тарифен систем, се утврдува:
- 1) тарифен став за топлинска енергија [денари/kWh] на ниво на мерно место за категоријата домаќинства,
 - 2) тарифен став за топлинска енергија [денари/kWh] на ниво на мерно место за категоријата образование, и
 - 3) тарифен став за топлинска енергија [денари/kWh] на ниво на мерно место за категоријата останати.
- (2) Тарифните ставови за потрошена топлинска енергија [денари/kWh] на ниво на мерно место од став (1) на овој член, се пресметуваат на следниов начин:

$$\sum N_{mmte} = C_{mmtd} \cdot \sum E_{mmd} + C_{mmteb} \cdot \sum E_{mmb} + C_{mmteo} \cdot \sum E_{mmo}$$

$$C_{mmtd} = \frac{\sum N_{mmte}}{\sum E_{mmd} + 1,0 \cdot \sum E_{mmb} + 1,4 \sum E_{mmo}}$$

$$C_{mmteb} = 1,0 \cdot C_{mmtd}$$

$$C_{mmteo} = 1,4 \cdot C_{mmtd}$$

C_{mmtd}	- тарифен став за потрошена топлинска енергија на ниво на мерно место за категоријата потрошувачи домаќинства,	[денари/kWh]
C_{mmteb}	- тарифен став за потрошена топлинска енергија на ниво на мерно место за категоријата потрошувачи образование,	[денари/kWh]
C_{mmteo}	- тарифен став за потрошена топлинска енергија на ниво на мерно место за категоријата потрошувачи останати,	[денари/kWh]
$\sum E_{mmd}$	- вкупно потрошена топлинска енергија од категорија потрошувачи домаќинства од сите мерни места,	[kWh]
$\sum E_{mmb}$	- вкупно потрошена топлинска енергија од категорија потрошувачи образование од сите мерни места,	[kWh]
$\sum E_{mmo}$	- вкупно потрошена топлинска енергија од категоријата потрошувачи останати од сите мерни места.	[kWh]

III. НАДОМЕСТОК НА МЕРНО МЕСТО

1. Пресметка на надоместок на мерно место

Член 25

- (1) Надомест на мерно место се состои од:
- 1) надоместок за ангажирана топлинска моќност, и
 - 2) надоместок за потрошена топлинска енергија.
- (2) Снабдувачот е должен, по добиените податоци од страна на операторот на системот за дистрибуција за испорачаната топлинска енергија на ниво на мерно место, да го пресмета надоместокот за топлинска енергија на ниво на потрошувач.

Надоместок на мерно место за категорија домаќинства

Член 26

Надомест на мерно место за категоријата домаќинства се пресметува на следниот начин:

$$N_{mmd} = W_{mmd} \cdot C_{mmamd} + E_{mmd} \cdot C_{mmtd}$$

N_{mmd}	- надоместок на мерно место за категорија потрошувачи домаќинства,	[денари/kWh]
W_{mmd}	- ангажирана топлинска моќност на мерно место од категорија потрошувачи домаќинства,	[kW]
C_{mmamd}	- тарифен став за ангажирана топлинска моќност на мерно место од категорија потрошувачи домаќинства,	[денари/kW]
E_{mmd}	- потрошена топлинска енергија на мерно место од категорија потрошувачи домаќинства,	[kWh]
C_{mmtd}	- тарифен став за потрошена топлинска енергија на мерно место од категорија потрошувачи домаќинства.	[денари/kWh]

Надоместок на мерно место за категорија образование

Член 27

Надоместокот на мерно место за категорија образование се пресметува на следниот начин:

$$N_{mmb} = W_{mmb} \cdot C_{mmamb} + E_{mmb} \cdot C_{mmteb}$$

N_{mmb}	- надоместок на мерно место за категорија потрошувачи образование,	[денари/kWh]
W_{mmb}	- ангажирана топлинска моќност на мерно место од категорија потрошувачи образование,	[kW]
C_{mmamb}	- тарифен став за ангажирана топлинска моќност на мерно место од категорија потрошувачи образование,	[денари/kW]
E_{mmb}	- потрошена топлинска енергија на мерно место од категорија потрошувачи образование,	[kWh]
C_{mmteb}	- тарифен став за потрошена топлинска енергија на мерно место од категорија потрошувачи образование.	[денари/kWh]

Надоместок на мерно место за категорија останати**Член 28**

Надомест на мерно место за категорија – останати се пресметува на следниот начин:

$$N_{mmo} = W_{mmo} \cdot C_{mmamo} + E_{mmo} \cdot C_{mmteo}$$

- N_{mmo} - надоместок на мерно место за категорија потрошувачи останати, [денари]
 W_{mmo} - ангажирана топлинска моќност на мерно место од категорија потрошувачи останати, [kW]
 C_{mmamo} - тарифен став за ангажирана топлинска моќност на мерно место од категорија потрошувачи останати, [денари/kW]
 E_{mmo} - потрошена топлинска енергија на мерно место од категорија потрошувачи останати, [kWh]
 C_{mmteo} - тарифен став за потрошена топлинска енергија на мерно место од категорија потрошувачи останати, [денари/kWh]

Определување на потрошена топлинска енергија на ниво на мерно место**Член 29**

- (1) Потрошената топлинска енергија на ниво на мерно место, според која се пресметува надоместокот за топлинска енергија, се определува на еден од следните начини:
- 1) со отчитана топлинска енергија на мерниот уред, или
 - 2) со пресметка на топлинската енергија според топлинската моќност, согласно член 32 од овој Тарифен систем, а се применува во случај на неисправен мерен уред, ако потрошувачот нема вградено мерен уред или ако од било кои причини, не е прочитана регистрираната топлинска енергија на мерниот уред.
- (2) Доколку отчитаната топлинска енергија на мерниот уред се однесува за период пократок од пресметковниот период за кој се пресметува надоместокот, тогаш за останатиот период до крајот на пресметковниот период топлинската енергија за фактурирање се допресметува на следниот начин:

$$E_g = \frac{E_{mer}}{z} \cdot \frac{(20 - T_1) \cdot H_1}{(20 - T_2) \cdot H_2} \cdot z_g$$

- E_g - допресметана енергија, [kWh]
 E_{mer} - регистрирана топлинска енергија на мерниот уред, [kWh]
 z - број на денови на реално читање,
 z_g - број на денови во период на допресметување,
 T_1 - средна надворешна температура на воздухот за период на допресметување, [°C]
 T_2 - средна надворешна температура на воздухот за период на реално читање, [°C]

- H_1 - просечно дневно саати на работа на топлана во период на допресметување, [h]
- H_2 - просечно дневно саати на работа на топлана за период на реално читање. [h]

- (3) При пробно греење, потрошената топлинска енергија се утврдува како пресметана топлинска енергија според инсталираната топлинска моќност. Во пресметката на потрошената топлинска енергија според топлинска моќност се користи надворешна температура за периодот на пробно греење, согласно Правилникот за регулирање на цени за топлинска енергија и системски услуги.

Ограничување на потрошувачката на енергија на мерно место во услови кога регулацијата на испораката за мерно место ја врши операторот на системот за дистрибуција

Член 30

- (1) Во повеќестанбените објекти, каде што регулацијата на испорака на топлинска енергија се врши од страна на операторот на системот за дистрибуција, испорачаната топлинска енергија по метар квадратен на мерното место за грејната сезона не треба да биде поголема од прогнозираната топлинска енергија по метар квадратен за мерното место, во услови кога е остварена повисока просечна надворешна температура на воздухот од прогнозираната за грејната сезона.
- (2) Доколку се испорача поголема топлинска енергија од дефинираната во став (1) од овој член Регулаторната комисија за енергетика има право да побара од операторот на системот за дистрибуција таа енергија да не ја земе во предвид при изготвување на фактурите за порамнување, а трошокот за оваа енергија ќе биде на товар на субјектот кој што ја врши регулацијата.

Распределба на потрошената топлинска енергија кога на едно мерно место има две тарифни категории на потрошувачи

Член 31

- (1) Кога на едно мерно место има две тарифни категории на потрошувачи, кај кои има вградено распределувачи или индивидуален мерен уред, распределбата на потрошената топлинска енергија по категорија на потрошувачи се врши на следниот начин:

$$E_{mm,g} = E_{mer} \cdot \frac{E_g}{E_{mm}}$$

- $E_{mm,g}$ - потрошена топлинска енергија од сите потрошувачи од иста категорија [kWh]
- E_{mer} - регистрирана топлинска енергија на мерниот уред, [kWh]
- E_g - делбени единици регистрирани од распределувачите или индивидуалните мерни уреди на сите потрошувачите од иста категорија приклучени на мерното место,
- E_{mm} - вкупно делбени единици регистрирани од распределувачите или индивидуалните мерни уреди на сите категории на потрошувачи приклучени на мерното место.

- (2) Кога на едно мерно место има две тарифни категории на потрошувачи, кај кои нема вградено

распределувачи, распределбата на потрошената топлинска енергија по категорија на потрошувачи се врши на следниот начин:

$$E_{mm,g} = E_{mer} \cdot \frac{W_g}{W_{mm}}$$

$E_{mm,g}$	- потрошена топлинска енергија од сите потрошувачи од иста категорија	[kWh]
E_{mer}	- регистрирана топлинска енергија на мерниот уред,	[kWh]
W_g	- ангажирана топлинска моќност на сите потрошувачите од иста категорија приклучени на мерното место,	[kW]
W_{mm}	- вкупната ангажирана топлинска моќност на сите потрошувачи приклучени на мерното место.	[kW]

Пресметка на потрошената топлинска енергија преку топлинска моќност

Член 32

Потрошената топлинска енергија со пресметка преку топлинска моќност се определува на следниот начин:

$$E_{pre} = W_{an} \cdot \frac{(20 - t_{nsr})}{(20 - t_{npr})} \cdot H$$

E_{pre}	- пресметана топлинска енергија за разгледуваниот период,	[kWh]
W_{an}	- ангажирана топлинска моќност за разгледуваниот период,	[kW]
t_{nsr}	- средна надворешна температура во разгледуваниот период од хидрометеоролошки завод,	[°C]
t_{npr}	- надворешна проектна температура, (за Скопје -15°C),	[°C]
H	- часови на работа на котлите за производство на топлинска енергија во разгледуваниот период.	[h]

Ангажирана топлинска моќност

Член 33

- (1) Ангажираната топлинска моќност кај објектите кои што првпат се приклучуваат кон системот за дистрибуција е еднаква на инсталираната моќност на објектот согласно термотехничкиот проект, за првата грејна сезона.
- (2) Пред почетокот на секоја грејна сезона снабдувачот врши контрола на ангажираната топлинска моќност на мерно место, со следење на потрошувачката на енергија во изминатата грејна сезона и доколку е потребно врши корекција на ангажираната моќност за следната грејна сезона.
- (3) За секое мерно место се пресметува коефициент на потрошувачка за изминатата грејна сезона на следниот начин:

$$K_p = \frac{E_{pot,t-1}}{E_{pre,t-1}}$$

K_p	- коефициент на потрошувачка на мерно место за изминатата грејна сезона,	[kW]
$E_{pot,t-1}$	- потрошена топлинска енергија во изминатата грејна сезона,	[kWh]

$E_{pre,t-1}$ - пресметана топлинска енергија за изминатата грејна сезона.

[kWh]

Топлинската енергија на мерно место за изминатата грејна сезона се пресметува на следниот начин:

$$E_{pre,t-1} = W_{an,t-1} \cdot \frac{(20 - t_{nsr,t-1})}{(20 - t_{npr,t-1})} \cdot H_{t-1}$$

$W_{an,t-1}$ - ангажирана топлинска моќност на мерното место во изминатата грејна сезона,

[kW]

$t_{nsr,t-1}$ - средна надворешна температура за изминатата грејна сезона од хидрометеоролошки завод,

[°C]

t_{npr} - надворешна проектна температура, (за Скопје - 15°C),

[°C]

H - часови на работа на котлите за производство на топлинска енергија за изминатата грејна сезона.

[h]

Промена на ангажираната топлинска моќност

Член 34

- (1) Ангажираната топлинска моќност од изминатата грејна сезона, за следната грејна сезона не се менува доколку коефициент на потрошувачка на мерно место за изминатата грејна сезона е од 0.7 до 1.3.
- (2) Ангажираната топлинска моќност од изминатата грејна сезона, за следната грејна сезона се намалува за 20% доколку коефициент на потрошувачка на мерно место за изминатата грејна сезона е помал од 0.7.
- (3) Ангажираната топлинска моќност од изминатата грејна сезона, за следната грејна сезона се зголемува за 20% доколку коефициент на потрошувачка на мерно место за изминатата грејна сезона е поголем од 1.3.
- (4) Снабдувачот е должен да направи контрола на инсталираната топлинска моќност доколку коефициент на потрошувачка на мерно место за изминатата грејна сезона е >1.5 или < 0.5.
- (5) Промена на ангажираната топлинска моќност може да се врши и после еден пресметковен период доколку потрошувачот писмено најавил промена на пријавената топлинска моќност за следниот период, а со мерење е утврдено дека ангажирана помала топлинска моќност од инсталираната.

2. Задолжување со вкупниот надоместок за ангажирана топлинска моќност и топлинска енергија

2.1 Задолжување со надоместок за ангажирана топлинска моќност на мерно место

Член 35

- (1) Задолжувањето со надоместокот за ангажирана топлинска моќност на мерно место од страна на снабдувачот кон сите категории на потрошувачи кои што имаат обврска да го плаќаат надоместокот за ангажирана топлинска моќност се фактурира на 12 месечни рати.
- (2) По исклучок на став (1) од овој член потрошувачите со поднесување на писмена изјава можат да се задолжуваат со надоместокот за ангажирана топлинска моќност на седум, или на осум месечни рати.
- (3) Распределбата на надоместокот за ангажирана топлинска моќност на мерно место за потрошувачите кои што имаат обврска да го плаќаат надоместокот за ангажирана топлинска моќност, се врши врз основа на грејната површина на потрошувачите или проектна инсталирана моќност за категориите образование, останати и индивидуалните станбени објекти од категоријата домаќинства, без разлика

дали имаат инсталирано мерни уреди за распределба на ниво на потрошувач.

Порамнување на надоместокот за ангажирана топлинска моќност кај потрошувачите кои што се задолжуваат во 12 месечни фактури

Член 36

- (1) Порамнувањето на надоместокот за ангажирана топлинска моќност кај потрошувачите кои што се задолжуваат на 12 месечни фактури се врши на следниот начин:
 - За месеците од август до април, се изготвуваат фактури за авансен надоместок за грејната сезона. Со фактурите за месеците мај, јуни и јули се врши порамнување на надоместокот за ангажирана топлинска моќност во грејната сезона и фактурираниот износ за надоместокот од август до април.
- (2) Месечниот авансен надоместокот за ангажирана топлинска моќност на мерно место за постојните објекти, се пресметува преку ангажирана топлинска моќност на мерното место за претстојната грејна сезона согласно член 34 и соодветниот тарифен став, поделено на 12 месечни рати.
- (3) Месечниот авансен надоместок за ангажираната топлинска моќност за нови објекти, се пресметува како за постојните објекти со тоа што ангажираната моќност е еднаква на инсталираната моќност од термотехничкиот проект на објектот.
- (4) Доколку износот на задолжување е помал или еднаков на авансниот надоместок, целиот износ ќе се одобри во фактурата за месец мај.
- (5) Доколку збирот на задолжениот авансен надоместок за ангажираната топлинска моќност на мерно место во периодот е поголем од надоместокот за ангажирана топлинска моќност во грејната сезона, разликата ќе му биде одобрена за најстарата неплатена фактура, а доколку кај потрошувачот има достасани неплатени фактури или ќе му биде вратена разликата ако сите фактури му се платени.

Порамнување на надоместок за ангажирана топлинска моќност кај потрошувачите кои што се задолжуваат во 8 месечни фактури

Член 37

- (1) Порамнувањето на надоместокот за ангажирана топлинска моќност кај потрошувачите кои што се задолжуваат на 8 месечни фактури се врши на следниот начин:
 - За месеците од август до април, се изготвуваат фактури за авансен надоместок за грејната сезона. Со фактурата за месец мај, се врши порамнување на надоместокот за ангажираната топлинска моќност во грејната сезона и фактурираниот износ за надоместокот од август до април.
- (2) Месечниот авансен надоместокот за ангажирана топлинска моќност на мерно место за постојните објекти, се пресметува преку прогнозираната ангажирана топлинска моќност на мерното место за претстојната грејна сезона согласно член 34 и соодветниот тарифен став, поделено на 8 месечни рати.
- (3) Месечниот авансен надоместок за ангажираната топлинска моќност за нови објекти, се пресметува како за постојните објекти со тоа што ангажираната моќност е еднаква на инсталираната моќност од термотехничкиот проект на објектот.
- (4) Доколку збирот на задолжениот авансен надоместок за ангажираната топлинска моќност на мерно место во периодот е поголем од надоместокот за ангажирана топлинска моќност во грејната сезона, разликата ќе му биде одобрена за најстарата неплатена фактура, а доколку кај потрошувачот има достасани неплатени фактури или ќе му биде вратена разликата ако сите фактури му се платени.

Надоместокот за ангажирана топлинска моќност кај потрошувачите кои што се задолжуваат во 7

месечни фактури**Член 38**

- (1) Надоместокот за ангажирана топлинска моќност кај потрошувачите кои што се задолжуваат во 7 месечни фактури, започнува со изготвување на месечна фактура за месец октомври во тековната година и завршува со фактура за месец април во наредната година.
- (2) Кај овој начин на задолжување на потрошувачите со надоместокот за ангажирана топлинска моќност на мерно место, задолжувањето е еднакво со надоместокот за ангажираната топлинска моќност за тековните месеци во грејната сезона.

2.2 Задолжување со надоместокот за топлинска енергија на мерно место**Член 39**

- (1) Задолжувањето со надоместокот за топлинска енергија на мерно место од страна на снабдувачот за категорија на потрошувачи домаќинства се фактурира на еден од следните начини:
 - 1) задолжување на 12 месечни фактури,
 - 2) задолжување на 8 месечни фактури,
 - 3) задолжување на 7 месечни фактури.
- (2) Категоријата на потрошувачи домаќинствата, на едно мерно место, можат да се задолжат во 7 месечни фактури единствено со согласност од сите потрошувачи од оваа група на тоа мерно место.
- (3) Потрошувачите од категорија останати, се задолжуваат со надоместокот за топлинска енергија од една грејна сезона во 7 месечни фактури.

Распределба на надоместокот за топлинска енергија на мерно место без распределувачи или индивидуални мерни уреди**Член 40**

- (1) Доколку на едно мерно место нема вградено распределувачи или индивидуални мерни уреди, распределувањето на надоместокот на мерно место се врши на следниот начин:
 - 1) За потрошувачи од категоријата домаќинства
 - пропорционално на грејни површини или
 - пропорционално на ангажираната топлинска моќност на ниво на потрошувач, доколку 80% од потрошувачите дадат писмена согласност и
 - (2) За потрошувачи од категоријата образование и категоријата останати, според ангажираната топлинска моќност на ниво на потрошувач.

Порамнување на надоместокот со топлинска енергија кај потрошувачите кои што се задолжуваат во 12 месечни фактури**Член 41**

- (1) Порамнувањето на надоместокот за топлинска енергија кај потрошувачите кои што се задолжуваат на 12 месечни фактури се врши на следниот начин:
 - За месеците од август до април, се изготвуваат фактури за авансен надоместок за грејната сезона. Со фактурите за месеците мај, јуни и јули се врши израмнување на надоместокот за потрошената топлинска енергија во грејната сезона и фактурираниот износ за надоместокот од август до април.
- (2) Месечниот авансен надоместокот за топлинска енергија на мерно место за постојните објекти, се пресметува преку прогнозираната количина на топлинската енергија на мерното место за

претстојната грејна сезона согласно член 34 и соодветниот тарифен став, поделено на 12 месечни рати.

- (3) Месечниот авансен надоместок за топлинска енергија за нови објекти, се пресметува како за постојните објекти со тоа што ангажираната моќност е еднаква на инсталираната моќност од термотехничкиот проект на објектот.
- (4) Доколку износот на задолжување е помал или еднаков на авансниот надоместок, целиот износ ќе се одобри во фактурата за месец мај.
- (5) Доколку збирот на задолжениот авансен надоместок за топлинска енергија на мерно место во периодот е поголем од надоместокот за потрошената топлинска енергија, разликата ќе му биде одобрена за најстарата неплатена фактура, а доколку кај потрошувачот има достасани неплатени фактури или ќе му биде вратена разликата ако сите фактури му се платени.

Порамнување на надоместокот со топлинска енергија кај потрошувачите кои што се задолжуваат во 8 месечни фактури

Член 42

- (1) Порамнувањето на надоместокот за топлинска енергија кај потрошувачите кои што се задолжуваат на 8 месечни фактури се врши на следниот начин:
 - За месеците од август до април, се изготвуваат фактури за авансен надоместок за топлинска енергија за грејната сезона. Со фактурата за месец мај, се врши израмнување на надоместокот за потрошената топлинска енергија во грејната сезона од октомври до април, и фактурираниот износ за надоместокот од август до април.
- (2) Месечниот авансен надоместокот за топлинска енергија на мерно место за постојните објекти, се пресметува преку прогнозираната количина на топлинската енергија на мерното место за претстојната грејна сезона согласно член 34 и соодветниот тарифен став, поделено на 8 месечни рати.
- (3) Месечниот авансен надоместок за нови објекти, се пресметува како за постојните објекти со тоа што ангажираната моќност е еднаква на инсталираната моќност од термотехничкиот проект на објектот.
- (4) Доколку збирот на задолжениот авансен надоместокот за топлинска енергија на мерно место во периодот е помал од надоместокот за топлинска енергија за периодот, разликата ќе биде задолжена во фактурата за месецот во кој се изедначуваат задолженијата.
- (5) Доколку збирот на задолжениот авансен надоместокот за топлинска енергија на мерно место во периодот е поголем од надоместокот за топлинска енергија за периодот, разликата ќе му биде одобрена за најстарата неплатена фактура ако потрошувачот има достасани, а неплатени фактури или ќе му биде вратена ако сите достасани фактури му се платени.

Задолжување на потрошувачите со варијабилниот дел од вкупниот надоместокот на мерно место во 7 месечни фактури

Член 43

- (1) Задолжувањето со надоместокот за топлинска енергија на мерно место за топлинска енергија во 7 месечни фактури, започнува со изготвување на месечна фактура за месец октомври во тековната година и завршува со фактура за месец април во наредната година.
- (2) Кај овој начин на задолжување на потрошувачите со надоместокот за топлинска енергија на мерно место, задолжувањето е еднакво со надоместокот за топлинска енергија.

Писмена изјава за утврдување на начинот на задолжување со надоместок за топлинска енергија

Член 44

- (1) Заради утврдување на начинот на задолжување на домаќинствата, потрошувачите можат да поднесат писмена Изјава за утврдување на начинот на задолжување со надоместокот за топлинска енергија на мерно место.
- (2) Поднесувањето на писмена изјава за утврдување на начинот на задолжување со надоместокот за топлинска енергија на мерно место за грејната сезона што следи, потрошувачите треба да го направат најдоцна до крајот на месец јули во тековната година. Поднесената изјава важи се до нејзината промена.
- (3) Во текот на грејната сезона не може да се направи промена на начинот на задолжување со надоместокот за топлинска енергија.
- (4) Доколку потрошувачите од категоријата домаќинства, не поднеле писмена изјава, ќе се задолжуваат со надоместокот за топлинска енергија на мерно место во 12 месечни фактури.

Начин на прогнозирање на количините на топлинска енергија на мерно место за претстојната грејна сезона за авансните пресметки

Член 45

Прогнозираната количина на топлинската енергија за мерното место за претстојната грејна сезона се пресметува на следниот начин:

$$E_{prg} = W_{anprg} \cdot \frac{(20 - t_{nsr})}{(20 - t_{npr})} * H$$

E_{prg}	- прогнозирана количина на топлинската енергија за мерното место за претстојната грејна сезона,	[kWh]
W_{anprg}	- ангажираната топлинска моќност за мерното место за претстојната грејна сезона согласно член 34,	[kW]
t_{nsr}	- прогнозирана средна надворешна температура за грејната сезона согласно Прилог 1 од Правилникот за регулирање на цени за топлинска енергија и системски услуги,	[°C]
t_{npr}	- надворешна проектна температура, (за Скопје -15°C),	[°C]
H	- прогнозирани часови на работа на котлите за производство на топлинска енергија за претстојната грејна сезона 2745.	[h]

Корекција на прогнозираната топлинска енергија за авансните пресметки од страна на потрошувачите

Член 46

- (1) Потрошувачите можат сами да побараат корекција на прогнозираната топлинска енергија за авансните пресметки на ниво од $\pm 10\%$ со соодветно образложение за истото. За повеќестанбените објекти барањето е потребно да го направи управителот или заедницата на сопственици во согласност со Законот за домување.
- (2) Снабдувачот ќе го разгледа барањето и доколку постојат објективно причини истото ќе го прифати.

Член 47

- (1) Потрошувачот на кој од било која причина не му пристигнала фактура до 15-ти во тековниот месец,

должен е од снабдувачот да побара изготвување на копија од истата. Во спротивно ќе се смета дека фактурата била уредно доставена.

- (2) Потрошувачот е должен да ја плати фактурата во определениот рок.
- (3) На доставената фактура потрошувачот може да поднесе писмен приговор во рок од 15 дена по прием на истата.

IV. РАСПРЕДЕЛБА НА НАДОМЕСТОКОТ ЗА ТОПЛИНСКА ЕНЕРГИЈА НА МЕРНО МЕСТО СО РАСПРЕДЕЛУВАЧИ ИЛИ ИНДИВИДУАЛНИ МЕРНИ УРЕДИ

Услови за распределба на надоместокот за топлинска енергија на мерно место со распределувач или индивидуални мерни уреди

Член 48

- (1) Распределбата на надоместокот за топлинска енергија на мерно место кај потрошувачите се врши по принцип на распределба, под услов најмалку 80% од потрошувачите во објектот да имаат инсталиран распределувач или индивидуален мерен уред.
- (2) Читање на распределувачите или индивидуалните мерни уреди се врши во согласност со начинот на задолжување на потрошувачите и во согласност со договорот склучен помеѓу снабдувачот и потрошувачот.
- (3) Снабдувачот врши контрола на функционалноста, податоците и на условите за работа на распределувачите или индивидуалните мерни уреди, најмалку еднаш годишно.
- (4) Потрошувачот е должен да дозволи пристап до распределувачите заради вршење на контролата од став (2). Во спротивно потрошувачите се задолжуваат со надоместокот за топлинска енергија согласно член 52 од овој Тарифен систем.
- (5) Контролата од став 3 се врши по претходно писмено известување до потрошувачите.

Член 49

- (1) Распределбата на надоместокот на топлинска енергија за потрошувачите кои имаат инсталирани опрема за распределба на топлинската енергија, се врши со:
 - 1) мерила инсталирани во топлинската станица, со чија помош се регистрира вкупно потрошената топлинска енергија на ниво на мерно место и
 - 2) распределувачи вградени на секое грејно тело или индивидуални мерни уреди вградени на ниво на потрошувач, кои соодветствуваат на постоечките стандарди.

Услови кои треба да ги исполнуваат распределувачите кои се вградуваат

Член 50

Потрошувачите од едно мерно место, треба да вградат распределувачи кои ги исполнуваат следните услови:

- 1) да бидат од ист модел,
- 2) да бидат произведени од ист производител,
- 3) да бидат опремени со два сензора,
- 4) да поседуваат можност за далечинско читање на делбените единици,
- 5) да бидат претходно програмирани (соодветно на типот и моќноста на грејното тело) од страна на снабдувачот и
- 6) да поседуваат сертификат издаден од европска лабораторија, со кој се потврдува дека е изработен по европски стандард MKC EN 834:2013/AC:2016.

**Распределба на надоместокот на мерно место по принцип на делбена распределба со
распределувачи или индивидуални мерни уреди**

Член 51

- (1) Надоместокот на топлинската енергија на ниво на мерно место се распределува во сооднос 80% од вкупно потрошената енергија на ниво на мерно место по делбени единици и 20% по грејна површина.
- (2) Кај индивидуалните мерни уреди вградени на ниво на потрошувач, делбената единица е потрошената топлинска енергија (kWh).
- (3) Распределбата на надоместокот за топлинска енергија по принцип на делбена распределба се врши на следниот начин:
 - 1) надоместокот на топлинската енергија за една делбена единица се одредува од надоместокот за топлинска енергија на ниво на категорија на потрошувачи на едно мерно место, кој ќе се подели на збирот на делбените единици прочитани од распределувачите вградени на грејните тела кај една категорија на потрошувачи или збирот на делбените единици прочитани од индивидуалните мерни уреди – калориметри вградени на ниво на потрошувач,
 - 2) надоместокот за топлинската енергија на ниво на потрошувач се пресметува како производ од надоместокот на топлинската енергија за една делбена единица и вкупниот број на делбени единици на потрошувачот.

Одредување на делбени единици со екстраполација

Член 52

- (1) Доколку инсталираните распределувачи се оштетат, по вина на потрошувачот (расипани, манипулирани и сл.) или нема осигуран пристап за читање, се применува екстраполација по специфична распределба на објектот, и тоа:
 - 1) Се одредува инсталираната моќност на потрошувачот,
 - 2) Се одредува односот меѓу прочитаните делбени единици и инсталираната моќност за сите потрошувачи,
 - 3) Најголемиот сооднос меѓу прочитаните делбени единици и инсталираната моќност за одреден потрошувач, кој има уреди за распределба, се зема за специфична распределба за објектот (CP),
 - 4) За потрошувачот чиј распределувач не функционира, инсталираната моќност на потрошувачот се множи со специфичната распределба на објектот (CP) и се добива екстраполирано читање, кое се зголемува за 10%,
 - 5) При недостаток на податоци, се користат податоците за инсталирана моќност на сличен потрошувач (потрошувач од друг кат) или се одредува односот меѓу прочитаните делбени единици и грејната површина за сите потрошувачи.
- (2) Најголемиот сооднос меѓу прочитаните делбени единици и грејната површина за одреден потрошувач кој има уреди за распределба се зема за специфична распределба за објектот (CPn). Грејната површина на потрошувачот се множи со специфичната распределба на објектот (CPn) и се добива екстраполирано читање, кое се зголемува за 10%,
- (3) При оштетување на инсталираните распределувачи, но не по вина на потрошувачот, единиците за делбена распределба се пресметуваат со екстраполација на прочитаните делбени единици од претходното читање и реалните степен денови за периодот на неисправност, при што за период на неисправноста, се зема периодот меѓу две читања на мерните уреди за делбена распределба.
- (4) На едно мерно место, на кое повеќе од 80% од потрошувачите имаат инсталирано распределувачи, за грејните тела на кои нема вградени мерни уреди се применува екстраполација по специфична распределба на објектот зголемена за 10%. Инсталираната моќност на грејните тела на кои нема

вградени мерни уреди се множи со специфичната распределба за објектот (CP) и се добива екстраполирано читање,

- (5) За грејно тело цевен регистар кое нема вграден распределувач, инсталираната моќност се пресметува со екстраполација по специфична распределба на објектот.

V. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

Член 53

- (1) Со денот на отпочнување на примената на овој Тарифниот систем престанува да важи Тарифниот систем за продажба на топлинска енергија („Службен весник на Република Македонија“ бр.99/13, 113/14, 127/15, 139/16 и 118/17).
- (2) Овој Тарифен систем влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“, а почнува да се применува од 1 април 2019 година.

Бр. 01-615/1
28 март 2019 година
Скопје

Претседател,
Марко Бислимоски, с.р.



СЛУЖБЕН ВЕСНИК

на Република Северна Македонија



www.slvesnik.com.mk

contact@slvesnik.com.mk

Издавач: ЈП СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА, ц.о. – Скопје

бул. „Партизански одреди“ бр. 29. Поштенски фах 51.

Директор и одговорен уредник – Мартин Костовски

телефон: +389-2-55 12 400

телефакс: +389-2-55 12 401

Претплатата за 2019 година изнесува 10.100 денари.

„Службен весник на Република Северна Македонија“ излегува по потреба.

Рок за рекламации: 15 дена.

Жиро-сметка: 300000000188798.

Депонент на Комерцијална банка, АД – Скопје.

Печат: Печатница ЕВРОПА 92 ДООЕЛ, Кочани.

ISSN 0354-1622



2019065